

Службен весник

на Република Македонија

Број 32

12 февруари 2014, среда

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
981. Изборен законик (пречистен текст)...	2	987. Правилник за формата и содржината на барањето како и начинот на издавање на потврдата за даночен резидент на Република Македонија...	66
982. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за внатрешни работи.....	52	988. Правилник за начинот на постапување со изјава за примање и предавање на отпадна опрема како и формата и содржината на изјава за примање и предавање на отпадна опрема.....	69
983. Одлука за одобрување на Годишниот план за работа на Агенцијата за храна и ветеринарство	52	989. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	71
984. Одлука за определување на заштитни зони за заштита на водите за подрачјето на зафатите на Злетовска река, река Кучешка и акумулацијата Кнежево.....	5	990. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	71
985. Одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Република Азербејџан	56	991. Правилник за дополнување на Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд.....	71
986. Правилник за начинот на примена на даночно ослободување или олеснување согласно со меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување за приходот кој го остварува странско физичко лице, како и формата и содржината на обрасците за остварување на правото на ослободување односно олеснување	56	992. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на категориите на сопствени средства и начинот на пресметување на износот и структурата на влоговите при основање и средствата од активата на овластено правно лице со кои треба да располага и во континуитет	71

	Стр.		Стр.
993. Правилник за утврдување на методот за пресметување на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви од Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија	72	995. Одлука за престанување на Лиценца за вршење на енергетска дејност транзит на електрична енергија.....	73
994. Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи.....	73	996. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	74
		Огласен дел	1-68

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

981.

Врз основа на член 71 од Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик ("Службен весник на Република Македонија" бр.14/14), Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 4 февруари 2014 година, го утврди Пречистениот текст на Изборниот законик.

Пречистениот текст на Изборниот законик ги опфаќа: Изборен законик ("Службен весник на Република Македонија" бр. 40/2006), Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик ("Службен весник на Република Македонија" бр. 136/2008), Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/11), Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик ("Службен весник на Република Македонија" бр. 51/11), Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик ("Службен весник на Република Македонија" бр. 142/12), Законот за дополнување на Изборниот законик ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/13), Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик ("Службен весник на Република Македонија" бр. 34/13), Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик ("Службен весник на Република Македонија" бр. 14/14) во кои е означено времето на нивното влегување во сила и примена, Исправка на Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик ("Службен весник на Република Македонија" бр. 148/2008), Исправка на Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик ("Службен весник на Република Македонија" бр. 155/2008), Исправка на Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик ("Службен весник на Република Македонија" бр. 163/2008), Исправка на Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија" број 30/14) и Одлуката на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.87/2006 ("Службен весник на Република Македонија" бр.127/2006).

Бр. 10-606/2
11 февруари 2014 година
Скопје

Заменик претседател
на Законодавно-правната
комисија на Собранието
на Република Македонија,
Малиша Станковиќ, с.р.

ИЗБОРЕН ЗАКОНИК (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој законик се уредуваат начинот, условите и постапката за избор на претседател на Република Македонија (во натамошниот текст: претседател на Републиката), за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија (во натамошниот текст: пратеници), за членови на советите на општините и Советот на градот Скопје (во натамошниот текст: членови на советите), за избор на градоначалник на општина и градоначалник на градот Скопје (во натамошниот текст: градоначалник), начинот и постапката на евидентирање на избирачкото право, водење на Избирачкиот список, определување на границите на изборните единици и утврдувањето, менувањето и објавувањето на избирачките места, како и условите за функционирање на избирачките места.

1. Поимник

Член 2

Определени поими во овој законик го имаат следново значење:

1. "Избирачко право" има секој државјанин на Република Македонија со наполнети 18 години живот и деловно способен;
2. "Избирачкиот список" е јавна исправа во која се запишани граѓаните со избирачко право;
3. "Изборни органи" се органите надлежни за спроведување на изборите утврдени со овој законик;
4. "Член на изборен орган" се претседателот, членовите и нивните заменици кои ги сочинуваат изборните органи и ги спроведуваат изборните дејствија;
5. "Подносител на листа" се регистрираните политички партии или нивни коалиции регистрирани во Државната изборна комисија, група избирачи и пратеници;
6. "Кандидат" е државјанин на Република Македонија утврден од надлежната изборна комисија во согласност со овој законик, за кој ќе се гласа на избори;
7. "Независен кандидат" е кандидат за избор на претседател на Републиката, пратеник, градоначалник или член на совет кој е поддржан од "група избирачи";
8. "Политичка партија" е регистрирана политичка партија во согласност со закон;
9. "Позицијата" ја сочинуваат политичките партии на власт кои на последните избори за пратеници во Собранието на Република Македонија освоиле најмногу гласови;
10. "Опозицијата" ја сочинуваат политичките партии во опозиција кои на последните избори за пратеници во Собранието на Република Македонија освоиле најмногу гласови;

11. "Овластен претставник" е лице ополномоштено од еден регистриран кандидат, политичка партија или коалиција за застапување на нивните интереси пред изборните органи;

12. "Коалиција" е здружување врз основа на договор на две или повеќе регистрирани политички партии за заедничко настапување за време на одржување на избори;

13. "Изборна кампања" е јавно претставување на потврдените кандидати од надлежните изборни органи и нивните програми во предизборниот период за одреден вид на избори;

14. "Учесник во изборна кампања" е овластено лице од политичка партија, коалиција или група избирачи кои ја организираат изборната кампања;

15. "Набљудувачи" се претставници на домашни и странски регистрирани здруженија на граѓани кои имаат овластување од Државната изборна комисија за набљудување на изборите;

16. „Дипломатско – конзуларните претставништва на Република Македонија“ се претставништва на Република Македонија во други држави и во меѓународни организации кои вршат работи утврдени со закон;

17. „Државјани на Република Македонија на привремена работа или престој во странство“, во смисла на овој закон, се државјани на Република Македонија кои имаат пријавено последно живеалиште во Република Македонија, а на денот на изборите привремено престојуваат во странство повеќе од три месеци или се на привремена работа или престој во странство повеќе од една година согласно со евиденцијата од надлежен орган;

18. "Вработените во јавната администрација" ја сочинуваат категоријата на лица вработени во дејностите образование, здравство, култура, наука и социјална заштита, а кои според закон вршат задачи од јавен интерес;

19. "Вработените во државната, општинската администрација и администрацијата на градот Скопје" ја сочинуваат категоријата на лица со статус на државен службеник во согласност со закон;

20. "Изборна администрација" ја сочинуваат вработените во стручната служба на Државната изборна комисија, членовите на изборните органи, секретарите на општинските изборни комисии, нивните заменици и други лица времено ангажирани за изборен процес во помошните тела на Државната изборна комисија.

21. „Изборен процес“ е времето од донесувањето на актот за распишување на изборите до објавувањето на конечните резултати од одржаните избори, на ниво на општина, градот Скопје, односно изборната единица каде што се врши изборот.

22. „Облици на изборно медиумско претставување“ се: дневно-информативните емисии, програмите што им овозможуваат директен пристап на учесниците во изборната кампања до избирачите, и посебните информативни емисии;

23. „Дневно-информативни емисии“ се сите изданија на радио и на телевизиските вести и дневници;

24. „Директен пристап до избирачите“ се облиците на бесплатно политичко претставување и на платено политичко рекламирање, преку кои учесниците во изборната кампања слободно ги промовираат своите програми, ставови и кандидати;

25. „Бесплатно политичко претставување“ е директен пристап на учесниците во изборната кампања до избирачите, преку кој слободно и без паричен надоместок се промовираат изборните програми, ставовите и кандидатите;

26. „Платено политичко рекламирање“ е директен пристап на учесниците во изборната кампања до избирачите, преку кој за паричен надоместок се промовира-

ат изборните програми, ставовите и кандидатите. Видови на платено политичко рекламирање се: огласи, соопштенија, политички изборни спотови, музички спотови што функционираат како химни на учесниците во изборната кампања, преноси или снимки од митинзи, средби и други настапи на учесниците во изборната кампања;

27. „Посебни информативни програми“ се: програми наменети за информирање на граѓаните за начинот и за техниката на гласањето и за остварувањето на избирачкото право и информативно-политички програми жанровски реализирани како интервјуа, дебати или тв/радио соочувања: актуелно-информативни програми, актуелно информативни програми со документаристички пристап, и тематски специјализирани информативни програми и

28. "Изборно медиумско претставување" е промовирање (непосредно или посредно) на ставови, програми, платформи, достигнувања, активности и друго на политички партии, коалиции, групи избирачи и нивни претставници.

2. Еднакво избирачко право

Член 3

(1) Претседателот на Републиката, пратениците, членовите на советите и градоначалникот на општината се избираат на општи, непосредни и слободни избори, со тајно гласање.

(2) Никој не смее да го повика избирачот на одговорност заради гласањето, ниту пак од него да бара да каже за кого гласал или зошто не гласал.

3. Изборен модел

Член 4

(1) Избор на претседател на Републиката се врши на територијата на Република Македонија и во дипломатско – конзуларните претставништва на Република Македонија во Европа и Африка, во Северна и Јужна Америка и во Австралија и Азија, како една изборна единица според мнозинскиот модел.

(2) Во Собранието на Република Македонија се избираат 123 пратеници, од кои 120 пратеници се избираат според пропорционалниот модел, при што територијата на Република Македонија е поделена на шест изборни единици утврдени со овој законик и во секоја се избираат по 20 пратеници и тројца пратеници се избираат според мнозинскиот модел во еден изборен круг и тоа по еден пратеник од три изборни единици во Европа и Африка, во Северна и Јужна Америка и во Австралија и Азија утврдени со овој законик.

(3) Во изборните единици бројот на избирачите може да отстапува најмногу од минус 5% до плус 5% во однос на просечниот број на избирачи во изборната единица по исклучок во изборните единици во Европа и Африка, во Северна и Јужна Америка и во Австралија и Азија.

(4) Изборот на членови на советите се врши на подрачјето на општината, односно градот Скопје според пропорционалниот модел.

(5) Изборот за градоначалник се врши на подрачјето на општината, односно градот Скопје според мнозинскиот модел.

4. Избирачки список

Член 5

(1) Избирачкиот список е јавна исправа и се води за целата територија на Република Македонија.

(2) Врз основа на Избирачкиот список се спроведуваат изборите и референдумот на државно и локално ниво во Република Македонија.

5. Право да избира и да биде избран**Член 6**

(1) Право да избира има секој државјанин на Република Македонија кој наполнил 18 години живот и има деловна способност и е со постојано живеалиште во изборната единица, општината, односно градот Скопје каде што се врши изборот.

(2) Државјаните на Република Македонија кои на денот на изборите се на привремена работа или престој во странство, а се запишани во Избирачкиот список врз основа на евиденцијата од надлежниот орган и пријава за гласање, гласаат за избор на претседател на Републиката и за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во дипломатско - конзуларните претставништва на Република Македонија во странство, односно конзуларни канцеларии во согласност со одредбите на овој законик.

Член 7

(1) Кандидат за претседател на Републиката може да биде лице кое ги исполнува условите за избор на претседател на Републиката утврдени со Уставот.

(2) Кандидат за пратеник, член на совет и градоначалник може да биде државјанин на Република Македонија, ако:

- наполнил 18 години живот и
- има деловна способност.

(3) Кандидат за пратеник, член на совет и градоначалник не може да биде лице кое:

- е осудено со правосилна судска одлука на безусловна казна затвор над шест месеци, чие издржување се уште не е започнато и
- се наоѓа на издржување казна затвор за сторено кривично дело.

(4) Покрај условите утврдени во ставот (2) на овој член, кандидат за член на совет и градоначалник може да биде граѓанин со постојано живеалиште во општината и градот Скопје каде што се врши изборот.

6. Нespoјливост на функцијата претседател на Републиката, пратеник, градоначалник и член на совет**Член 8**

(1) Функцијата пратеник, член на совет и градоначалник е неспојлива со функцијата претседател на Републиката, претседател на Владата на Република Македонија, министер, судија, јавен обвинител, јавен правобранител, народен правобранител и со други носители на функции кои ги избира или именува Собранието на Република Македонија (во натамошниот текст: Собранието) и Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: Владата).

(2) Функцијата пратеник е неспојлива со функцијата градоначалник и со член на совет во општината и градот Скопје.

(3) Функцијата пратеник и градоначалник е неспојлива со:

- извршување на стручни и управни работи во органите на државната управа,
- извршување на стопанска или друга профитна дејност и
- членување во управни одбори на јавни претпријатија, јавни установи, фондови, агенции, заводи и во други правни лица, како и со изборот на претставник на државниот и општествен капитал во трговските друштва.

(4) Функцијата градоначалник на градот Скопје и функцијата член на Советот на градот Скопје е неспојлива со функцијата градоначалник на општина и функцијата член на советот на општината на подрачјето на градот Скопје.

(5) Со денот на верификацијата на мандатот за пратеник, член на совет и градоначалник на носителите на функциите од ставовите (1) и (2) на овој член, функцијата им престанува.

(6) Со денот на верификацијата на мандатот за пратеник и градоначалник на лицата од ставот (3) алинеја 1 на овој член, работниот однос им мирува.

(7) Со денот на верификацијата на мандатот за пратеник и градоначалник на лицата од ставот (3) алинеи 2 и 3 на овој член, работниот однос во стопанската или друга профитна дејност им мирува, а членувањето во управни одбори на јавни претпријатија, јавни установи, фондови, агенции, заводи и во други правни лица, како и претставник на државниот и општествен капитал во трговските друштва им престанува.

(8) Со денот на верификацијата на мандатот на член на совет на лицата вработени во општинската администрација на општината и администрацијата на градот Скопје, работниот однос им мирува во согласност со закон.

Член 8-а

(1) Од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори до завршување на изборот на претседател на Република Македонија, пратеници во Собранието на Република Македонија и изборот на Владата на Република Македонија согласно со резултатите од изборите, како и од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори па до завршување на изборите за избор на градоначалник или членови на советот, односно до конституирањето на советот на општините и градот Скопје не може:

- да се располага со буџетски средства на Република Македонија, средства на буџетите на општините и градот Скопје, од јавни фондови и средства на јавни претпријатија и јавни установи или правни лица кои располагаат со државен капитал;

- да се започне изградба со средства од буџетот или од јавни фондови или со средства на јавни претпријатија и други правни лица што располагаат со државен капитал на нови објекти во инфраструктурата како патишта, водоводи, далноводи, канализација, спортски игралишта и други објекти или објекти за општествени дејности училишта, градинки и други објекти, освен ако за таа намена претходно се обезбедени средства од буџетот, односно се работи за реализација на програма донесена врз основа на закон во тековната година и

- да се вршат исплаќања на плати, пензии, социјална помош или други исплати и материјални надоместоци од буџетски средства или од средства на јавните фондови кои не се редовни месечни исплати односно сите едногодишни трансфери и исплати или еднократни трансфери од буџетски средства или од средства на јавни фондови ниту да се отуѓува државен капитал ниту да се потпишуваат колективни договори.

(2) Во периодот од 20 дена пред започнување на изборна кампања па до завршување на изборот на претседател на Република Македонија, пратеници во Собранието на Република Македонија и изборот на Владата на Република Македонија согласно со резултатите од изборите и до завршување на изборите за избор на градоначалник или членови на советот, односно до конституирањето на советот на општините и градот Скопје не може:

- да се исплаќаат субвенции кои не се редовни месечни исплати и

- да се одржуваат јавни настани по повод започнување на изградба или пуштање во употреба на објекти со средства од Буџетот или од јавни фондови, или со средства на јавни претпријатија или други правни лица што располагаат со државен капитал, во инфраструктурата како патишта, водоводи, далноводи, канализација, спортски игралишта и други објекти или објекти за оп-

штествени дејности училишта, градинки и други објекти. Под забрана за одржување на јавни настани не се подразбира особено давање на јавна изјава на носител на јавна функција или кандидат за носител на јавна функција на митинг, интервју на медиум, дебата на медиум или одговор на новинарско прашање.

(3) Од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори до завршување на изборот на претседател на Република Македонија, пратеници во Собранието на Република Македонија и изборот на Владата на Република Македонија согласно со резултатите од изборите, како и од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори па до завршување на изборите за избор на градоначалник или членови на советот, односно до конституирањето на советот на општините и градот Скопје, Министерството за финансии е должно сите буџетски исплати, освен редовни плати, пензии и комунални трошоци, да ги објавува јавно на интернет страница во посебна база за буџетски трошоци во изборен период.

(4) Министерството за финансии две недели по распишување на изборите поднесува предизборен финансиски извештај во кој ќе биде опфатен преглед на сите планирани и реализирани приходи и расходи од Буџетот по ставки, во периодот од почетокот на фискалната година до денот на поднесување на извештајот кој се објавува на веб-страницата на Министерството за финансии.

Член 9

(1) На припадниците на вооружените сили на Република Македонија, припадниците на униформираниот дел на полицијата, овластените службени лица во Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана и во Агенцијата за разузнавање од денот кога ќе бидат утврдени како кандидати, работниот однос им мирува.

(2) Со денот на верификацијата на мандатот на лицата од ставот (1) на овој член, работниот однос им мирува.

7. Професионалност и неотповикливост на функцијата

Член 10

(1) Пратениците не можат да бидат отповикани.
(2) Функцијата пратеник и градоначалник се врши професионално.

8. Ослободување од плаќање на данок, царина и такса

Член 11

(1) За дејствијата, актите, поднесоците и други списи во врска со спроведувањето на изборите, набавката на стоки, работи и услуги за потребите на изборниот процес, не се плаќа царина и данок.

(2) Сите дејствија и акти на државните органи, сите поднесоци и докази во врска со евиденцијата на избирачко-то право се ослободени од плаќање на такси и данок.

(3) Министерот за финансии го пропишува постапувањето при оданочување со данок на додадена вредност на прометот на гласачките ливчиња и изборниот материјал потребен за спроведување на изборите како и нивно царинење.

II. РАСПИШУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ

1. Распишување на изборите

Член 12

(1) Актот за распишување на изборите го донесува претседателот на Собранието и со него се определува денот од кога почнуваат да течат роковите за извршување на изборните дејствија и денот на одржувањето на изборите.

(2) Актот за распишување на изборите се доставува до Државната изборна комисија, Министерството за надворешни работи и Министерството за правда.

(3) Актот за распишување на изборите се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

(4) Од денот на распишувањето на изборите до денот на одржувањето на изборите не може да помине повеќе од 90 дена, ниту помалку од 70 дена.

2. Известување за одржување на изборите

Член 13

(1) Граѓаните за одржувањето на изборите се известуваат преку јавен повик и истакнување плакати на видни места.

(2) Известувањето од ставот (1) на овој член го врши надлежната изборна комисија.

3. Одржување на изборите За претседател на Републиката

Член 14

(1) Изборот на претседател на Републиката се врши во последните 60 дена од мандатот на претходниот претседател.

(2) Во случај на престанок на мандатот на претседателот на Републиката, од кои и да е причини, изборот за нов претседател се врши во рок од 40 дена од денот на престанокот на мандатот.

За пратеници

Член 15

(1) Изборите за пратеници се одржуваат секоја четврта година во последните 90 дена од мандатот на претходниот пратенички состав или во рок од 60 дена од денот на распуштањето на Собранието.

(2) Предвремени избори за пратеници се спроведуваат во согласност со одредбите на овој законик, а сите рокови за изборните дејствија се скратуваат за пет дена, освен рокот утврден за спроведување на изборната кампања.

(3) Роковите за спроведување на изборните дејствија од ставот (2) на овој член со роковникот ги утврдува Државната изборна комисија.

(4) Мандатот на пратениците трае од денот на неговото верификување до денот на верификувањето на мандатот на новоизбраните пратеници, но не подолго од четири години.

За членови на совет и за градоначалник

Член 16

(1) Изборите за членови на совет и за градоначалник се одржуваат секоја четврта година истовремено во сите општини, во првата половина во мај.

(2) Предвремени избори за членови на совет и за градоначалник се распишуваат и одржуваат според одредбите на овој законик, а по исполнување на условите за престанок на мандатот утврдени со Законот за локалната самоуправа.

(3) Предвремените избори за членови на совет и за градоначалник нема да се спроведат ако до редовните избори има помалку од шест месеца.

III. ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ

1. Видови изборни органи

Член 17

Органи за спроведување на изборите се:
- Државната изборна комисија,

- општинските изборни комисии и Изборната комисија на градот Скопје
- избирачките одбори и
- избирачките одбори за гласање во дипломатско – конзуларните претставништва на Република Македонија (во понатамошниот текст: ДКП) односно конзуларните канцеларии.

2. Член на изборен орган

Член 18

(1) Член на изборен орган не може да биде:

- лице кое не ги исполнува посебните услови утврдени со овој закон,
- лице осудено за казниво дело поврзано со изборите и
- лице кое претходно учествувало во спроведување на изборите и во чија работа како член на изборен орган се утврдени неправилности поради кои е поништен гласањето.

(2) Во општинската изборна комисија односно Изборната комисија на Градот Скопје и избирачкиот одбор, членови не можат да бидат и:

- избрани или именувани функционери од Владата, односно Собранието и лица вработени во државната администрација на Народниот правобранител, Министерството за правда, Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, Секретаријатот на законодавство, Државниот завод за статистика, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, стручната служба во Управниот суд, стручната служба на Државната изборна комисија, стручната служба на Државната комисија за спречување на корупцијата и вработените во Стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

(3) Лицето избрано за член на изборниот орган може да не прифати да ја извршува таа должност само поради здравствени или семејни причини, при што за не прифаќањето на членот одлучува органот кој го избира, врз основа на приложена соодветна документација.

(4) Извршувањето на работите и работните задачи на вработените во органите на државната власт на денот на изборите, а заради остварување на нивното избирачко право, се организира во смени.

Член 19

(1) Претседателот и членовите на изборните органи својата функција ја извршуваат непристрасно, совесно и одговорно во согласност со надлежностите утврдени со овој законик.

(2) Претседателот и членовите на изборните органи и изборната администрација, имаат право на надоместок што се утврдува со акт на Државната изборна комисија.

3. Неспособност на функцијата член на изборен орган

Член 20

Ако претседателот, член на изборен орган, секретарот, како и нивен заменик, прифати кандидатура за претседател на Републиката, пратеник, член на совет и градоначалник, функцијата на претседател, член, секретар, односно заменик во изборните органи му пресанува.

4. Принцип на соодветна и правична и полова застапеност во изборните органи

Член 21

(1) При изборот на членовите на Државната изборна комисија се применува принципот на соодветна и правична застапеност.

(2) При изборот на членовите на општинските изборни комисии односно Изборната комисија на градот Скопје и избирачките одбори, во општините во кои живеат најмалку 20% од граѓаните припадници на другите заедници се одразува принципот на соодветна и правична застапеност на сите заедници.

(3) Во составот на изборните органи секој пол ќе биде застапен со најмалку 30%.

(4) За спроведување на ставовите (1), (2) и (3) на овој член Државната изборна комисија со акт го утврдува составот на членовите на општинските изборни комисии, односно Изборната комисија на градот Скопје и избирачките одбори.

(5) Одлуките за именување на членовите на општинските изборни комисии односно Изборната комисија на градот Скопје се објавуваат во “Службен весник на Република Македонија”.

5. Предлагање на претставник на подносителот на листата

Член 22

(1) Секој подносител на листа на кандидатите за избор на претседател на Републиката, пратеници, членови на совет и градоначалник има право да определи претставник и негов заменик кои ќе ја следат работата во изборните органи од започнувањето на изборите се до утврдувањето и објавувањето на резултатите.

(2) Секој подносител на листа на кандидати за избор на претседател на Републиката или пратеници за гласањето во изборните единици во Европа и Африка, Северна и Јужна Америка и Австралија и Азија определува овластен претставник и негов заменик во Република Македонија кои ќе ја следат работата на изборните органи од започнувањето на изборите се до утврдувањето и објавувањето на конечните резултати.

(3) Овластен претставник и негов заменик пред изборните органи од ставовите (1) и (2) на овој член не може да биде лице утврдено за кандидат.

(4) Подносителот на листата на претставникот му издава овластување и за тоа ги известува изборните органи најдоцна два дена пред денот на изборите.

(5) Претставникот на подносителот на листата на седницата на изборните органи, може да предупреди за неправилности во нивната работа, а доколку не биде прифатено предупредувањето, може да побара тоа да биде внесено во записникот.

(6) Овластениот претставник на подносителот на листата е должен да носи бец со бројот на избирачкото место за кое е овластен да врши набљудување.

(7) Овластениот претставник на подносителот на листата има право на седница на изборен орган да побара и да изврши целосен увид во целокупната документација на изборниот орган.

6. Начин на работа на изборните органи

Член 23

(1) Изборните органи можат да работат и да одлучуваат ако на седниците присуствуваат мнозинство од членовите, а одлуките ги донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот број членови.

(2) Во случај на отсуство на член на општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје или на член на избирачкиот одбор, во работата на седниците учествуваат нивните заменици.

(3) При спроведувањето на изборите во работата на општинските изборни комисии односно Изборната комисија на градот Скопје и избирачките одбори, во општините во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, покрај македонскиот јазик и неговото кирилско писмо во службена употреба е и јазикот и писмото што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во таа општина.

Член 24

Работата на изборните органи е јавна и право да присуствуваат на работата на изборните органи имаат овластените претставници на подносителите на листи и акредитираните набљудувачи.

7. Поддршка на работата на изборните органи

Член 25

(1) Собранието, Министерството за правда, Министерството за внатрешни работи, Државниот завод за статистика и Службата за општи и заеднички работи на Владата и нивните подрачни единици како и општините и градот Скопје, се должни на органите за спроведување на изборите да им обезбедат технички, просторни и други услови за работа.

(2) За вршење на работите од ставот (1) на овој член, на органите им се обезбедуваат средства од Буџетот на Република Македонија.

8. ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

8.1. Состав на Државната изборна комисија

Член 26

(1) Државната изборна комисија е составена од претседател, потпретседател и пет члена.

(2) Претседателот и потпретседателот се членови на Државната изборна комисија.

(3) Претседателот, потпретседателот и членовите на Државната изборна комисија функцијата ја вршат професионално, со право на повторен избор.

(4) Претседателот, потпретседателот и членовите на Државната изборна комисија се избираат во рок од 60 дена од денот на одржувањето на конститутивната седница на Собранието на Република Македонија за време од четири години.

(5) Државната изборна комисија има генерален секретар и негов заменик.

(6) Државната изборна комисија има својство на правно лице.

(7) Средствата за работа на Државната изборна комисија се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

(8) По правило седницата на Државната изборна комисија ја свикува и со неа раководи претседателот на Државната изборна комисија.

(9) Во случај на отсуство или спреченост на претседателот на Државната изборна комисија, седницата на Државната изборна комисија ја свикува и со неа раководи потпретседателот на Државната изборна комисија.

(10) Државната изборна комисија ќе одржи седница и на предлог на член на Државната изборна комисија, ако предлогот е поддржан од мнозинството од вкупниот број на членови на Државната изборна комисија.

Избор на составот на Државната изборна комисија

Член 27

(1) За претседател, потпретседател и членови на Државната изборна комисија може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови:

- да е државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија,

- да е дипломиран правник со најмалку осум години работно искуство како правник.

- да не е член на орган на политичка партија.

(2) Собранието го огласува изборот на претседателот и членовите на Државната изборна комисија во "Службен весник на Република Македонија" и во дневниот печат. Огласот трае осум дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

(3) Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието подготвува предлог на листа од пријавените кандидати и ја доставува до Собранието.

(4) Од кандидатите на предлогот на листата политичките партии во опозиција предлагаат претседател и двајца членови на Државната изборна комисија, а партиите на власт предлагаат потпретседател и тројца членови на Државната изборна комисија.

(5) Претседателот, потпретседателот и членовите на Државната изборна комисија ги избира Собранието со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.

(6) На претседателот, потпретседателот и членовите на Државната изборна комисија од денот на изборот, работниот однос им мирува.

Престанок на функцијата во Државната изборна комисија пред истекот на мандатот

Член 28

(1) Функцијата на претседателот, потпретседателот и член на Државната изборна комисија им престанува пред истекот на мандатот:

- ако престане еден од условите утврдени во членот 27 став (1) на овој законик,

- на нивно лично барање,

- поради нестручно и несовесно вршење на функцијата,

- поради исполнување услови за старосна пензија утврдени со закон,

- поради смрт и

- ако е осуден со правосилна судска одлука на казна затвор од над шест месеца.

(2) Државната изборна комисија со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број членови може да даде предлог до Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието, за разрешување на нејзин член поради нестручно и несовесно вршење на функцијата.

Рок за предлагање на претседател, потпретседател и членови на Државната изборна комисија

Член 29

(1) Претседателот на Собранието ги известува политичките партии од членот 27 став (4) на овој законик во рок од три дена од денот на приемот на известувањето да му достават предлог за претседател и двајца членови, односно потпретседател и членови и тројца членови на Државната изборна комисија.

(2) Ако политичките партии не ги утврдат и не ги достават имињата на претседателот, потпретседателот и членовите на Државната изборна комисија во рокот определен во ставот (1) од овој член, претседателот, потпретседателот и членовите на Државната изборна комисија ги предлага Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието.

8.2. Стручна служба на Државната изборна комисија

Член 30

(1) Државната изборна комисија именува генерален секретар и негов заменик од редот на дипломирани правници за време од пет години.

(2) Генералниот секретар не влегува во составот на Државната изборна комисија и нема право на глас.

(3) Генералниот секретар својата работа ја врши професионално.

(4) За вршење на стручно – административните и организационо – технички работи на Државната изборна комисија, се формира стручна служба на Државната изборна комисија.

(5) Со стручната служба раководи генералниот секретар на Државната изборна комисија.

(6) Генералниот секретар и вработените во стручната служба на Државната изборна комисија имаат статус на државни службеници.

8.3. Надлежности на Државната изборна комисија

Член 31

(1) Државната изборна комисија се грижи за законитоста во подготовката и спроведување на изборите во согласност со овој законик и врши надзор над работата на изборните органи.

(2) Државната изборна комисија:

1) бара податоци од надлежните органи за вработените во државната, општинската и администрацијата на градот Скопје, како и за јавната администрација и го именува составот на општинските изборни комисии и Изборната комисија на градот Скопје;

2) дава упатства, појаснувања и препораки за примената на одредбите на овој законик и други закони кои се однесуваат на прашањата поврзани со изборите;

3) го разрешува секој член на изборен орган во случај на против законско работење;

4) ја контролира законитоста во работата на изборните органи и презема мерки кога е констатирана повреда на законитоста во подготовките, постапката на кандидирањето, спроведувањето и утврдувањето на резултатите на изборите, како и во спроведување на упатствата и препораките дадени од неа;

5) ги потврдува и објавува листите на кандидати за избор на претседател и за избор на пратеници и со ждрепка го утврдува нивниот редослед;

5а) со ждрепка го утврдува редоследот на единствената листа на кандидати за членови на совет односно градоначалник.

6) донесува програма и востановува стандарди за задолжителна едукација на сите изборни органи и ја координира истата;

7) врши задолжителна едукација на членовите на општинските изборни комисии односно Изборната комисија на градот Скопје пред секои избори и им издава уверенија на начин и во рокови пропишани со програмата;

8) го пропишува образецот на уверенијата за посетување на обуката на членовите на изборните органи;

9) определува единствени стандарди за изборниот материјал, се грижи за негово обезбедување и го пропишува видот на средството со кој се обележуваат и проверуваат лицата кои гласале (УВ ламби, спреј и графитно перниче);

10) пропишува обрасци за спроведување на изборите и обрасци за собирање на потписи од избирачи и пратеници за предлагање на кандидати и ги објавува во “Службен весник на Република Македонија”;

11) го определува начинот на ракување и чување на изборниот материјал;

12) ги утврдува квалитетот, формата, големината, бојата и сериските броеви на гласачките ливчиња;

13) го организира печатењето на гласачките ливчиња и листите на кандидати и набавка на системот за идентификација на избирачот;

14) го предава, прима и чува изборниот материјал од и на општинските изборни комисии односно Изборната комисија на градот Скопје;

14а) Го чува изборниот материјал од изборите за претседател на Републиката, за пратеници во Собранието на Република Македонија и референдум на државно ниво.

15) ја информира и едуцира јавноста за начинот на гласање и за остварување на избирачкото право;

16) донесува кодекс за правилата за набљудување на изборите на домашни и странски набљудувачи во согласност со меѓународните стандарди и им обезбедува исправи за идентификација;

17) врши контрола на гласачките места на денот на спроведувањето на изборите каде што се пријавени неправилности при гласањето;

18) ги потврдува со решение усвоените листи на кандидати или ги отфрла доколку не се составени согласно со одредбите на овој законик;

19) донесува правилник со кој се утврдуваат критериумите за начинот и постапката за изборот и разрешување на претседателот, неговиот заменик, членовите и нивните заменици во изборните органи;

20) ги сумира и утврдува резултатите од гласањето за листите на кандидати на ниво на изборна единица;

21) ги објавува првичните резултати од спроведените избори за претседател на Републиката, за пратеници, за советници и за градоначалник врз основа на податоците од записниците од изборните органи;

22) ги објавува конечните резултати од спроведените избори;

23) издава уверенија на кандидатот избран за претседател на Републиката и кандидатите избрани за пратеници;

24) донесува правилник и упатство за надоместок на членовите на изборните органи и изборната администрација, врз основа на бројот на избирачи, видот, сложеноста како и обемот на работите и времетраењето за нивното извршување;

25) до Собранието поднесува извештај за спроведените избори во рок од 45 дена од денот на објавување на конечните резултати од изборите на ниво на општина, градот Скопје, односно изборна единица каде што се врши изборот и финансиски преглед и го објавува на својата интернет страница;

26) врши распределба на надоместокот на трошоците на избраните кандидати по доставениот финансиски извештај и го објавува на својата интернет страница;

27) го донесува актот за организација и систематизација на стручната служба на Државната изборна комисија во рамките на која се организира и систематизира правна служба и формира помошни тела;

28) ги објавува во дневниот печат описите на избирачките места;

29) врши евиденција на избирачкото право и се грижи за заштитата на личните податоци на граѓаните содржани во Избирачкиот список;

30) врши проверка на интегритетот на базата на податоци на Избирачкиот список;

31) го потпишува Избирачкиот список, односно изводите од Избирачкиот список на кои се гласа најдоцна 15 дена пред денот на одржувањето на изборите;

32) остварува контакти со меѓународните асоцијации и организации кои имаат овластување да ги набљудуваат изборите, односно референдум на државно ниво, за прашања во врска со Избирачкиот список;

33) доставува податоци на јавните гласила за бројот на избирачите запишани во потпишаниот Избирачки список, односно изводите;

34) донесува Деловник со кој го уредува начинот на работата и одлучувањето на членовите на Државната изборна комисија;

35) одлучува по приговори врз основа на увид во изборниот материјал и други докази;

36) во соработка со Министерството за внатрешни работи донесува правилник за начинот на постапување на полицијата за време на спроведување на изборите;

37) донесува упатство за решавање по приговори и жалби;

38) го следи започнувањето и завршувањето на изборната кампања и презема мерки предвидени со овој законик;

39) го пропишува образецот за пријава за гласање во ДКП, односно конзуларните канцеларии;

40) ги формира избирачките одбори за гласање во ДКП, односно конзуларните канцеларии и избирачки одбор за гласање на членовите на избирачките одбори во ДКП, односно конзуларните канцеларии;

40-а) донесува Упатство за организирање на гласањето на членовите на избирачките одбори во ДКП, односно конзуларните канцеларии;

41) го предава и го прима изборниот материјал на и од избирачките одбори за гласање во ДКП, односно конзуларните канцеларии, преку Министерството за надворешни работи;

42) ги сумира и утврдува резултатите од гласањето за листата на кандидат за избор на тројца пратеници, по еден од изборната единица за територијата во Европа и Африка, во Северна и Јужна Америка и во Австралија и Азија;

43) пополнува и доставува статистички податоци за потребите на Државниот завод за статистика на Република Македонија;

43-а) јавно ги објавува ценовниците на радиодифузерите и печатените медиуми на својата интернет страница;

43-б) за своите седници води записници и усвоените записници ги објавува на својата веб страница во рок од 48 часа од денот на усвојувањето;

44) врши и други работи утврдени со овој законик.

(3) Државната изборна комисија покренува иницијатива за дисциплинска постапка, поведува прекршочна постапка, или поднесува кривична пријава до надлежниот орган, при постоење на основи на сомнение дека е сторена повреда на одредбите на овој законик.

(4) Обрасците и целокупниот изборен материјал за општините во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, се печатат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмото што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во таа општина.

(5) Обрасците и целокупниот изборен материјал за изборните единици број 7, 8 и 9 од овој законик, во кои најмалку 20% од запишаните гласачи во избирачкиот список за таа изборна единица зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, се печатат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмото што го зборуваат најмалку 20% од запишаните гласачи во избирачкиот список за таа изборна единица.

(6) Право да присуствуваат при работата и одлучувањето на Државната изборна комисија имаат овластените претставници на подносителите на листи, по чии приговори се одлучува.

Член 32

(1) Државната изборна комисија во рок од три дена од денот на распишувањето на изборите доставува барање до органот на државната управа надлежен за водење евиденција на државни и јавни службеници и надлежните органи за доставување на податоци за вработените во државната и општинската администрација, администрацијата на градот Скопје, како и јавната администрација, систематизирани по општини според адресата на местото на живеење.

(2) Органите од ставот (1) на овој член податоците до Државната изборна комисија ги доставуваат во рок од пет дена од денот на добиеното барање.

9. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

9.1. Избор и состав на општинска изборна комисија

Член 33

(1) Општински изборни комисии се формираат во:

Општините со седиште во град	Општините со седиште во село	Општини во градот Скопје
1) општина Берово	34) општина Арачиново	71) општина Аеродром
2) општина Битола	35) општина Босилово	72) општина Бутел
3) општина Богданци	36) општина Брвеница	73) општина Гази Баба
4) општина Валандово	37) општина Василево	74) општина Ѓорче Петров
5) општина Велес	38) општина Вевчани	75) општина Карпош
6) општина Винаца	39) општина Врапчиште	76) општина Кисела Вода
7) општина Гевгелија	40) општина Градско	77) општина Сарај
8) општина Гостивар	41) општина Дебарца	78) општина Центар
9) општина Дебар	42) општина Дојран	79) општина Чаир
10) општина Делчево	43) општина Долнени	80) општина Шуто Оризари
11) општина Демир Капија	44) општина Желино	81) градот Скопје изборна
12) општина Демир Хисар	45) општина Зелениково	(оваа комисија се формира само за
13) општина Кавадарци	46) општина Зрновци	спроведување на избори за
14) општина Кичево	47) општина Илинден	градоначалник и членови на
15) општина Кочани	48) општина Јегуновце	Советот на градот Скопје)
16) општина Кратово	49) општина Боговиње	
17) општина Крива Паланка	50) општина Карбинци	
18) општина Крушево	51) општина Конче	
19) општина Куманово	52) општина Кривогаштани	
20) општина Македонска Каменица	53) општина Липково	
21) општина Македонски Брод	54) општина Лозово	
22) општина Неготино	55) општина Маврово и Ростуша	
23) општина Охрид	56) општина Могила	
24) општина Пехчево	57) општина Новаци	
25) општина Прилеп	58) општина Ново Село	
26) општина Пробиштип	59) општина Петровец	
27) општина Радовиш	60) општина Пласница	
28) општина Ресен	61) општина Ранковце	
29) општина Свети Николе	62) општина Росоман	
30) општина Струга	63) општина Сопиште	
31) општина Струмица	64) општина Старо Нагоричане	
32) општина Тетово	65) општина Студеничани	
33) општина Штип	66) општина Теарце	
	67) општина Центар Жупа	
	68) општина Чашка	
	69) општина Чешиново Облешево	
	70) општина Чучер - Сандево	

(2) Општинските изборни комисии се со седиште во општините утврдени во ставот (1) на овој член и се надлежни за спроведување на изборните дејствија во изборните единици и избирачките места определени со овој законик.

Член 34

(1) Општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје е составена од претседател и четири члена.

(2) Претседателот и членовите од став (1) на овој член имаат заменици.

(3) Општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје има секретар и негов заменик кој ги именува претседателот на општинската изборна комисија од редот на дипломираните правници за време од пет години.

(4) Претседателите на општинските изборни комисии односно Изборната комисија на градот Скопје и нивните заменици, четири члена и нивните заменици се избираат од вработените во државната, општинската и администрацијата на градот Скопје, со високо образование по случаен избор за време од пет години.

(5) Секретарот и неговиот заменик од ставот (3) на овој член ги извршуваат стручно – административните и организационо – техничките работи на општинската изборна комисија.

Член 35

(1) Државната изборна комисија во рок од пет дена од денот на добивањето на податоците во согласност со членот 32 од овој законик ги формира општинските изборни комисии односно Изборната комисија на градот Скопје. Одлуките со кои се формираат општинските изборни комисии односно Изборната комисија на градот Скопје се објавуваат во “Службен весник на Република Македонија”.

(2) Начинот и постапката за именување на претседателот, неговиот заменик, членовите и нивните заменици на општинските изборни комисии односно Изборната комисија на градот Скопје се уредуваат со акт на Државната изборна комисија.

(3) Начинот и постапката за утврдување на одговорноста за незаконито работење на претседателот, неговиот заменик, членовите и нивните заменици на општинските изборни комисии односно Изборната комисија на градот Скопје се уредуваат со Законот за државните службеници.

Член 36

Претседателот и членовите на општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје и нивните заменици, по правило имаат живеалиште на подрачјето на општината за која е формирана општинската изборна комисија.

9.2. Надлежност на општинската изборна комисија и Изборната комисија на градот Скопје

Член 37

(1) Општинската изборна комисија и Изборната комисија на градот Скопје се грижи за законитоста во подготовката и спроведувањето на изборите во согласност со овој законик и врши надзор на работата на избирачките одбори.

(2) Општинската изборна комисија и Изборната комисија на градот Скопје:

1) го именува составот на избирачките одбори со решение и со депонирани потписи на членовите го доставува до Државната изборна комисија;

2) ги разрешува членовите на избирачкиот одбор во случај на нивно противзаконско работење пред денот на изборите и на денот на изборите;

3) дава упатство за работење на избирачките одбори;

4) ги огласува утврдените листи за кандидати;

5) ја организира и спроведува едукацијата на членовите на избирачките одбори според планот и програмата на Државната изборна комисија пред секои избори и им издава уверенија за завршена обука;

6) презема технички подготовки за спроведување на изборите според упатствата и инструкциите на Државната изборна комисија;

7) ја контролира законитоста на работењето на избирачките одбори и интервенира во случаите кога е констатирана повреда на законитоста во подготовките, кандидирањето и спроведувањето и утврдувањето на резултатите на изборите, како и на упатствата и препораките дадени од неа;

8) изготвува извештај и го доставува до Државната изборна комисија;

9) ги информира граѓаните за местото на гласање;

10) ги евидентира и потврдува овластените претставници за следење на работата на општинската изборна комисија и на избирачките одбори и им издава бецови со бројот на избирачкото место на овластените претставници кои ќе ја следат работата на избирачките одбори;

11) ги предава и собира изборните материјали на и од избирачките одбори на начин утврден со овој законик;

12) по спроведените избори за претседател на Републиката ги сумира резултатите од гласањето на листата на кандидати, составува записник и заедно со целокупниот изборен материјал го доставува до Државната изборна комисија веднаш, а најдоцна до 12 часа од завршување на гласањето;

13) пополнува и доставува статистички податоци за потребите на Државниот завод за статистика;

14) по спроведувањето на изборите за пратеници во Собранието, врз основа на записниците од избирачките места, ги сумира резултатите според изборните единици за избирачките места за кои е таа надлежна и според нивната припадност на изборната единица;

15) во рок од пет часа од приемот на целокупниот изборен материјал од избирачките одбори ги сумира резултатите од гласањето за листата на кандидати од избирачките места за кои е надлежна, составува записници и истите и ги предава на Државната изборна комисија;

16) одлучува по приговори во согласност со овој законик;

17) обезбедува доказни материјали при одлучување по правните лекови.

(3) При спроведување на локалните избори, Изборната комисија на градот Скопје ги врши надлежностите утврдени во ставот (2) на овој член, освен надлежностите утврдени во точките 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12 и 14.

(4) При спроведувањето на локалните избори покрај надлежностите утврдени во ставовите (1) и (2) на овој член општинската изборна комисија и Изборната комисија на градот Скопје:

1) утврдува дали предложените листи на кандидати за избор на членови на совет и листата на кандидат за градоначалник се поднесени во согласност со овој законик;

2) ги потврдува листите на предложените кандидати;

3) го чува изборниот материјал од локалните избори;

4) ги утврдува резултатите од гласањето во општината и градот Скопје и на избраните кандидати за членови на советот, односно на избраниот градоначалник, им издава уверение за изборот веднаш по конечност на изборите и

5) врши и други работи утврдени со овој законик.

10. ИЗБИРАЧКИ ОДБОР**10.1. Избор и состав на избирачки одбор****Член 38**

(1) Избирачки одбор се формира за секое избирачко место.

(2) Избирачките одбори се составени од претседател и четири члена.

(3) Претседателот и членовите имаат заменици.

(4) Претседателот на избирачкиот одбор и неговиот заменик се избираат од редот на вработените во државната, јавната, општинската и администрацијата на градот Скопје, со високо образование, два члена и нивни заменици се избираат од редот на вработените во државната, јавната, општинската и администрацијата на градот Скопје со најмалку средно образование по случаен избор за време од четири години.

(5) Еден член на избирачкиот одбор и неговиот заменик се именува на предлог на политичките партии во опозиција кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови.

(6) Еден член на избирачкиот одбор и неговиот заменик се именува на предлог на политичките партии на власт кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови.

(7) Политичките партии од ставовите (5) и (6) на овој член предлозите за членови на избирачки одбори и нивните заменици ги доставуваат до општинската изборна комисија во рок од пет дена од денот на добивањето на известување од општинската изборна комисија.

(8) Политичките партии од ставовите (5) и (6) на овој член за секои избори доставуваат нови предлози за членови на избирачки одбори и нивните заменици.

(9) Ако политичките партии не го достават предлогот во рокот утврден во ставот (7) од овој член именувањето на членовите го врши општинската изборна комисија во согласност со ставот (4) на овој член.

Член 38-а

(1) Гласањето во ДКП го спроведува избирачки одбор составен од претседател и четири члена.

(2) Претседателот и членовите имаат заменици.

(3) Претседателот се избира од редот на дипломатите, вработени во соодветното ДКП, по случаен избор за време од четири години.

(4) Заменикот на претседателот, два члена и нивните заменици се избираат од редот на вработените во државната, јавната, општинската и администрацијата на градот Скопје по случаен избор за време од четири години.

(5) Другите членови и нивните заменици се избираат согласно со членот 38 од овој закон.

Член 38-б

За гласање на членовите на избирачките одбори за гласање во ДКП, односно конзуларните канцелари составот на избирачкиот одбор за гласање во ДИК е идентичен со составот на избирачките одбори за гласање во Република Македонија кој се формира согласно со членот 38 од овој закон.

Член 39

(1) Државната изборна комисија во рок од три дена од денот на формирањето на општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје доставува податоци до општинската изборна комисија во согласност со членот 32 од овој закон заради формирање на избирачките одбори.

(2) Општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје во рок од пет дена од денот на добивањето на податоците од ставот (1) на

овој член ги формира избирачките одбори за избирачките места што се во нејзина надлежност.

(3) Начинот и постапката за именување на претседателот, неговиот заменик, членовите и нивните заменици во избирачките одбори се уредува со акт на Државната изборна комисија.

(4) Начинот и постапката за утврдување на одговорноста за незаконито работење на претседателот, неговиот заменик, членовите и нивните заменици во избирачките одбори се уредуваат со Законот за државни службеници и Законот за работните односи.

10.2. Надлежност на избирачкиот одбор**Член 40**

(1) Избирачкиот одбор се грижи за законито спроведување на изборите.

(2) Избирачкиот одбор:

1) непосредно го спроведува гласањето на гласачкото место;

2) обезбедува правилност и тајност на гласањето;

3) обезбедува слободно и мирно одржување на гласањето;

4) го утврдува и сумира резултатот од гласањето на гласачкото место;

5) резултатите од гласањето ги објавува на самото место каде што се спроведувало гласањето и

6) изготвува извештај и води дневник за својата работа и ги доставува до општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје.

(3) Избирачкиот одбор составува записник за работа и за сумирање на резултатите на единствен образец пропишан и потврден со печат од Државната изборна комисија и заедно со изборниот материјал го доставува до општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје.

(4) Во случаите на грешка при пополнување на записникот избирачкиот одбор постапува согласно со упатството на Државната изборна комисија.

(5) Избирачкиот одбор работите од својата надлежност ги врши во согласност со овој законик и упатствата од Државната изборна комисија.

(6) Избирачките одбори за гласање во ДКП односно конзуларните канцеларии ги извршуваат работите согласно со надлежностите утврдени во овој член.

IV. ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗБИРАЧКОТО ПРАВО**1. Водење на Избирачкиот список****Член 41**

(1) Избирачкиот список го води Државната изборна комисија.

(2) Избирачкиот список се води според Регистарот на државјаните во вид на регистар на избирачи со автоматска обработка на податоците на магнетен медиум.

(3) Личните податоци на граѓаните во Избирачкиот список се запишуваат на јазиците и писмата на кои се водат податоците во изворните евиденции, во согласност со закон.

(4) Во Избирачкиот список се запишуваат сите граѓани со наполнети 18 години живот кои имаат живеалиште на територијата на Република Македонија, а кои имаат важечка лична карта или патна исправа.

(5) Во Избирачкиот список се запишуваат и сите државјани на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во странство, со живеалиште на територијата на Република Македонија и со важечка патна исправа. Овие лица се запишуваат според нивното последно живеалиште во Република Македонија пред заминувањето во странство.

(6) Во Избирачкиот список не се запишуваат граѓаните на кои со правосилна судска одлука им е одземена деловната способност.

(7) Во Избирачкиот список граѓаните се запишуваат според општината на чие подрачје имаат живеалиште.

(8) Од Избирачкиот список се изготвуваат изводи за секоја изборна единица, општина и избирачко место.

(9) За изборите што истовремено се спроведуваат, се издаваат толку потпишани изводи од Избирачкиот список за секое избирачко место колку што има видови избори, односно изборни кругови.

(10) Содржината на Избирачкиот список, односно изводите на денот на изборите (прв круг) не можат да се менуваат до завршувањето на изборите.

(11) Средствата за ажурирање и изготвување на Избирачкиот список се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

Член 42

(1) Државната изборна комисија врши запишување, дополнување и бришење во Избирачкиот список по службена должност врз основа на податоци од матичните книги, евиденцијата за живеалиште и за државјанството на Република Македонија, други службени евиденции и со непосредно проверување.

(2) Државната изборна комисија врши запишување, дополнување и бришење во Избирачкиот список и по барање на граѓани, а врз основа на лична карта и патна исправа.

(3) Државната изборна комисија врши бришење во Избирачкиот список на починатото лице или лице кои по било кој основ го загубило избирачкото право по барање на политичка партија со доставување на податоци за починатото лице или кое по било кој основ го загубило избирачкото право, врз основа на предходна проверка во податоците од матичните книги, евиденцијата на живеалиште и за државјанство на Република Македонија, други службени евиденции и со непосредно проверување.

(4) Запишувањето на државјаните на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во странство се врши и врз основа на доставена пријава во ДКП, односно конзуларните канцеларии.

2. Надлежност на органите за достава на податоци за евиденција во Избирачкиот список

Член 43

(1) Министерството за внатрешни работи до Државната изборна комисија доставува податоци за граѓаните:

- со наполнети 18 години живот на денот на изборите кои имаат важечка лична карта или патна исправа,
- со наполнети 18 години живот кои починале,
- со наполнети 18 години живот кои се доселиле или отселиле од определена општина, или ја промениле адресата на живеење во општината,
- со наполнети 18 години живот кои го промениле името или презимето,
- со наполнети 18 години живот кои стекнале или го изгубиле државјанството на Република Македонија и
- со наполнети 18 години живот кои се на привремена работа или престој во странство.

(2) Основните судови до Државната изборна комисија доставуваат податоци за лицата на кои со правосилна судска одлука им е одземена деловната способност и податоци за лицата на кои им е изречена мерката куќен притвор.

(3) Податоците од ставовите (1) и (2) на овој член се доставуваат четирипати годишно од 1 до 10 февруари, од 1 до 10 мај, од 1 до 10 септември и од 1 до 10 декември. Во случаите кога се распишани избори, од-

носно референдум податоците се доставуваат наредниот ден од денот на распишувањето на изборите, односно референдум на магнетен медиум и задолжително го содржат единствениот матичен број на граѓанинот (ЕМБГ).

Член 44

(1) Органот надлежен за извршување на санкциите, најдоцна 30 дена пред денот определен за избори, односно референдум на државно ниво доставува податоци за лицата кои се во притвор или се наоѓаат на издржување казна затвор врз основа на евиденцијата што ја води овој орган до Државната изборна комисија.

(2) Податоците се доставуваат на магнетен медиум и задолжително го содржат единствениот матичен број на граѓанинот (ЕМБГ).

3. Содржина на Избирачкиот список и отпечатените изводи

Член 45

(1) Избирачкиот список ги содржи следниве податоци: единствен матичен број на граѓаните (ЕМБГ), презиме, име на еден од родителите и име, пол, адреса на живеење (општина, населено место, улица, куќен број, влез и стан), датум на запишување и бришење и датум и вид на дополнување на податоците.

(2) Отпечатените изводи од Избирачкиот список и посебните изводи од Избирачкиот список, се водат по азбучен ред на презимето на граѓанинот и ги содржат следниве рубрики, односно податоци: реден број, презиме, име, пол, датум на раѓање и адреса на живеење (населено место, улица, куќен број, влез и стан), потпис или отпечаток за избирачот.

(3) Граѓаните кои за време на изборите се наоѓаат на привремена работа или престој во странство, а доставиле пријава за гласање во ДКП, односно конзуларните канцеларии, не се запишуваат во изводите од Избирачкиот список на кои се гласа во Република Македонија.

(4) Граѓаните кои за време на изборите се наоѓаат на привремена работа или престој во странство, а кои не доставиле пријава за гласање во ДКП, односно конзуларните канцеларии се запишуваат во посебни изводи на Избирачкиот список за гласање во Република Македонија.

4. Печатење на посебните изводи од Избирачкиот список

Член 46

За спроведување на гласањето во ДКП, односно конзуларните канцеларии, во казнено – поправните установи и во Државната изборна комисија се изготвуваат посебни изводи од Избирачкиот список, и тоа:

- за гласање на граѓаните кои за време на изборите се наоѓаат на привремена работа или престој во странство, а врз основа на пријава за гласање,
- за гласање на граѓаните кои за време на изборите се наоѓаат во притвор или издржување казна затвор;
- за гласање на членовите на избирачките одбори за гласање во ДКП, односно конзуларните канцеларии.

Член 47

Посебните изводи од Избирачкиот список од членот 46 на овој законик се изготвуваат во два примерока, и тоа:

- за граѓаните кои за време на изборите се наоѓаат на привремена работа или престој во странство едниот примерок е систематизиран според избирачкото место и изборната единица и во забелешка стои земјата во која граѓанинот е на привремена работа или престој во странство и местото на ДКП, односно конзуларните

канцеларии, а вториот примерок е систематизиран според земјата во која граѓаните се на привремена работа или престој во странство, местото на ДКП, односно конзуларните канцеларии и во забелешка стои бројот на избирачкото место и изборната единица,

- за граѓаните кои за време на изборите се наоѓаат во притвор или на издржување казна затвор, едниот примерок е систематизиран според избирачкото место или општината и во забелешката стои општината во која се наоѓа казнено-поправната установа, а вториот примерок е систематизиран според казнено-поправната установа и општината каде што се наоѓа и во забелешката стои бројот на избирачкото место и општината на која припаѓа тоа избирачко место и

- за членовите на избирачките одбори за гласање во ДКП, односно конзуларните канцеларии првиот примерок е систематизиран според избирачко место, општина и изборна единица и во забелешката стои ДИК, а вториот примерок е систематизиран според ДИК, а во забелешката стои избирачко место, општина и изборна единица.

5. Проверка на податоците во Избирачкиот список

Член 48

(1) Граѓанинот може во текот на целата година да бара да изврши увид во изводот од Избирачкиот список во службените простории на подрачните одделенија на Државната изборна комисија, ДКП, односно конзуларните канцеларии како и преку Интернет.

(2) Ако при увидот се утврди дека тој или друг граѓанин не е запишан во Избирачкиот список или се утврди дека треба да се изврши запишување, дополнување или бришење на податоците, до подрачното одделение на Државната изборна комисија има право да поднесе барање за запишување, дополнување или бришење на податоците со кое приложува и соодветна документација.

(3) Државјаните на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во странство ако при увидот во ДКП, односно конзуларните канцеларии утврдат дека тој или друг граѓанин не е запишан во Избирачкиот список или се утврди дека треба да се изврши запишување, дополнување или бришење на податоците, барањето за запишување, дополнување или бришење на податоците со кое приложува и соодветна документација се доставуваат по електронска пошта преку ДКП, односно конзуларните канцеларии до Државната изборна комисија или директно до Државната изборна комисија.

(4) Државната изборна комисија најдоцна во рок од три дена од денот на приемот на барањето ќе ја провери точноста на податоците и приложените документи од страна на граѓанинот и ако утврди дека барањето е основано, со решение врз основа на веродостојна документација ќе изврши запишување, дополнување или бришење на податоците во Избирачкиот список, а во спротивно ќе донесе решение со кое ќе го одбие барањето.

(5) Против решението на Државната изборна комисија граѓанинот во рок од три дена од денот на приемот на решението може да поднесе тужба за поведување управен спор до Управниот суд.

(6) По тужбата од ставот (5) на овој член Управниот суд решава во рок од три дена од денот на приемот на тужбата.

(7) Правосилното решение на Управниот суд донесено по тужбата е основа за запишување, промена и бришење на податоците во Избирачкиот список.

(8) Државјаните на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во странство тужба против решението на Државната изборна комисија мо-

же да поднесат по електронска пошта преку ДКП, односно конзуларните канцеларии до Управниот суд или директно до Управниот суд.

6. Јавен увид во Избирачкиот список

Член 49

(1) Државната изборна комисија најдоцна 15 дена од денот на распишувањето на изборите, Избирачкиот список го става на јавен увид во своите подрачни одделенија и месните канцеларии со состојба на податоци за:

- граѓаните со наполнети 18 години живот на денот на изборите (прв круг на гласање),

- умрените лица 30 дена пред денот на распишувањето на изборите и

- другите податоци од Избирачкиот список на денот на распишувањето на изборите.

(2) Државната изборна комисија преку Министерството за надворешни работи ги доставува до ДКП односно конзуларните канцеларии посебните изводи од Избирачкиот список за лицата на привремена работа или престој во странство врз основа на евиденцијата од надлежен орган, за ставање на јавен увид.

(3) Државната изборна комисија по ставањето на изводите од Избирачкиот список на јавен увид, преку јавните гласила ги известува граѓаните за местото на кое се врши увидот, начините преку кои се врши увидот, времетраењето на увидот и можноста за запишување, дополнување или бришење на податоците од Избирачкиот список.

(4) Јавниот увид трае 20 дена.

(5) Политичките партии во текот на јавниот увид до заклучувањето и потпишувањето на избирачкиот список можат да направат увид на податоците во Избирачкиот список.

Член 49-а

(1) Во рок од пет дена од денот на завршувањето на јавниот увид Државната изборна комисија избирачкиот список го доставува до политичките партии.

(2) Политичките партии во рок од пет дена од денот на приемот на избирачкиот список до Државната изборна комисија доставуваат барање за запишување, дополнување или бришење на податоци.

(3) Државната изборна комисија по поднесеното барање одлучува со решение во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

(4) Против решението од ставот (3) на овој член може да се поднесе тужба до Управниот суд во рок од 24 часа од приемот на решението.

(5) Управниот суд е должен да одлучи во рок од 24 часа од денот на приемот на тужбата.

7. Промена на податоците во Избирачкиот список ставени на јавен увид

Член 50

(1) Барање за запишување, дополнување или бришење на податоците во изводите на Избирачкиот список што се ставени на јавен увид, во рокот од членот 49 став (4) на овој законик, може да поднесе секој граѓанин, ако:

- тој или некој друг граѓанин не е запишан во Избирачкиот список,

- е запишано лице кое нема избирачко право или нема живеалиште на подрачјето на општината или лице кое е починато и

- личното име и адресата на лицето или личното име и адресата на друго лице се неправилно запишани.

(2) Барањето за запишување, дополнување или бришење на податоците од ставот (1) на овој член се поднесува писмено до подрачното одделение на Државната изборна комисија или месната канцеларија на подрачјето на живеење.

(3) Со барањето се приложуваат и потребните докази.

7-а Пријава и увид во Избирачкиот список за гласање во странство

Член 50-а

(1) Државната изборна комисија веднаш, а најдоцна два дена од денот на распишувањето на изборите до Министерството за надворешни работи доставува известување за објавување на јавен повик за распишување на изборите.

(2) Министерството за надворешни работи, веднаш, а најдоцна во рок од три дена од денот на добивањето на известувањето од став (1) на овој член е должно да го достави до ДКП, односно конзуларните канцеларии заради објавување во соодветната земја.

(3) Известувањето од став 1 на овој член се објавува на македонски јазик и неговото кирилско писмо, на јазиците и писмата на заедниците наведени во преамбулата на Уставот на Република Македонија и на службениот јазик на соодветната земја во најмалку еден од трите најтиражни национални весници, кои во претходната година имаат највисок износ на платени даноци, на најмалку една четвртина од страница.

(4) Известувањето од став (1) на овој член содржи податоци за видот на изборите за кои се гласа, повик за јавен увид во избирачкиот список и за пријавување за гласање, денот на започнувањето и завршувањето на пријавувањето за гласање, потребните документи, како и појаснување кој може да гласа и каде ќе се спроведува гласањето.

(5) Јавниот повик во рокот утврден во ставот (1) на овој член се објавува и на веб-страницата на Министерството за надворешни работи, Државната изборна комисија и ДКП, односно конзуларните канцеларии.

(6) Барањето за запишување, дополнување или бришење на податоците во посебните изводи од Избирачкиот список за време на јавниот увид, државјаните на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во странство можат да го поднесат по електронска пошта преку ДКП, односно конзуларните канцеларии до Државната изборна комисија или до Државната изборна комисија.

(7) Во посебните изводи од Избирачкиот список се запишуваат државјаните на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во странство со пријавено последно живеалиште во Република Македонија и кои поднеле пријава за гласање за престојните избори до ДКП, односно конзуларните канцеларии на Република Македонија во соодветната земја.

(8) Од денот на распишувањето на изборите до завршувањето на јавниот увид државјаните на Република Македонија од став (7) на овој член можат да достават пријава своерачно потпишана или испратена по електронска пошта со која се пријавуваат за гласање на престојните избори.

(9) На изборите за избор на претседател и пратеници можат да гласаат државјаните на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во странство кои доставиле пријава за гласање и се запишани во посебните изводи од Избирачкиот список.

(10) Барањето од ставот (6) и пријавата од ставот (8) на овој член, ДКП, односно конзуларните канцеларии веднаш, а најдоцна во рок од два дена по завршувањето на јавниот увид, ги доставува по електронска пошта до Министерството за надворешни работи, а

Министерството за надворешни работи веднаш а најдоцна во рок од 24 часа од денот на приемот на истите ги доставува до Државната изборна комисија.

Член 51

(1) Државната изборна комисија по барањата и пријавите на граѓаните од членот 50 и членот 50-а на овој законик е должен да одлучи со решение во рок од 24 часа од денот на приемот на барањето и ако утврди дека барањето е основано со решение ќе изврши запишување, дополнување или бришење на податоците во Избирачкиот список, а во спротивно ќе донесе решение со кое ќе го одбие барањето.

(2) Против решението од ставот (1) на овој член граѓанинот во рок од 24 часа од приемот на решението може да поднесе тужба до Управниот суд.

(3) По тужбата од ставот (2) на овој член Управниот суд решава во рок од 24 часа по приемот на тужбата.

(4) Правосилното решение на Управниот суд донесено по тужбата за запишување, промена и бришење е составен дел на потпишаниот Избирачки список од страна на Државната изборна комисија.

8. Заклучување и потпишување на избирачкиот список

Член 52

Државната изборна комисија Избирачкиот список во кој се извршени сите промени кои произлегле од јавниот увид, отпечатен во вид на изводи, го заклучува најдоцна 15 дена по завршениот јавен увид.

Член 53

(1) Избирачкиот список, односно изводот се заклучува со назначување на: бројот на страниците кои ги има тој список, односно изводот, бројот на запишаните избирачи (означени со број и букви), критичен момент на податоците утврдени во членот 49 став (1) на овој законик, датум на заклучувањето, потпис на овластено лице и печат.

(2) Заклучениот Избирачки список ги содржи и податоците за граѓаните чии барања за бришење, запишување или промена на податоците од Избирачкиот список се позитивно решени од страна на Државната изборна комисија и Управниот суд.

Членот 54 е избришан

9. Заштита на податоците во Избирачкиот список

Член 55

(1) Личните податоци содржани во Избирачкиот список се заштитени во согласност со закон и не смеат да се употребуваат за ни една друга цел, освен за остварување на избирачкото право на граѓаните во согласност со овој законик.

(2) На регистрираните политички партии и на независните кандидати, при учество на избори, Државната изборна комисија по претходно писмено барање им дава во печатена форма или електронски облик на ЦД-РОМ податоци од потпишаниот или претходно подготвен извод од Избирачкиот список за секое избирачко место во кои се содржани податоците од членот 45 став (2) на овој законик во рок од десет дена и изводите од Избирачкиот список за гласање во ДКП односно конзуларните канцеларии.

(3) Подносителите на барањето ги сносат реалните трошоци за изработка на податоците од Избирачкиот список во печатена или електронска форма.

(4) Регистрираните политички партии, коалициите и независните кандидати, односно овластените претставници и нивните заменици на подносителите на

листа на кандидати не можат да ги користат избирачките списоци на денот на изборите за евидентирање на лицата кои гласале.

Член 56

Овластениот службеник или кое било друго лице, тело или орган кој е запознат со личните податоци содржани во Избирачкиот список е должен да ги чува и заштитува во согласност со членот 55 од овој законик.

V. КАНДИДИРАЊЕ

1. Предлагање на кандидати

Член 57

(1) Предлагањето на кандидати за избор на претседател на Републиката, кандидати за пратеници, кандидати за членови на совет и за градоначалник се врши со поднесување на листа на кандидат за претседател на Републиката, листа на кандидати за пратеници, листа на кандидати за членови на совет, односно листа на кандидат за градоначалник.

(2) Кандидат за претседател на Републиката, пратеник, кандидати за членови на совет и за градоначалник може да биде предложен само во една листа.

2. Подносител на листа

Член 58

(1) Подносителот на листа може да поднесе само една листа на кандидат за претседател на Републиката, кандидати за пратеници, кандидати за членови на советот, како и една листа на кандидат за градоначалник.

(2) При спроведувањето на локалните избори, подносителот на листите од ставот (1) на овој член во единицата на локалната самоуправа во која најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, поднесувањето на листите на кандидати, односно листа на кандидати за градоначалник се врши на јазикот и писмото што го употребуваат граѓаните во таа единицата на локалната самоуправа.

(3) При спроведувањето на парламентарните избори, подносителот на листите од ставот (1) на овој член во изборните единици во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, поднесувањето на листите на кандидати може да се врши покрај на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото што го употребуваат граѓаните во таа единицата на локалната самоуправа.

Подносител на листа на кандидат за претседател на Републиката

Член 59

(1) Право да поднесат листа на кандидат за претседател на Републиката имаат најмалку 10.000 избирачи или 30 пратеници.

(2) Кога подносител на листа на кандидат за претседател на Републиката е група избирачи потребно е да се соберат најмалку 10.000 потписи од запишаните избирачи во Избирачкиот список.

(3) Кога подносител на листа на кандидат за претседател на Републиката се пратеници е потребно да се соберат најмалку 30 потписи од пратениците.

Подносител на листа на кандидати за пратеници, членови на совет и градоначалник

Член 60

(1) Право да поднесат листа на кандидати за пратеници, листа на кандидати за членови на совет, односно листа на кандидат за градоначалник имаат регистрира-

ните политички партии самостојно, коалиции, како и група избирачи (во натамошниот текст: подносител на листа).

(2) Државната изборна комисија го утврдува субјективитетот на подносителот на листата на кандидати за избор на пратеници врз основа на договорот на политичките партии кои настапуваат како коалиција на изборите.

(3) Општинската изборна комисија и Изборната комисија на град Скопје го утврдува субјективитетот на подносителот на листата на кандидати за избор на членови на совет и градоначалници врз основа на договор на политичките партии кои настапуваат како коалиција на изборите за избор на членови на совет и градоначалници.

(4) Договорот за коалицирање од ставовите (2) и (3) на овој член го склучуваат претставниците на политичките партии кои настапуваат заедно и тој го содржи името на коалицијата, симболот, општината/те односно изборната/те единица/и во која настапуваат заедно.

(5) Листата на кандидати ја потпишува лично овластен претставник на подносителот на листата.

(6) Називот на листата се означува според името на подносителот на листата.

(7) Ако подносител на листата на кандидати е група избирачи, називот на листата се означува со "група избирачи" и името и презимето на кандидатот.

Подносител на листа на кандидати за пратеници со собрани потписи

Член 61

(1) Кога подносител на листа на кандидати за пратеници е група избирачи, е потребно да се соберат најмалку 1.000 потписи од запишаните избирачи во изводот на Избирачкиот список на изборната единица.

(2) Кога подносител на листа на кандидати за пратеници е група избирачи од изборните единици за гласање во странство потребно е да се соберат најмалку 1000 потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список за тие изборни единици пред службените лица на ДКП, односно конзуларните канцеларии на образец пропишан од Државната изборна комисија.

Подносител на листа на кандидати за членови на совет и градоначалник со собрани потписи

Член 62

(1) Кога подносител на листа на кандидати за членови на совет, односно листа на кандидат за градоначалник е група избирачи, е потребно да се соберат:

- во општината до 10.000 жители најмалку 100 потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список за општината,

- во општината од 10.001 до 30.000 жители најмалку 150 потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список за општината,

- во општината од 30.001 до 50.000 жители најмалку 250 потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список за општината,

- во општината од 50.001 до 100.000 жители најмалку 350 потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список за општината,

- во општината над 100.001 жители најмалку 450 потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список за општината и

- во градот Скопје најмалку 1.000 потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список на подрачјето на градот Скопје.

3. Постапка на собирање на потписи за предлагање на кандидат

Член 63

(1) Потписите на избирачите во постапката на кандидање се собираат пред службените лица на Државната изборна комисија на образец, кој содржи име и презиме, постојано живеалиште единствен матичен број на предложените кандидати, како и име и презиме и единствен матичен број на избирачот кој го потпишува предлогот.

(2) Собирањето потписи пред Државната изборна комисија започнува петнаесеттиот ден од денот на распишувањето на изборите и трае 15 дена.

(3) Секој избирач својот потпис може да го даде само за една листа на кандидат за претседател на Републиката, кандидати за пратеници, за членови на совет и кандидат за градоначалник.

(4) Избирачите кои ја поднесуваат листата треба да имаат избирачко право и постојано живеалиште на подрачјето на изборната единица, општината, односно градот Скопје.

4. Содржина на листата што се поднесува

Член 64

(1) Поднесената листа на кандидат за претседател на Републиката содржи: назив на листата, име и симболот ако го има на подносителот на листата, име и презиме на предложениот кандидат за претседател со означување на неговото постојано живеалиште и единствен матичен број на граѓанинот.

(2) Поднесената листа на кандидати за пратеници содржи: број на изборна единица, назив на листата, име и симболот ако го има на подносителот на листата, име и презиме на носителот на листата, име и презиме на секој кандидат за пратеник и содржи онолку кандидати колку што се избираат во изборната единица со означување на нивното постојано живеалиште, единствен матичен број на граѓанинот и изјава за припадност на одредена заедница.

(3) Поднесената листа на кандидати за членови на совет, односно листата на кандидат за градоначалник содржи: означување на советот на општината, односно градот Скопје за кои се врши изборот, назив на листата, име и симболот ако го има на подносителот на листата, име и презиме на носителот на листата, име и презиме на секој кандидат и содржи онолку кандидати колку што се избираат за членови на совет со означување на неговото постојано живеалиште и единствен матичен број на граѓанинот.

(4) Поднесената листа на кандидат за градоначалник содржи: име на општината, односно градот Скопје за кој се предлага, назив на листата, име и симболот ако го има на подносителот на листата, име и презиме на предложениот кандидат за градоначалник со означување на нивното постојано живеалиште и единствен матичен број на граѓанинот.

(5) Во поднесената листа на кандидати за пратеници од ставот (2) на овој член и за членови на совет на општината и градот Скопје од ставот (3) на овој член, на секои три места на листата најмалку едно место му припаѓа на помалку застапениот пол.

(6) Договорот за коалицирање, потврдата од Централниот регистар и решението од надлежниот суд за регистрација на политичката партија, кои се доставуваат во прилог на поднесената листа на кандидати, се поднесуваат во оригинал или во копија заверена на нотар.

(7) По исклучок од ставот (6) на овој член договорот за коалицирање, потврдата од Централниот регистар и решението од надлежниот суд за политичката

партија, кои се поднесуваат во прилог на поднесената листа на кандидати за избор на членови на совет, односно градоначалник се поднесуваат во оригинал или копија. Доколку бидат поднесени во копија, оригиналот од договорот за коалицирање, потврдата од Централниот регистар, и решението од надлежниот суд за политичката партија се депонира во Државната изборна комисија.

5. Постапка за поднесување на листата

Член 65

(1) Листата на кандидат, односно кандидати се поднесува на пропишан образец од Државната изборна комисија.

(2) Кога подносител на листа на кандидат, односно кандидати е политичка партија мора да приложи потврда за регистрација од надлежниот суд.

(3) Кога подносител на листа на кандидат, односно кандидати е коалиција мора да го приложи договорот од членот 60 ставот (4) на овој законик.

(4) Кога подносител на листа на кандидат, односно кандидати е група избирачи, мора да се поднесе и потребниот број на потписи утврден во членот 61, односно членот 62 на овој законик.

(5) За секоја кандидатура е потребна писмена согласност (изјава) на кандидатот која е неотповиклива.

(6) Редоследот на кандидатите во листата на кандидати го утврдува подносителот на листата во согласност со членот 64 на овој законик.

Член 66

(1) Листата на кандидат за претседател на Републиката, овластените претставници на предлагачите ја доставуваат до Државната изборна комисија.

(2) Листите на кандидати за пратеници, овластените претставници на предлагачите ги доставуваат до Државната изборна комисија.

(3) Листите на кандидати за членови на советот, односно листата на кандидат за градоначалник, овластените претставници на предлагачите ги доставуваат до општинската изборна комисија и изборната комисија на град Скопје.

(4) Листите на кандидати од ставовите (1), (2) и (3) на овој член се доставуваат до надлежната изборна комисија најдоцна 30 дена пред денот на одржувањето на изборите.

Член 67

(1) Државната, односно општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје од членот 66 на овој законик по приемот на листата на кандидат, односно кандидати утврдува дали истата е поднесена во утврдениот рок и составена во согласност со одредбите на овој законик.

(2) Ако Државната, односно општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје утврди дека во листата има одделни неправилности, ќе го повика овластениот претставник на подносителот на листата, односно прво потпишаниот пратеник на листата на кандидат, да ги отстранат неправилностите во рок од 48 часа од приемот на листите.

(3) Ако Државната, односно општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје утврди дека листата е поднесена во определениот рок и е составена во согласност со одредбите на овој законик, односно констатираните неправилности или пропусти, подносителите на листата ги отстраниле во рокот утврден во ставот (2) од овој член, поднесената листа ќе ја потврди со решение.

(4) Ако Државната, односно општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје утврди дека листите се поднесени ненавремено, од-

носно констатираните неправилности или пропусти, подносителите на листите не ги отстраниле во рокот утврден во ставот (2) од овој член, поднесената листа ќе ја отфрли со решение во рок од 24 часа од приемот на листите.

(5) Против решението на општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје од ставот (4) на овој член може да се поднесе тужба до Управниот суд, во рок од 24 часа од приемот на решението.

(6) Против решението на Државната изборна комисија од ставот (4) на овој член може да се поднесе тужба до Управниот суд преку Државната изборна комисија во рок од 24 часа од приемот на решението.

(7) Управниот суд е должен да донесе одлука во рок од 24 часа од приемот на тужбата.

(8) Доставување на приговор и тужба по пошта не е дозволено.

(9) Доставувањето на приговор и тужба за гласањето во изборните единици во Европа и Африка, Северна и Јужна Америка и Австралија и Азија по пошта не е дозволено, а се врши преку овластениот преставник на кандидатите за тие изборни единици во Република Македонија.

6. Постапка во случај на смрт на кандидат на потврдена кандидатска листа за член на совет на општината и Градот Скопје

Член 67-а

(1) Ако некој од кандидатите на потврдена кандидатската листа умре во периодот од денот на потврдувањето на кандидатските листи, политичката партија односно коалиција, кои го предложиле тој кандидат, можат на местото на истиот да предложат друг кандидат, а ако е предложен од страна на група на избирачи може наместо него да предложат друг кандидат без собирање на потписи во постапката за кандидирање утврдена со овој закон, во период до десет дена пред денот на одржувањето на изборите.

(2) Кандидатот кој починал ќе се избрише од кандидатската листа, а кандидатот со кој е дополнета кандидатската листа ќе биде ставен на местото на кое бил предложен починатиот кандидат или ставен на последно место на кандидатската листа, при што во тој случај редоследот на другите кандидати од листата предложени на листата под кандидатот кој починал се поместуваат за едно место погоре.

(3) Ако кандидатот кој починал е носител на листа, листата ќе се дополни на начин утврден во ставот (2) на овој член, а носител на листа ќе стане кандидатот од кандидатската листа предложен од предлагачот на листата.

(4) Кандидатската листа дополнета со нов кандидат согласно ставовите (2) и (3) на овој член се објавува на начин утврден со овој закон за објавување на единствената листа во рок од 24 часа од денот на дополнувањето на кандидатската листа.

(5) Ако некој од потврдените кандидати на кандидатските листи умре во период пократок од 10 дена пред одржувањето на изборите, кандидатската листа останува во сила.

7. Постапка во случај на смрт на кандидат на потврдена кандидатска листа за избор на градоначалник

Член 67-б

(1) Ако некој кандидат од потврдена кандидатска листа за избор на градоначалник умре во периодот од денот на потврдувањето на кандидатската листа, поли-

тичката партија односно коалиција, кои го предложиле тој кандидат, можат на местото на истиот да предложат друг кандидат, а ако е предложен од страна на група на избирачи може наместо него да предложат друг кандидат без собирање на потписи во постапката за кандидирање утврдена со овој закон во период до десет дена пред денот на одржувањето на изборите.

(2) Кандидатската листа заменета со нов кандидат согласно со ставот (1) на овој член се објавува на начин утврден со овој закон за објавување на единствената листа во рок од 24 часа од денот на извршената измена на кандидатот на кандидатската листа.

(3) Ако некој од потврдените кандидати на кандидатските листи умре во период пократок од 10 дена пред одржувањето на изборите, замената на кандидатот на кандидатската листа ќе се изврши во постапка пропишана во ставовите (1) и (2) на овој член, а надлежната изборна комисија во соработка со ДИК ќе определи поместување на датумот на одржувањето на изборите за таа општина за 14 дена.

8. Постапка во случај на смрт на кандидат на потврдена кандидатска листа за избор на пратеници

Член 67-в

(1) Ако некој од кандидатите кои се предложени на потврдена кандидатска листа за избор на пратеници умре во периодот од денот на потврдувањето на кандидатските листи, политичката партија односно коалицијата, кои го предложиле тој кандидат, можат на местото на истиот да предложат друг кандидат, а ако е предложен од страна на група на избирачи може наместо него да предложат друг кандидат без собирање на потписи во постапката за кандидирање утврдена со овој закон, најдоцна десет дена пред денот на одржувањето на изборите.

(2) Кандидатската листа заменета со нов кандидат согласно со ставот (1) на овој член се објавува на начин утврден со овој закон за објавување на единствената листа во рок од 24 часа од денот на извршената измена на кандидатот на кандидатската листа.

(3) Ако некој од потврдените кандидати на кандидатската листа умре во период пократок од десет дена пред денот на одржувањето на изборите, ќе се постапи на начин што кандидатот кој е починат, а е избран за пратеник ќе се замени со првиот нареден кандидат кој не е избран а предложен од политичката партија која ја предложила кандидатската листа, односно еден од наредните кандидати кој не е избран, а ќе го предложи носителот на коалицијата. Кандидатот кој починал, а е избран од независна листа во изборната единица се заменува со првиот нареден кандидат кој не е избран од таа листа.

Член 68

(1) Редоследот на кандидати во листата на кандидат, односно редоследот на листите на кандидати Државната изборна комисија го утврдува со ждрепка и тој број е ист во сите изборни единици, односно општина, а во изборната единица односно општината каде нема да има свој претставник, соодветниот број на подносителот на листата да биде изоставен и на негово место да биде напишан редниот број на наредниот носител без оставање на празно место.

(2) Листа на кандидати за членови на совет и листа на кандидат за градоначалник кои се поднесени од ист подносител добиваат ист реден број во сите општини (или само во општината).

(3) Листите на кандидати предложени од коалиција предводена од една иста политичка партија, без разлика на бројот на политичките партии во коалицијата во

различни општини, односно изборни единици, имаат ист реден број во сите општини, односно во сите изборни единици.

(4) Општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје по потврдување на листите на кандидати за членови на совет и листите на кандидати за градоначалник ги доставува до Државната изборна комисија заради утврдување на редоследот во единствената листа на кандидати согласно на ставовите (1) и (2) на овој член.

(5) Државната изборна комисија, за активностите што ќе ги преземе во согласност со ставовите (1) и (2) на овој член, задолжително претходно ги известува овластените претставници на подносителите на листите.

9. Објавување на утврдените листи

Член 69

(1) Државната изборна комисија утврдената единствена листа на кандидат за избор на претседател на Републиката ќе ја објави најдоцна 25 дена пред денот на одржувањето на изборите во "Службен весник на Република Македонија".

(2) Државната изборна комисија утврдените единствени листи на кандидати за пратеници во изборните единици ќе ги објави во дневниот печат од кој еден е на јазикот на заедницата што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија, најдоцна 23 дена пред денот определен за одржување на изборите.

(3) Државната изборна комисија преку Министерството за надворешни работи во рок од 48 часа ќе ги достави до ДКП односно конзуларните канцеларии утврдените единствени листи заради јавно објавување.

(4) Општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје утврдените единствени листи на кандидати за членови на совет, односно листа на кандидат за градоначалник ќе ги огласи најдоцна 23 дена пред денот определен за одржување на изборите во сите населени места и на избирачките места во општината.

(5) Општинските изборни комисии односно Изборната комисија на градот Скопје утврдените единствени листи на кандидати за пратеници ќе ги објават во избирачките места во општините за кои се надлежни.

(6) Утврдените листи на кандидати во општините во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, се објавуваат покрај на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмо што го употребуваат граѓаните во таа општина.

VI. ИЗБОРНА КАМПАЊА

1. Учесници во изборна кампања

Член 69-а

(1) За изборна кампања се смета јавно собирање и други јавни настани организирани од страна на учесникот во изборната кампања, јавно истакнување на плакати, видео презентации на јавни места, изборно медиумско и интернет претставување, дистрибуирање на печатени материјали и јавно претставување на потврдените кандидати од надлежните изборни органи и нивните програми.

(2) Изборната кампања започнува 20 дена пред денот на изборите и во првиот и вториот круг на гласање не смее да трае 24 часа пред денот на изборите и на денот на изборите.

(3) Во случај на поднесен приговор за непочитување на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член, Државната изборна комисија е должна да ги испита на-

водите и да постапи по поднесениот приговор во рок не подолг од седум дена од денот на поднесувањето на приговорот.

Член 70

(1) Подносителот на листа на кандидати чии листи на кандидати за избор на претседател на Републиката, пратеници, членови на совет, односно листа на кандидати за градоначалник се потврдени од надлежната изборна комисија, имаат право да организираат изборна кампања (во натамошниот текст: учесници во изборната кампања).

(2) Учесниците во изборната кампања имаат право на рамноправен пристап и под еднакви услови да ги користат сите видови на политичка пропаганда, известување и други облици на пропаганда чија цел е да се влијае на одлуката на избирачите при гласањето.

(3) Странски правни и физички лица не можат да организираат изборна кампања.

Член 71

(1) Заради прибирање на средства за финансирање на изборната кампања, политичката партија, коалиција, носител на независна листа од група избирачи односно лица кои имаат намера да се кандидираат, пред надлежниот орган задолжително обезбедуваат ЕДБ со назнака „за изборна кампања“ и кај носител на платен промет во Република Македонија отвораат трансакционна сметка со назнака „за изборна кампања“ и истите неможе да се користат за друга намена.

(2) Субјектите од ставот (1) на овој член се должни да обезбедат ЕДБ и да ја отворат трансакционната сметка од ставот (1) на овој член најдоцна 48 часа по потврдување на листата за кандидати, а најрано 48 часа по распишување на изборите и во тој рок од 48 часа доказот за обезбеден ЕДБ и отворената трансакционна сметка се доставува до надлежната изборна комисија.

(3) Обезбедувањето на ЕДБ и отворањето на трансакционна сметка од ставот (1) на овој член за коалиција, политичка партија, група избирачи, односно лица кои имаат намера да се кандидираат, се уредува со договор за коалиција, односно изјава на волја заверена на нотар за политичка партија, група избирачи, односно лица кои имаат намера да се кандидираат.

(4) Ако политичката партија, коалицијата, носителот на независна листа од група избирачи односно лица кои имаат намера да се кандидираат не обезбедат ЕДБ и не отворат трансакционна сметка во роковите од ставот (2) на овој член, кандидатската листа се отфрла со решение на надлежната изборна комисија, односно потврдената листа за кандидати се поништува со решение на надлежната изборна комисија.

(5) Кога трансакционна сметка е отворена од страна на носителот на независната листа од група избирачи односно лицата кои имаат намера да се кандидираат, потписник на трансакционната сметка е носителот на независната листа или лице овластено од него.

(6) На трансакционната сметка од ставот (1) на овој член, ќе се депонираат сите средства добиени од правни или физички лица за финансирање на изборната кампања. Донации за финансирање на изборната кампања можат да се уплатуваат исклучиво на трансакционна сметка од ставот (1) на овој член, најдоцна до рокот определен за доставување на финансиски извештај за финансирање на изборната кампања утврден во членот 85 став (1) од овој законик.

(7) Во случај на не поднесување, односно не потврдување на листата на кандидати, субјектите од ставот (1) на овој член кои обезбедиле ЕДБ и отвориле трансакционна сметка се должни непотрошените донации да ги вратат на давателите на донацијата сразмерно на донираниот износ во рок од 60 дена.

(8) Во случај на здружување за заедничко настапување за време на одржување на избори на субјектите од ставот (1) на овој член, кои пред склучувањето на договорот за коалиција обезбедиле ЕДБ и отвориле трансакциона сметка, се должни ЕДБ да го избришат од регистарот на надлежниот орган, а отворената трансакциона сметка да ја затворат со пренесување на средствата, правата и обврските на трансакционата сметка, отворена согласно договорот за коалиција и обезбедениот ЕДБ во роковите од ставот (2) на овој член.

(9) Сите средства наменети за финансирање на изборната кампања се уплатуваат на трансакционата сметка од ставот (1) на овој член и сите трошоци за кампањата исклучиво ќе се покријат од средствата на таа сметка.

Член 72

(1) За законитоста на спроведувањето на изборната кампања е одговорен учесникот во изборната кампања.

(2) Учесникот во изборната кампања е одговорен и за оние дејствија на изборната кампања за кои ќе овласти други лица.

Член 73

(1) Кандидатите имаат право, ако во времето на изборната кампања, односно во настапите или пропагандните известувања на одделни учесници во изборната кампања им се повредуваат правата (со попречување и оневозможување на кампањата на противкандидатите), веднаш да покренат постапка за заштита на своите права пред надлежниот основен суд.

(2) По барањето за заштита на правата, основниот суд ќе одлучи во рок од 48 часа од денот на поднесувањето на барањето.

(3) Против одлуката на основниот суд може да се изјави жалба во рок од 48 часа од денот на приемот на одлуката до надлежниот апелационен суд.

(4) Надлежниот апелационен суд одлучува во рок од 48 часа од денот на поднесувањето на жалбата.

(5) Правосилната одлука веднаш се објавува во јавните гласила.

Член 74

(1) Од денот на донесувањето на Одлуката за распишување на избори до завршување на изборот на претседател на Република Македонија, пратеници во Собранието на Република Македонија и изборот на Владата на Република Македонија согласно со резултатите од изборите, како и од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори па до завршувањето на изборите за избор на градоначалник или членови на советот, односно до конституирањето на Советот на општините и Градот Скопје не може да се врши никаква вонредна исплата на плати, пензии, социјална помош или други исплати од буџетски средства или средства од јавни фондови.

(2) Во случај на поднесен приговор за непочитување на одредбата од ставот (1) на овој член Државната комисија за спречување на корупција е должна да ги испита наводите и да постапи по поднесениот приговор во рок не подолг од седум дена од денот на поднесувањето на приговорот.

2. Медиумско претставување

Член 75

(1) Радиодифузерите, односно Јавниот радиодифузен сервис и трговските радиодифузни друштва што одлучиле да ги покриваат изборите се должни тоа да го прават на правичен, избалансиран и непристрасен начин во својата вкупна програма.

(2) Радиодифузерите, без оглед на јазикот на кој го емитуваат својот програмски сервис, се должни за време на изборната кампања на учесниците во кампањата да им овозможат подеднакви услови за пристап до сите облици на изборно медиумско претставување – вести, посебни информативни програми (интервјуа, дебати, ТВ/радио соочувања, актуелно-информативни програми, актуелно-информативни програми со документаристички пристап и тематски специјализирани информативни програми), бесплатно политичко претставување и платено политичко рекламирање.

(3) Програмите наменети за малолетната публика не смеат да се користат за изборно медиумско претставување.

Член 75-а

(1) Радиодифузерите ќе обезбедат избалансирано покривање на изборите во сите облици на изборно медиумско претставување на следниов начин:

а) за избор на претседател на Републиката, во согласност со принципот на еднаквост за сите кандидати за претседател и во првиот и во вториот круг од изборите;

б) за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, во согласност со принципот на пропорционалност според бројот на потврдени листи на кандидати за пратеници; и

в) за локалните избори:

-за избор на градоначалник на општината, односно градоначалник на градот Скопје, во согласност со принципот на еднаквост за сите кандидати за градоначалници и во првиот и во вториот круг од изборите и

-за избор на членови на советите на општините, односно членови на советот на градот Скопје, за радиодифузерите на државно и регионално ниво во согласност со принципот на пропорционалност според бројот на потврдени листи на кандидати за членови на советите на општините, односно членови на градот Скопје, а за радиодифузерите на локално ниво во согласност со принципот на еднаквост.

(2) При утврдувањето на избалансираноста во покривањето на изборите ќе се има предвид интензитетот на активностите во рамките на кампањите на учесниците во изборна кампања.

(3) Од принципот на пропорционалност, односно еднаквост, се иззема платеното политичко рекламирање.

Член 75-б

Известувањето за редовните активности на државните органи, органите на општините и на градот Скопје, на државните институции и организации, како и за активностите на правни и на други лица на кои со закон им е доверено вршење јавни овластувања, во програмите на радиодифузерите, во периодот од денот на распишување на изборите до нивното завршување не смее да биде во функција на изборно медиумско претставување на ниту еден политички субјект.

Член 75-в

(1) Уредници, новинари, водители на програма и презентери, ангажирани во подготвување програми на радиодифузерите не смеат да учествуваат во предизборни активности на политички партии, коалиции, групи избирачи и нивни претставници, односно учесници во изборна кампања.

(2) Доколку се определат да учествуваат во вакви активности, нивниот ангажман во програмите на радиодифузерите им мирува од денот на распишување на изборите до нивното завршување.

Член 75-г

(1) Радиодифузерите се должни да го снимаат излезниот сигнал на својата програма од денот на распишување на изборите до нивното завршување, а снимките од целокупната програма да ги чуваат најмалку 30 дена по завршување на изборите.

(2) На барање од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, радиодифузерите се должни најдоцна во рок од 48 часа од добивањето на барањето на Агенцијата да и достават снимки од бараната емитувана програма, како и други податоци поврзани со медиумското покривање на изборите.

Член 75-д

(1) Од денот на распишување на изборите па се до почеток на изборна кампања, радиодифузерите и печатените медиуми не смеат да емитуваат, односно да објавуваат платено политичко рекламирање, освен огласи и соопштенија за собирање потписи за поддршка на кандидатура на група избирачи.

(2) Огласите и соопштенијата за собирање потписи за поддршка на кандидатура на група избирачи, трговските радиодифузни друштва треба да ги емитуваат само во означени рекламни блокови во рамките на дозволеното време за рекламирање на еден реален час емитувана програма во времетраење од вкупно 12 минути, од кои за еден учесник во изборната кампања можат да одвојат најмногу 8 минути, при што нарачателот треба да биде јасно означен.

(3) Огласите и соопштенијата од ставот (2) на овој член треба да содржат само основни податоци - за кого се собираат потписи, на кои места граѓаните можат да го дадат својот потпис и во кој временски период од денот. Тие не смеат да содржат дополнителни податоци за кандидатите.

(4) Од денот на распишување на изборите се до нивното завршување, радиодифузерите и печатените медиуми не смеат да емитуваат, односно да објавуваат реклами финансирани од Буџетот на Република Македонија, од буџетите на општините и на градот Скопје и на сите други лица на кои со закон им е доверено вршење јавни овластувања.

Член 75-ѓ

(1) За време на изборната кампања и во првиот и во вториот круг на гласање, радиодифузерите кои ги покриваат изборите можат да емитуваат 12 минути дополнително време за рекламирање на реален час емитувана програма исклучиво наменети за платено политичко рекламирање од кои за еден учесник во изборната кампања можат да одвојат најмногу 8 минути.

(2) Радиодифузерите и печатените медиуми се должни во рок од пет дена од денот на распишување на изборите да утврдат ценовници за платено политичко рекламирање на учесниците во изборниот процес.

(3) Во периодот од утврдување на ценовниците до започнување на изборната кампања, радиодифузерите и печатените медиуми се должни најмалку двапати јавно да ги објават ценовниците од ставот (2) на овој член на своите програми, односно во своите печатени издања.

(4) Печатените медиуми се должни ценовниците од ставот (2) на овој член да ги достават до Државната изборна комисија, Државниот завод за ревизија и Државната комисија за спречување на корупцијата во рок од пет дена од денот на распишување на изборите, а радиодифузерите да ги достават до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Државната изборна комисија, Државниот завод за ревизија и Државната комисија за спречување на корупцијата во рок од пет дена од денот на распишување на изборите.

(5) Ценовниците не смеат да се менуваат во текот на изборната кампања.

(6) Радиодифузерите и печатените медиуми во Република Македонија се должни на сите учесници на изборниот процес да им обезбедат рамномерен пристап за платено политичко рекламирање.

Член 76

(1) Платеното политичко рекламирање мора да биде соодветно и видливо означено како „платено политичко рекламирање“ и јасно одвоено од другите содржини на медиумите.

(2) Во сите облици на платеното политичко рекламирање нарачателот на рекламирањето мора да биде јасно означен.

(3) Не е дозволено учество на малолетници во платено политичко рекламирање.

(4) Радиодифузерите не смеат да емитуваат платено политичко рекламирање во вести, посебни информативни програми, образовни и програми за деца, и во преноси од верски, спортски, културни, забавни и други настани.

(5) Јавниот радиодифузен сервис не смее да емитува платено политичко рекламирање.

(6) Со цел за гласачите објективно да се информираат за текот на изборната кампања и заради заштита на новинарската професија од какво било политичко влијание за време на изборното медиумско претставување, посебните информативни програми не смеат да се користат како облик на платено политичко рекламирање.

(7) Кампањите на Државната изборна комисија за едукација на гласачите за остварување на избирачкото право и за фер и демократски избори не се сметаат за платено политичко рекламирање. Тие треба да бидат издвоени од другиот дел од програмата и нивниот нарачател да биде јасно означен.

Член 76-а

(1) Јавниот радиодифузен сервис е должен, без надоместок, во соработка со Државната изборна комисија, да ги информира граѓаните за начинот и техниката на гласање и да емитира други информации поврзани со изборниот процес.

(2) За време на изборната кампања, Јавниот радиодифузен сервис е должен да обезбеди рамноправен пристап во информативната програма при што една третина од времето емитира за дневните настани од земјата и светот, една третина од времето за активностите од кампањата на политичките партии на власт и една третина од времето за активностите на политичките партии во опозиција.

(3) Времето за информирање за активностите на кампањата на политичките партии од власта и од опозицијата ќе биде распределено согласно со резултатите од последните парламентарни избори.

(4) Јавниот радиодифузен сервис е должен да обезбеди редовно информирање за изборниот процес и за лица со оштетен слух.

(5) За време на изборната кампања, и во првиот и во вториот круг на гласање, Јавниот радиодифузен сервис е должен да емитира бесплатно политичко претставување на учесниците во изборниот процес во согласност со принципите за избалансирано покривање на изборите утврдени во членот 75-а од овој закон.

(6) Датумот и редоследот за емитирање на бесплатно политичко претставување на учесниците во изборната кампања се утврдува со ждрепка.

(7) Бесплатното политичко претставување на телевизиските програмски сервиси на Јавниот радиодифузен сервис треба да се емитира во периодот од 16,00 до 23,00 часот.

(8) Програмскиот сервис наменет за емитирање на активностите на Собранието на Република Македонија во времетраење од по три часа ќе обезбеди бесплатно

политичко претставување на кампањите на политичките партии на власт и на политичките партии во опозиција согласно на резултатите од последните парламентарни избори.

(9) Бесплатното политичко претставување мора да биде соодветно и видливо означено како „бесплатно политичко претставување“ во текот на целото времетраење на емитувањето.

Член 76-б

(1) За време на изборниот молк престануваат сите облици на изборно медиумско претставување на учесниците во изборна кампања.

(2) Радиодифузерите и за време на изборниот молк продолжуваат да известуваат за изборниот процес на денот на гласањето.

(3) При известувањето во деновите на изборниот молк ќе се смета дека медиумите го прекршиле изборниот молк доколку емитуваат, односно објават какви било информации, фотографии, аудио и аудио-визуелни материјали поврзани со или во кои учествуваат учесници во изборите; какви било облици на медиумско известување кои се отворено или прикриено во функција на нечија изборна кампања и можат да влијаат врз одлуката на избирачите; податоци со кои го откриваат идентитетот на политичките субјекти и/или на поединци вклучени во инциденти или други неправилности на денот на гласањето како и изјави од кандидати во изборниот процес, од учесниците во изборна кампања, од претставници на политички партии и од носители на функции во органите на власта.

Член 76-в

(1) Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е должна да го следи изборното медиумско претставување и програмскиот сервис на радиодифузерите во Република Македонија од денот на распишувањето на изборите до завршувањето на гласањето на денот на одржувањето на изборите.

(2) Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е должна во рок од три дена по утврдување на прекршувања на одредбите од овој законик, против радиодифузерот што ги повредил одредбите, да покрене прекршочна постапка пред надлежен суд.

(3) Надлежниот суд е должен по барање за прекршочна постапка од ставот (2) на овој член да одлучи во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

(4) Против одлуката на надлежниот суд може да се изјави жалба во рок од 48 часа од приемот на одлуката.

(5) Второстепениот суд е должен по жалбата да одлучи во рок од 48 часа од денот на приемот на жалбата.

(6) Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, доколку утврди прекршување на одредбите за избалансирано покривање на изборите од страна на Јавниот радиодифузен сервис, ќе поднесе предлог за покренување на постапка за разрешување на директорот на Јавниот радиодифузен сервис.

Член 76-г

(1) За исполнување на законските обврски на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги финансиски средства се обезбедуваат од средствата на Буџетот на Република Македонија, кои се исплаќаат на посебна сметка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

(2) Овие средства се наменети исклучиво за финансирање на активностите на Агенцијата за време на изборниот процес.

(3) Ако одобрените средства се поголеми од реалните трошоци направени за активностите на Агенцијата во врска со изборниот процес, остатокот од средствата Агенцијата е должна да ги врати на сметката на Буџетот на Република Македонија.

4. Испитување на јавното мислење

Член 77

(1) Резултати од испитувањата на јавното мислење поврзани со учесниците во изборниот процес се објавуваат најдоцна пет дена пред денот определен за одржување на изборите за првиот и вториот круг на гласање.

(2) При објавување на резултатите од испитувањата на јавното мислење поврзани со учесниците во изборниот процес, медиумите се должни да наведат податоци за името на нарачателот кој го побарал и го платил испитувањето, институцијата што го извршила испитувањето, применетата методологија, големината и структурата на испитаниот примерок и периодот во кој е спроведено испитувањето.

(3) Резултати од испитувања на јавното мислење спроведени на самиот ден на изборите не смеат да се објавуваат пред 19,00 часот, односно пред затворањето на избирачките места.

5. Изборни плакати

Член 78

(1) Изборни плакати е дозволено да се истакнуваат без надоместок на места што ги утврдува општината, односно градот Скопје.

(2) Општината и градот Скопје имаат обврска да ги обележат местата од ставот (1) на овој член, за секој подносител на листи одделно.

(3) Општината и градот Скопје можат да утврдат и дополнителни места за истакнување на изборни плакати со надоместок.

(4) Дел од средствата од ставот (3) на овој член општината и градот Скопје, непосредно по завршувањето на изборите, се должни да ги искористат за отстранување на сметот направен за време на изборната кампања.

(5) Општината и градот Скопје се должни да ги објават условите за добивање право за користење на местата за истакнување изборни плакати, најдоцна 50 дена пред одржувањето на изборите.

(6) Општината и градот Скопје се должни да обезбедат еднакви услови за сите учесници во изборна кампања при истакнувањето на плакати на утврдените места.

(7) Изборни плакати можат да се истакнуваат и на станбени или други приватни објекти, со претходна согласност од сопственикот на објектот.

(8) Не е дозволено истакнување на плакати од кампањата на објектите каде што се наоѓа гласачкото место или просторијата каде што се спроведува гласањето.

Член 79

(1) Уништување на изборни плакати или лепење плаката врз плаката на други учесници во изборната кампања е забрането.

(2) Учесникот во изборната кампања е должен во рок од 30 дена по завршувањето на изборите да го отстрани сметот од плакатите.

6. Предизборни собири

Член 80

(1) Предизборните собири се јавни.

(2) За одржување на редот на собири се грижи органот надлежен за внатрешни работи.

Член 81

Учесникот во изборната кампања за организирање на предизборен собир на јавни места и на места каде што се одвива јавен превоз, писмено го известува органот надлежен за внатрешни работи, преку неговата подрачна единица, најдоцна 48 часа пред денот на одржувањето на собирот.

Член 82

(1) Предизборните собири не смеат да се одржуваат во воени објекти, верски објекти, болници, домови за стари лица, училишта, детски градинки и други јавни институции.

(2) По исклучок, на учесниците во изборната кампања може да им биде дозволено да одржуваат предизборни собири во просториите на училишта, или културни центри, доколку во општината нема друг објект за да се одржи собирот.

(3) Дозволата за одржување предизборни собири ја дава одговорното лице на установата под еднакви услови за сите учесници во изборната кампања.

(4) За потребите на изборната кампања не е дозволено да се користат просториите, опремата или другиот имот што е наменет за работа на државните органи и органите на општината и градот Скопје.

(5) По исклучок, можат да се користат просториите на органите од ставот (4) на овој член, доколку во местото не постојат никакви други соодветни простории за потребите на изборната кампања.

(6) Дозволата ја дава одговорното лице на органот под еднакви услови за сите учесници во изборната кампања.

7. Финансирање на изборите

Член 83

(1) Изборната кампања не смее да се финансира од:
- средства од Буџетот на Република Македонија, освен средствата определени во членот 86 став (2) на овој законик,

- средства од буџетите на општините и градот Скопје, освен средствата определени во членот 86 став (2) на овој законик,

- средства од јавни претпријатија и јавни установи,
- средства од здружение на граѓани, верски заедници, религиозни групи и фондации,

- средства од странски влади, меѓународни институции, органи и организации на странски држави и други странски лица,

- средства од претпријатија со мешовит капитал каде што е доминантен странскиот капитал и

- средства од неидентификувани извори.

(2) Изборната кампања може да се финансира од:

- членарината на политичката партија,

- физички лица во висина од 5.000 евра во денарска противвредност и

- правни лица во висина од 50.000 евра во денарска противвредност.

(3) Изборната кампања може да се финансира од донации од физички и правни лица во вид на пари, ствари и услуги чија вредност не смее да го надмине износот утврден со ставот (2) алинеи 2 и 3 на овој член.

(4) Ако висината на донацијата е поголема од износот утврден во ставот (2) алинеи 2 и 3 од овој член учесникот во изборната кампања е должен во рок од пет дена од денот на добивањето на донацијата, разликата меѓу дозволената и донираната вредност да ја префрли во Буџетот на Република Македонија.

(5) Ако не може да се утврди потеклото на донацијата, учесникот во изборната кампања е должен во рок од пет дена од денот на добивањето на донацијата донираната вредност да ја префрли во Буџетот на Република Македонија.

Член 83-а

(1) Како донација од членот 83 на овој закон се смета и:

- давањето бесплатни услуги на учесникот во изборната кампања,

- давањето услуги на учесникот во изборната кампања за кои плаќа трето лице и

- продажба на стоки или давање на услуги на учесникот во изборната кампања по цени пониски од пазарните.

(2) Продавачот на стоката, односно давателот на услугата е должен да го извести учесникот во изборната кампања за пазарната цена на продадената стока, односно извршената услуга и за тоа му доставува фактура.

(3) Разликата меѓу пазарната вредност и фактурираната вредност се смета за донација.

(4) Јавните претпријатија се должни да понудат еднакви цени за своите услуги кон сите учесници на кампањата преку официјални ценовници.

(5) Радиодифузерите и печатените медиуми попустите во цените кои ги даваат за политичко рекламирање на учесниците во изборната кампања се сметаат за донација изразена во парична вредност, но не повисока од 50.000 евра во денарска противвредност.

Член 83-б

(1) Учесникот во изборната кампања за време на изборната кампања води регистар на донации со следниве податоци:

- името, односно називот на секој донатор поединечно,

- видот и вредноста на донацијата и

- датумот на добивање на донацијата.

(2) Регистарот на донации содржи податоци и за платени донации на субјекти кои директно или индиректно се поврзани со политичката партија или се под нејзина контрола.

(3) Регистарот на донации се води на образец пропишан со правилник што го донесува министерот за финансии, во кој се утврдуваат формата, содржината и начинот на водењето на регистарот на донации.

Член 84

При финансирањето на изборната кампања, учесникот во изборната кампања може да потроши најмногу до 180 денари по запишан избирач во изборната единица, односно општината за која има поднесено листа на кандидати, односно листа на кандидат во првиот и вториот круг на гласање.

Член 84-а

Од денот на донесувањето на одлука за распишување на изборите се до денот на завршувањето на изборите, државните органи и органите на општините и на градот Скопје не смеат да објавуваат реклами финансирани од Буџетот на Република Македонија, односно од буџетите на општините и на градот Скопје.

Член 84-б

(1) Учесникот во изборната кампања е должен 11-тиот ден од денот на изборната кампања да поднесе финансиски извештај за приходите и расходите на жиро – сметката за изборна кампања од денот на нејзиното отварање до крајот на десеттиот ден од изборната кампања.

(2) Учесник во изборната кампања е должен еден ден пред одржувањето на вториот круг на гласање да поднесе финансиски извештај за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборната кампања за вториот круг на гласање.

(3) Учесникот во изборната кампања е должен еден ден по завршување на изборната кампања да поднесе финансиски извештај за приходите и расходите на жиро – сметката за изборна кампања за втората половина од изборната кампања.

(4) Извештаите од ставовите (1) и (2) на овој член се поднесуваат на образец пропишан од министерот за финансии во кој се содржани податоците за име однос-

но назив на донаторот, вид и вредност на донации, датум на добивање на донации и расходите за секоја донација и приходи и расходи за време на изборната кампања.

(5) Составен дел на образецот од ставот (3) на овој член е Упатството за начинот на пополнување на образецот на извештајот.

(6) Извештаите се поднесуваат до Државната изборна комисија, Државниот завод за ревизија и до Државната комисија за спречување на корупцијата, кои се должни да ги објават на своите веб страници.

8. Финансиски извештај

Член 85

(1) Учесникот во изборната кампања е должен веднаш, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на завршување на изборната кампања за прв, односно втор круг да поднесе вкупен финансиски извештај за изборната кампања.

(2) Финансискиот извештај за изборната кампања се поднесува на образецот од член 84-б став (3) од овој законик.

(3) Финансискиот извештај се поднесува до Државната изборна комисија, Државниот завод за ревизија, Државната комисија за спречување на корупцијата и Собранието на Република Македонија, а за локалните избори и до советот на општината и советот на градот Скопје.

(4) Финансискиот извештај од ставот (3) на овој член Државната изборна комисија, Државниот завод за ревизија и Државната комисија за спречување на корупцијата јавно ги објавуваат на своите веб страници.

(5) Учесникот во изборната кампања на група избирачи, вишокот од собраните средства ќе го подари во добротворни цели.

(6) Државниот завод за ревизија во рок од 60 дена од денот на поднесување на извештајот од ставот (1) на овој член е должен да спроведе ревизија. Ревизијата се спроведува од денот на отворањето на трансакционата сметка за изборната кампања до завршувањето на трансакциите на таа сметка.

(7) Државниот завод за ревизија доколку утврди неправилности во финансискиот извештај на учесникот во изборната кампања, кои се спротивни на одредбите на овој законик поднесува барање за поведување на прекршочна постапка или пријава до надлежниот јавен обвинител во рок од 30 дена од денот на утврдувањето на неправилностите.

(8) Државната изборна комисија, Државниот завод за ревизија и Државната комисија за спечување на корупцијата склучуваат Меморандум за соработка во врска со спроведувањето на одредбите за финансирањето на изборната кампања за размена на информации за утврдени неправилности во врска со доставените финансиски извештаи и мерките превземени од нивна страна спрема субјектот кој е предмет на надзор.

Член 85-а

(1) Радиодифузерите и печатените медиуми во Република Македонија се должни да поднесат извештај за рекламниот простор искористен од секој од учесниците во изборната кампања и средствата кои се платени или се побаруваат по таа основа.

(2) Извештајот од ставот (1) на овој член се поднесува најдоцна 15 дена по денот на завршување на изборната кампања.

(3) Извештајот од ставот (1) на овој член се поднесува до Државната изборна комисија, Државниот завод за ревизија и до Државната комисија за спречување на корупцијата, кои се должни да го објават на своите интернет страници.

(4) Извештајот од ставот (1) на овој член се поднесува на образец пропишан од министерот за финансии.

Член 85-б

Ревизорските извештаи од извршената ревизија на финансиските извештаи на учесниците во изборната кампања, Државниот завод за ревизија ги објавува на својата веб страница во рокот утврден со закон.

9. Надомест на трошоците за избори

Член 86

(1) Право на надоместок на трошоци за избори имаат учесниците во изборната кампања од чии листи на кандидати се избрани кандидат за претседател на Републиката, кандидати за пратеници, членови на совет, односно кандидат за градоначалник во висина од 15 денари по добиен глас.

(2) Право на надоместок на трошоци за избори имаат учесниците во изборната кампања од чии листи на кандидати не е избран кандидат за претседател на Републиката, кандидат за пратеник, кандидат за член на совет, односно кандидат за градоначалник во висина од 15 денари по добиен глас ако освоиле најмалку 1,5% од вкупниот број на гласови од излезените граѓани на ниво на Републиката, изборната единица односно општината.

(3) Надоместокот на трошоците за избори ќе се исплати од Буџетот на Република Македонија, односно од буџетот на општината и на градот Скопје најдоцна во рок од три месеца по поднесувањето на финансискиот извештај за изборната кампања врз основа на извештајот на Државната изборна комисија за спроведените избори.

(4) Надоместокот на трошоците за избори се определува со одлука на Собранието, советот на општината и на градот Скопје.

Член 87

(1) Надлежниот орган врз основа на одлуката од членот 86 став (4) на овој законик ќе донесе решение за не исплаќање на надоместок на трошоците на учесниците во изборна кампања во согласност со членот 85 став (7) од овој законик.

VII. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ

1. Средства за спроведување на изборите

Член 88

(1) Средствата за спроведување на изборите се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија и со нив располага Државната изборна комисија.

(2) Од средствата наменети за изборите две третини служат за покривање на трошоците поврзани со изборните дејствија на органите за спроведување на изборите.

(3) Една третина од средствата за спроведување на изборите служи за покривање на дел од трошоците што ги направиле учесниците во изборната кампања чии кандидати се избрани.

(4) За спроведување на локалните избори средства се обезбедуваат од буџетот на општината и градот Скопје и со нив располага општинската изборна комисија, односно Изборната комисија на градот Скопје, а средства за изборниот материјал се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија и со нив располага Државната изборна комисија.

(5) По исклучок од ставот (4) на овој член во случај на неможност за обезбедување на средствата за спроведување на локалните избори поради блокирана жиро-сметка од страна на општината и градот Скопје, сред-

ствата за спроведување на локалните избори се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија, и со нив располага општинската изборна комисија, односно Изборната комисија на градот Скопје.

2. Изборен материјал

Член 89

Изборниот материјал за спроведување на изборите се состои од:

- кутии за гласање и паравани,
- обрасци на записници и дневник за работа на избирачкиот одбор,
- блок со гласачки ливчиња според изводот од Избирачкиот список,
- листи на кандидати,
- потпишан извод од Избирачкиот список,
- средства за обележување на лицата кои гласале (Видливо мастило и перниче),
- печати,
- скенер со биометриски сензор,
- компјутер, читач на лична карта или патна исправа со биометриски податоци,
- упатство за гласање и
- друг материјал потребен за гласање.

Член 90

(1) Упатството за гласање се истакнува на видно место на гласачкиот параван и на други видни места на гласачките места во согласност со Упатството издадено од Државната изборна комисија. Упатството е печатено на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазиците и писмата на заедниците наведени во Преамбулата на Уставот на Република Македонија.

(2) Листите на кандидати ќе бидат истакнати во просторијата за гласање.

3. Предавање на изборниот материјал

Член 91

(1) Државната изборна комисија изборниот материјал го предава на општинските изборни комисии најдоцна во рок од 72 часа пред денот определен за одржување на изборите.

(2) Државната изборна комисија изборниот материјал за гласање во ДКП, односно конзуларните канцеларии го предава на овластено лице во Министерството за надворешни работи најдоцна пет дена пред денот на одржување на изборите.

(3) Министерството за надворешни работи изборниот материјал на ДКП, односно конзуларните канцеларии го доставува веднаш а најдоцна во рок од 24 часа по приемот.

(4) За предавањето на изборниот материјал се составува записник во кој треба посебно да се наведе вкупниот број на гласачки ливчиња со сериските броеви и потребниот број листи на кандидати што се истакнуваат во просториите за гласање.

Член 92

(1) Општинската изборна комисија е должна еден ден пред денот определен за одржување на изборите да го предаде изборниот материјал на избирачките одбори на територијата на Република Македонија.

(2) За предавањето на изборниот материјал од општинската изборна комисија на избирачките одбори се составува записник во кој треба да се наведе вкупниот број на гласачки ливчиња со сериските броеви и друг материјал потребен за гласање.

(3) Записникот го потпишуваат претседателот и членовите на избирачкиот одбор и членот на општинската изборна комисија кој го предава материјалот.

(4) Ако присутните претставници на подносителите на листи имаат забелешки за предавањето на изборниот материјал, тие имаат право да им се овозможи да бидат евидентирани во записникот и тие да бидат основа во постапката за заштита на избирачкото право.

(5) Ако на присутните претставници на подносителите на листи не им бидат евидентирани забелешките од ставот (4) на овој член во записникот, имаат право забелешките да ги достават до општинската изборна комисија во рок од 5 часа по потпишувањето на записникот.

(6) При предавање на изборниот материјал право на присуство имаат и овластените набљудувачи.

4. Гласачко ливче

Член 93

(1) Гласачкото ливче се печати на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

(2) Името на подносителот на листата, името и презимето на кандидатот, односно носителот на листата се пишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

(3) За припадниците на заедниците, името на подносителот на листата и името и презимето на кандидатот, односно носителот на листата се пишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на заедницата на која тие припаѓаат.

(4) Во општините во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, гласачките ливчиња за избори се печатат покрај на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмо што го употребуваат граѓаните во таа општина.

Член 94

(1) На гласачкото ливче ако има кандидати, односно носители на листа со исто име и презиме, тогаш се наведува и почетната буква на нивното средно име.

(2) На гласачкото ливче кандидатите, односно подносителите на листите се наведени по оној редослед кој е утврден во единствената листа на кандидати.

(3) Гласачкото ливче содржи дел за гласање и дел кој останува на кочанот.

За претседател на Републиката

Член 95

(1) Делот од гласачкото ливче за гласање за избор на претседател на Републиката содржи:

- назив на гласачкото ливче, општина и број на гласачкото место за гласањето во Република Македонија,
- назив на гласачкото ливче, седиштето на ДКП, односно конзуларните канцеларии за гласање во странство,
- реден број, име и симбол (ако го има) на подносителот на листата и
- име и презиме на кандидатите врз основа на податоците од матичната евиденција.

(2) Делот од гласачкото ливче што останува на кочанот на блокот го содржи серискиот број на гласачкото ливче, општината односно седиштето на ДКП, односно конзуларните канцеларии и бројот на гласачкото место.

(3) Во називот на гласачкото ливче е содржано знамето на Република Македонија.

За пратеници

Член 96

(1) Делот од гласачкото ливче за гласање за избор на пратеници содржи:

- назив на гласачкото ливче, бројот на изборната единица, општината и бројот на гласачкото место, реден број, име и симбол (ако го има) на подносителот на листата и

- име и презиме на носителот на листата врз основа на податоците од матичната евиденција.

(2) Делот од гласачкото ливче кој останува на качанот на блокот содржи сериски број на гласачкото ливче, бројот на изборната единица, општината и бројот на гласачкото место.

(3) Во називот на гласачкото ливче се содржани бројот на изборната единица и знамето на Република Македонија.

За членови на совет

Член 97

(1) Делот од гласачкото ливче за гласање за избор на членови на совет содржи:

- назив на гласачкото ливче, бројот на гласачкото место и општината,

- реден број, име и симбол (ако го има) на подносителот на листата и

- име и презиме на носителот на листата врз основа на податоците од матичната евиденција.

(2) Делот од гласачкото ливче кој останува на качанот на блокот ги содржи серискиот број на гласачкото ливче, општината и бројот на гласачкото место.

(3) Во називот на гласачкото ливче за избор на членови на советот се содржи името на општината, односно градот Скопје за кои се врши изборот.

За градоначалник

Член 98

(1) Делот од гласачкото ливче за гласање за избор на градоначалник содржи:

- назив на гласачкото ливче, број на гласачкото место и општина,

- име и симбол (ако го има) на подносителот на листата и

- реден број, име и презиме на кандидатите врз основа на податоците од матичната евиденција.

(2) Делот од гласачкото ливче кој останува на качанот на блокот содржи сериски број на гласачкото ливче, општината и бројот на гласачкото место.

(3) Во називот на гласачкото ливче за избор на градоначалник се содржи името на општината, односно градот Скопје за кои се врши изборот.

5. Гласачко место

Член 99

(1) За секое избирачко место се определува местото (просторија во објектот) на кое се врши гласањето (во натамошниот текст: гласачко место).

(2) Во просторијата во местото определено за гласање се истакнуваат листите на кандидати.

Член 100

(1) Претседателот и членовите на избирачкиот одбор најдоцна еден час пред почетокот на гласањето се собираат во просторијата за гласање и утврдуваат:

- дали просторијата е во истата состојба како што ја оставиле на денот пред изборите,

- дали изборниот материјал е во иста состојба како што бил на денот пред изборите и

- дали гласачката кутија е празна.

(2) Избирачкиот одбор составува записник за утврдената состојба, кој го потпишуваат претседателот и членовите на одборот.

(3) Забелешките на претседателот и членовите на избирачкиот одбор се констатираат во записникот.

(4) Ако овластените присутни претставници на подносителите на листите имаат забелешки, претседателот е должен да им овозможи да бидат евидентирани во записникот и тие да бидат основа во постапката за заштита на избирачкото право.

(5) Ако забелешките на овластените присутни претставници на подносителите на листите од ставот (4) на овој член не им бидат евидентирани во записникот, имаат право забелешките да ги достават до општинската изборна комисија во рок од 5 часа по потпишувањето на записникот.

(6) Право на присуство при утврдувањето на состојбата пред почетокот на гласањето имаат и овластените набљудувачи.

6. Времетраење на гласањето

Член 101

(1) Гласањето започнува во 7,00 часот и трае непрекинато до 19,00 часот, а во ДКП, односно конзуларните канцеларии се почитува временската разлика во земјата, односно од 07,00 до 19,00 часот согласно со сметањето на времето во соодветната земја.

(2) Во 19,00 часот гласачкото место се затвора, а на избирачите кои се затекнале во објектот каде што се гласа им се овозможува да гласаат.

(3) Избирачкиот одбор може да го затвори гласачкото место и пред истекот на рокот од ставот (1) на овој член, по претходна согласност од надлежната општинска изборна комисија, ако гласале сите избирачи запишани во изводот од Избирачкиот список но не започнува со броење на гласовите пред 19,00 часот.

7. Обезбедување на гласачкото место

Член 102

(1) Полицијата го обезбедува гласачкото место непрекинато почнувајќи од 6,00 часот до 19,00 часот.

(2) По затворањето на гласачкото место, за време на сумирањето на резултатите полицијата го обезбедува објектот и просторијата во која е сместено гласачкото место и избирачкиот одбор и ги отстранува сите неовластени лица од објектот.

(3) Полицијата го обезбедува избирачкиот одбор до предавање на записникот и изборниот материјал на општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје, ако е тоа побарано од страна на избирачкиот одбор.

8. Надлежност на избирачкиот одбор за време на гласањето

Член 103

(1) Избирачкиот одбор се грижи за одржување на редот и мирот на гласачкото место.

(2) Избирачкиот одбор може да го отстрани секое лице кое го нарушува редот и мирот на гласачкото место.

(3) Објектот во кој е сместено гласачкото место и приодот до него за време на спроведување на гласањето го обезбедува полиција.

(4) Избирачкиот одбор може да побара помош од полицијата за воспоставување ред на гласачкото место.

(5) Никој не смее да дојде на гласачкото место вооружен, освен полицијата во случајот предвиден во ставовите (3) и (4) на овој член.

(6) Во објектот и просторијата каде што се изведува гласањето и во нејзина близина, избирачкиот одбор во соработка со полицијата е должен да ги отстрани пропагандните материјали.

(7) Полицијата по барање на претседателот или заменикот на претседателот на избирачкиот одбор е должна да ги отстрани неовластено присутните лица во објектот и просторијата за гласање, како и неовластено присутните лица од објектот каде што се изведува гласањето во радиус од 100 метра.

Член 104

(1) Избирачкиот одбор може да го прекине гласањето, ако на гласачкото место се наруши редот сè додека тој не се воспостави.

(2) Гласањето може да се прекине и во случај на временски непогоди или други вонредни околности.

(3) Избирачкиот одбор ќе го прекине гласањето ако приодот до гласачкото место не го обезбедува полиција, а за тоа имало потреба или ако таа е повикана и не се одсвала на повикот.

(4) Претседателот или заменикот на претседателот на избирачкиот одбор може да ја повика полицијата во просторијата каде што се гласа доколку има потреба од тоа.

(5) Ако гласањето е прекинато подолго од 1 час, гласањето ќе продолжи за онолку време колку што траел прекинот, но не подолго од 3 часа.

(6) Причините за прекинот на гласањето и времето за кое гласањето се прекинало се внесуваат во записникот.

9. Права и обврски на подносителите на листи и овластените набљудувачи за време на гласањето

Член 105

(1) Претставниците на подносителите на листите, доколку имаат забелешки на работата на избирачкиот одбор за време на гласањето, можат да укажат на неправилностите, со цел тие да бидат отстранети.

(2) Претседателот на избирачкиот одбор е должен на присутните претставници на подносителите на листите, ако имаат забелешки, да им се овозможи да бидат евидентирани во записникот и тие да бидат основа во постапката за заштита на избирачкото право.

(3) Ако забелешките од ставот (2) на овој член на претставниците на подносителите на листи не се евидентирани во записникот, тие имаат право да ги достават до општинската изборна комисија во рок од 5 часа по потпишувањето на записникот.

(4) Акредитираните набљудувачи, доколку имаат забелешки на работата на избирачкиот одбор имаат право да ги евидентираат во дневникот на избирачкото место.

(5) Претставниците на подносителите на листите и акредитираните набљудувачи можат од непосредна близина да го следат утврдувањето на идентитетот на избирачот кој пристапува на гласање.

Член 106

(1) Претседателот, членовите на општинските изборни комисији и избирачките одбори, односно избирачките одбори за гласање во ДКП, односно конзуларните канцеларии и нивните заменици, како и претставниците на подносителите на листи и набљудувачите за време на гласањето и на местото на гласањето не смеат да носат ознаки или симболи на политичка партија, коалиција или кандидат.

(2) Овластените преставници на подносителите на листи за време на гласањето и на местото на гласањето носат бец со бројот на избирачкото место за кое се овластени.

(3) Избирачкиот одбор може да го отстрани секое лице кое при гласањето користи мобилен телефон или апарат за сликање на гласачкото ливче.

10. Гласање

Член 107

(1) Гласањето се врши лично на гласачките места во Република Македонија и во ДКП, односно конзуларните канцеларии.

(2) Гласање за друго лице е забрането, освен во случаите предвидени во членот 111 од овој законик.

Утврдување на идентитетот на гласачот

Член 108

(1) Избирачите пристапуваат да гласаат еден по еден.

(2) Кога избирачот пристапува да гласа избирачкиот одбор проверува дали избирачот е на соодветното гласачко место и проверува дали има белег од видливо мастило на нокотот и палецот на десната рака.

(3) Кога избирачот пристапува да гласа избирачкиот одбор го проверува неговиот личен идентитет.

(4) Личниот идентитет избирачот го докажува со лична карта или патна исправа.

(5) Избирачкиот одбор, по утврдувањето на идентитетот на избирачот, го заокружува неговиот реден број во изводот од Избирачкиот список и избирачот го става својот потпис, а ако е неписмен става отпечаток од десниот показалец. Ако избирачот нема десен показалец, тој ќе стави отпечаток од неговиот лев показалец, а доколку нема ни лев показалец, не се става отпечаток.

(6) По идентификацијата, избирачот добива гласачко ливче и му се обележува со видливо мастило палецот на десната рака, односно палецот на левата рака, доколку нема палец на десната, притоа внимавајќи со видливото мастило да се опфати и нокотот на палецот. Ако избирачот нема палец на двете раце тогаш му се обележува со видливо мастило десниот показалец, односно левиот показалец доколку нема показалец на десната рака.

Член 108-а

(1) Избирачите пристапуваат да гласаат еден по еден.

(2) Кога избирачот пристапува да гласа избирачкиот одбор проверува дали избирачот е на соодветното гласачко место.

(3) Кога избирачот пристапува да гласа избирачкиот одбор го проверува неговиот личен идентитет.

(4) Проверката на личниот идентитет се врши преку електронски систем составен од компјутер, читач на лична карта или патна исправа со биометриски податоци и скенер со биометриски сензор поставен на избирачкото место.

(5) Проверката од ставот (4) на овој член започнува со вметнување на личната карта или патната исправа со биометриските податоци на избирачот во читачот на лични карти или патни исправи по што избирачот го поставува соодветниот прст на скенерот со биометриски сензор.

(6) Отисокот од прстот на избирачот добиен од скенерот, преку електронскиот систем, се споредува со податокот за отисокот од прстот на избирачот добиен преку читачот на лична карта или патна исправа.

(7) Доколку биометриските податоци добиени од читачот и од скенерот од ставот (6) на овој член ќе се совпаднаат се смета дека личниот идентитет на избирачот е утврден.

(8) Избирачкиот одбор, по утврдувањето на идентитетот на избирачот, го заокружува неговиот реден број во изводот од Избирачкиот список и избирачот го става својот потпис, а ако е неписмен става отпечаток од десниот показалец. Ако избирачот нема десен показалец, тој ќе стави отпечаток од неговиот лев показалец, а доколку нема ни лев показалец не се става отпечаток.

(9) По идентификацијата избирачот добива гласачко ливче и му се обележува со видливо мастило палецот на десната рака, односно палецот на левата рака, доколку нема палец на десната, притоа внимавајќи со видливо мастило да се опфати и ноктот на палецот. Ако избирачот нема палец на двете раце, тогаш му се обележува со видливо мастило десниот показалец, односно левиот показалец доколку нема показалец на десната рака.

11. Начин на гласање

Член 109

(1) Гласањето се врши со едно гласачко ливче за секој вид на избори утврдени со овој законик.

(2) Гласачкото ливче се откинува од кочанот на блокот по нумерички редослед, му се става печат на предната страна и потоа му се дава на избирачот.

(3) На избирачот му се објаснува начинот на гласањето и му се овозможува да гласа.

(4) Избирачот гласа истовремено кога се одржуваат два или повеќе видови на избори или референдумско изјаснување.

Член 110

Избирачот гласањето го врши на тој начин што го заокружува редниот број пред подносителот на листата, односно редниот број пред кандидатот за којшто се определил да гласа и гласачкото ливче преклопено го става во кутијата за гласање.

Гласање на немоќно или болно лице

Член 111

(1) Избирачот кој не е во можност да гласа на гласачкото место (немоќно или болно лице според упатството на Државната изборна комисија), а сака да гласа, за тоа ќе ја извести општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје најдоцна седум дена пред денот определен за гласање.

(2) Даденото известување од ставот (1) на овој член се однесува и на првиот и на вториот круг на гласање.

(3) Известувањето од ставот (1) на овој член може да се даде и преку полномошник.

(4) Избирачкиот одбор на лицето од ставот (1) на овој член ќе му овозможи да гласа во неговиот дом еден ден пред одржувањето на изборите на начин со кој се обезбедува тајноста на гласањето.

(5) Избирачкиот одбор за гласањето од ставот (3) на овој член обезбедува посебна кутија за гласање која се носи празна во домот каде што се наоѓа избирачот.

(6) Гласањето од ставот (3) на овој член избирачкиот одбор го внесува во записникот.

(7) За денот и часот на гласањето од ставот (3) на овој член претседателот на општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје писмено ги известува претставниците на подносителите на листите.

Гласање на избирач кој не може да гласа сам

Член 112

(1) Избирачот кој има физички недостаток или е неписмен и поради тоа не може да гласа на начин утврден со овој законик, има право со себе да доведе лице кое ќе му помогне при гласањето.

(2) Ако избирачот од ставот (1) на овој член не доведе со себе лице кое ќе му помогне при гласањето, тогаш избирачкиот одбор ќе определи друго лице од редот на избирачите.

(3) Лицето кое ќе му помага на друго лице при гласањето не смее да биде од редот на членовите на избирачкиот одбор, претставниците на подносителите на листите или набљудувачите.

(4) Едно исто лице може да помогне при гласањето најмногу на двајца избирачи од ставот (1) на овој член.

(5) Избирачкиот одбор на лицето од ставовите (1) и (2) на овој член ќе му укаже дека со неговата помош не треба да влијае врз одлуката на избирачот.

(6) Гласањето од ставот (1) на овој член избирачкиот одбор го внесува во записникот.

Гласање на избирач-лице со посебни потреби

Член 112-а

На избирач кој е лице со посебни потреби, а кое не може да влезе во гласачкото место и да гласа согласно со овој законик, избирачкиот одбор е должен да му овозможи да гласа согласно Упатството на Државната изборна комисија.

Гласање на избирачи кои на денот на гласањето се на издржување казна затвор или се во притвор односно куќен притвор

Член 113

(1) Избирачите кои на денот на гласањето се наоѓаат на издржување казна затвор или се во притвор односно куќен притвор, гласаат во казнено - поправните домови односно местото каде се наоѓаат на издржување мерка куќен притвор.

(2) Општинската изборна комисија е должна по добивање на списоците за избирачите кои на денот на гласањето се наоѓаат на издржување казна затвор или се во притвор, веднаш да ги достави до казнено - поправните домови каде што избирачите се на издржување казна затвор или се во притвор.

(3) Избирачите кои на денот на гласањето се наоѓаат на издржување мерка куќен притвор, а кои сакаат да гласат, преку овластен полномошник ќе ја известат општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје најдоцна три дена пред денот определен за гласање.

(4) За избирачите од ставовите (2) и (3) на овој член изборите ги спроведува избирачкиот одбор од најблиското избирачко место или посебен избирачки одбор согласно со овој законик и упатството на Државната изборна комисија, еден ден пред денот определен за гласање, а за гласањето се известуваат и претставниците на подносителите на листите заради нивно присуство на гласањето.

(5) На избирачот од ставот (3) на овој член, избирачкиот одбор ќе му овозможи да гласа во местото каде ја издржува мерката куќен притвор, еден ден пред одржувањето на изборите на начин со кој се обезбедува тајноста на гласањето.

(6) Избирачкиот одбор за гласањето од ставот (5) на овој член обезбедува посебна кутија за гласање која се носи празна во местото каде избирачот се наоѓа на издржување мерка куќен притвор.

(7) За гласањето на избирачите од ставот (3) на овој член, надлежната изборна комисија го известува надлежниот орган кој ја изрекол мерката куќен притвор, и органот надлежен за спроведување на истата.

(8) За гласањето на овие избирачи, избирачкиот одбор составува посебни записници.

(9) Записниците и изборниот материјал по завршувањето на гласањето се доставуваат до соодветните општински изборни комисији.

Член 113-а

(1) Избирачите кои на денот на гласањето се на привремена работа или престој во странство гласаат во ДКП односно конзуларните канцеларии еден ден пред денот на одржувањето на изборите во Република Македонија.

(2) Гласањето во странство се спроведува во ДКП или конзуларните канцеларии на Република Македонија во странство:

- Република Албанија – Тирана;
- Република Австрија – Виена која ги покрива Словачката Република и Јапонија;
- Австралија – Камбера и Мелбурн;
- Кралство Белгија – Брисел која го покрива Големо Војводство Луксембург;
- Босна и Херцеговина – Сараево;
- Република Бугарија – Софија која ја покрива и Република Молдавија;
- Канада – Отава и Торонто;
- Народна Република Кина – Пекинг која ги покрива Демократска Народна Република Кореја, Монголија и Социјалистичка Република Виетнам;
- Република Хрватска – Загреб;
- Кралство Данска – Копенхаген;
- Арапска Република Египет – Каиро;
- Република Естонија – Талин;
- Француска Република – Париз и Стразбур која ја покрива Португалската Република;
- Сојузна Република Германија – Берлин, Бон и Минхен;
- Република Грција – Атина и Солун;
- Република Унгарија – Будимпешта;
- Индија – Њу Делхи;
- Италија – Рим и Венеција која ја покрива Малта;
- Држава Израел – Тел авив;
- Света Столица Ватикан;
- Кралство Холандија – Хаг;
- Република Полска – Варшава;
- Романија – Букурешт;
- Руска Федерација – Москва ја покрива и Република Белорусија;
- Република Србија – Белград;
- Република Словенија – Љубљана;
- Кралство Шпанија – Мадрид;
- Кралство Шведска – Стокхолм која ја покрива и Република Финска;
- Швајцарска Конфедерација – Берн и Женева која го покрива Принципатот Линхтенштајн;
- Република Турција – Анкара и Истамбул која ја покрива Саудиска Арабија, Обединети Арапски Емирати, Република Казакстан, Киргистанската Република, Азербејџанска Република и Република Узбекистан;
- Украина – Киев;
- Обединето Кралство на Велика Британија и Северна Ирска – Лондон која ги покрива Ирска и Република Исланд;
- САД – Вашингтон, Детроид, Чикаго и Њујорк;
- Држава Катар – Доха;
- Црна Гора – Подгорица;
- Чешка Република – Прага;
- Република Косово – Приштина и
- Кралство Норвешка – Осло.

(3) Државната изборна комисија е должна веднаш по добивањето на изборниот материјал да го достави на ДКП, односно конзуларните канцеларии преку Министерството за надворешни работи.

(4) За избирачите од ставот (1) на овој член изборите ги спроведуваат избирачките одбори за гласање во ДКП, односно конзуларните канцеларии.

(5) Избирачките одбори за гласање во ДКП, односно конзуларните канцеларии составуваат записници.

(6) Гласачките ливчиња се ставаат во посебни коверти на кои е назначено седиштето на ДКП, односно конзуларните канцеларии и изборната единица и се запечатуваат.

(7) Записниците, запечатените коверти и другиот изборен материјал по завршувањето на гласањето избирачките одбори преку Министерството за надворешни работи ги доставуваат до Државната изборна комисија.

(8) Државната изборна комисија врши сумирање и утврдување на резултатите од гласањето во странство.

Член 113-б

(1) Членовите на избирачките одбори за гласање во ДКП, односно во конзуларните канцеларии гласаат во Државната изборна комисија три дена пред денот на одржување на избори во Република Македонија.

(2) Изборите за избирачите од ставот (1) на овој член ги спроведува избирачкиот одбор за гласање во ДИК.

(3) За гласањето од ставот (2) на овој член се обезбедува посебна кутија за гласање која по завршувањето на гласањето се чува запечатена во просториите на ДИК и се отвара по завршување на гласањето во Република Македонија.

(4) За гласањето на овие избирачи избирачкиот одбор составува посебен записник.

(5) Записникот и изборниот материјал по завршувањето на гласањето во Република Македонија се доставуваат до соодветните општински изборни комисии.

12. Сумирање и утврдување на резултатите од гласањето на гласачките места

Член 114

Резултатите од гласањето на гласачкото место од страна на избирачкиот одбор се сумираат и утврдуваат на начин што:

- се пребројуваат неупотребените гласачки ливчиња и по пребројувањето, прво се кине десниот долен агол, а потоа се ставаат во посебен плик кој се затвора, запечатува и врз него се запишува бројот на избирачкото место и вкупниот број на неупотребените ливчиња,
- се утврдува вкупниот број на избирачи кои гласале и ставиле потпис, или само отпечаток од запишаните во изводот од Избирачкиот список,
- се отвора гласачката кутија и се пристапува кон пребројување на гласовите,
- со ждрепка се определува еден член кој ќе ги вади и отвора гласачките ливчиња едно по едно од гласачката кутија и ќе му ги предава на претседателот на избирачкиот одбор,
- гласачкото ливче се покажува на сите членови на избирачкиот одбор, на присутните претставници на подносителите на листите и на набљудувачите,
- избирачкиот одбор утврдува дали гласачкото ливче е важечко или не и за која листа на кандидати, односно за кандидат е гласано и
- се регистрира дадениот глас, а гласачкото ливче се става на соодветно место и се пристапува кон вадење ново ливче од гласачката кутија.

Важечко гласачко ливче

Член 115

(1) Гласачкото ливче е важечко ако е во согласност со членот 110 од овој законик.

(2) За важечко гласачко ливче се смета и она гласачко ливче од кое на сигурен и недвосмислен начин може да се утврди за која листа на кандидат, односно листа на кандидати избирачот гласал.

(3) Гласачкото ливче е неважечко ако не е пополнето или има заокружено повеќе листи на кандидати или кандидат.

Записник за гласање

Член 116

(1) Избирачкиот одбор во записникот за гласање ги внесува следниве податоци: редниот број на избирачкото место; бројот на решението за формирање на из-

бирачкиот одбор; времето на започнувањето и завршувањето на гласањето; вкупниот број на избирачи во избирачкото место според изводот од Избирачкиот список; вкупниот број на избирачи кои гласале; вкупниот број на болни и немоќни лица кои гласале; вкупниот број на гласачки ливчиња ставени во гласачката кутија; вкупниот број на гласачки ливчиња што не се употребени и вкупниот број на неважечки гласачки ливчиња и вкупниот број гласови кои ги добила секоја листа на кандидати одделно.

(2) Записникот содржи посебен табеларен дел за сумирањето и утврдувањето на резултатите од избирачкото место.

(3) Во записникот се внесуваат и забелешки дадени од членовите на избирачкиот одбор.

Член 117

(1) Записникот го потпишуваат претседателот и членовите на избирачкиот одбор.

(2) Записникот е важечки ако е потпишан од мнозинството членови на избирачкиот одбор чии потписи се депонирани.

(3) Претседателот на избирачкиот одбор треба да ги наведе причините за непотпишување на записникот од член на одборот.

(4) Ако записникот не е потпишан од мнозинството членови на избирачкиот одбор, записникот го составува и потпишува општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје, врз основа на целокупниот изборен материјал.

(5) Претседателот на избирачкиот одбор е должен на присутните претставници на подносителите на листите ако имаат забелешки, да им се овозможи да бидат евидентирани во записникот и тие да бидат основа во постапката за заштита на избирачкото право.

(6) Ако забелешките на претставниците на подносителите на листите од ставот (5) на овој член не се евидентирани во записникот, тие имаат право да ги достават до општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје во рок од 5 часа од составувањето на записникот и тие забелешки можат да бидат основа за приговор.

(7) Ако записникот од гласањето во ДКП, односно конзуларните канцеларии не е потпишан од мнозинството членови на избирачкиот одбор, записникот го составува и потпишува Државната изборна комисија врз основа на целокупниот изборен материјал.

(8) Акредитираните набљудувачи, доколку имаат забелешки, имаат право да ги евидентираат во дневникот на избирачкото место.

Предавање на изборниот материјал на општинската изборна комисија

Член 118

(1) Записниците и другиот изборен материјал, избирачкиот одбор ги доставува до општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје, во рок од 5 часа по завршувањето на гласањето.

(2) Примерок од записниците направени како копија под индиго добива секој претставник на подносителот на листата и акредитираните набљудувачи. Оригиналниот примерок, кој претходно е со печат од Државната изборна комисија, се доставува до општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје.

(3) Избирачкиот одбор веднаш по завршувањето на дејствијата од ставовите (1) и (2) на овој член ги објавува и истакнува сумираните резултати од извршеното гласање на гласачкото место.

(4) Изборниот материјал до општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје го доставува претседателот на избирачкиот одбор во придружба на заинтересирани членови на избирачкиот одбор, или претставници на подносителите на листите и претставници од полицијата, ако за тоа има потреба.

(5) За предавањето на материјалот од ставот (1) на овој член се составува посебен записник.

Член 118-а

(1) Записниците и другиот изборен материјал од гласањето во ДКП, односно конзуларните канцеларии избирачкиот одбор му ги предава на надлежното лице од ДКП, односно конзуларните канцеларии кое го определува Државната изборна комисија (во натамошниот текст: надлежно лице од ДКП, односно конзуларните канцеларии во рок од пет часа по завршување на гласањето. За ова предавање се составува посебен записник.

(2) Примерок од записниците од гласање во ДКП, односно конзуларните канцеларии направени како копија под индиго добива секој претставник на подносителот на листата и акредитираните набљудувачи. Оригиналниот примерок кој претходно е со печат од Државната изборна комисија се доставува до надлежното лице од ДКП, односно конзуларните канцеларии.

(3) Надлежното лице од ДКП, односно конзуларните канцеларии е должно записникот од гласањето во ДКП, односно конзуларните канцеларии, целокупниот изборен материјал од гласањето во ДКП, односно конзуларните канцеларии и еден примерок од посебниот записник од ставот (1) на овој член веднаш по дипломатска пошта да ги достави до Државната изборна комисија.

13. Сумирање и утврдување на резултатите од гласањето за избор на претседател на Републиката

Член 119

(1) Општинската изборна комисија во рок од 5 часа од приемот на целокупниот изборен материјал од избирачките одбори ги сумира резултатите од гласањето на листата на кандидати од избирачките места за која е надлежна и ги предава на Државната изборна комисија.

(2) За својата работа општинската изборна комисија составува записник.

(3) Во записникот за гласањето се внесуваат податоци за сумираните гласови од гласањето, редниот број на избирачките места во изборната единица за која е надлежна, вкупниот број на избирачи за тие избирачки места запишани во изводите од Избирачкиот список, вкупниот број на избирачи што гласале, вкупниот број на болни и немоќни лица кои гласале, вкупниот број на неважечки гласачки ливчиња и вкупниот број на гласови што ги добила секоја листа на кандидати од избирачките места за кои таа општинска изборна комисија е надлежна.

(4) Во записникот се внесуваат и забелешките дадени од членовите на општинската изборна комисија.

Член 119-а

(1) Записникот од членот 119 на овој законик го потпишуваат претседателот и членовите на општинската изборна комисија.

(2) Записникот е важечки ако е потпишан од мнозинството членови на општинската изборна комисија.

(3) Претседателот на општинската изборна комисија е должен да ги наведе причините за не потпишување на записникот од член на комисијата.

(4) Претседателот на општинската изборна комисија е должен на присутните претставници на подносителите на листите ако имаат забелешки, да им се овозможи

жи да бидат евидентирани во записникот и тие да бидат основа во постапката за заштита на избирачкото право.

(5) Примерок од записникот добива и секој претставник на подносителот на листата и акредитираните набљудувачи.

Прв круг

Член 120

За претседател на Републиката е избран кандидатот кој добил мнозинство гласови од вкупниот број избирачи запишани во Избирачкиот список.

Втор круг

Член 121

(1) Ако во првиот круг ниту еден кандидат за претседател на Републиката не го добил потребното мнозинство гласови, во вториот круг се гласа за двајца кандидати кои во првиот круг добиле најмногу гласови.

(2) Вториот круг на гласање се одржува во рок од 14 дена од завршувањето на првиот круг на гласањето.

(3) За претседател е избран кандидатот кој добил мнозинство гласови од избирачите кои гласале, доколку гласале повеќе од 40% од избирачите.

Повторување на гласањето

Член 122

(1) Доколку и во вториот круг на гласање ниту еден од кандидатите не го добил потребното мнозинство гласови, се повторува целата изборна постапка.

(2) Ако за претседател на Републиката е предложен еден кандидат, а во првиот круг на гласање не го добил потребното мнозинство гласови, се повторува целата изборна постапка.

Изјава

Член 123

(1) Пред преземањето на должноста, најдоцна во рок од десет дена од денот на објавувањето на конечните резултати, но не порано од денот на престанок на мандатот на претходниот претседател, претседателот на Републиката дава и потпишува свечена изјава пред Собранието, која гласи:

„Изјавувам дека функцијата претседател на Република Македонија ќе ја вршам совесно и одговорно, ќе го почитувам Уставот и законите и ќе го штитам суверенитетот, територијалниот интегритет и независноста на Република Македонија.”

(2) Изјавата од ставот (1) на овој член претседателот на Република Македонија, избран врз основа на избори за претседател поради престанок на мандатот, ја дава во рок од три дена од денот на објавувањето на конечните резултати.

14. Сумирање и утврдување на резултатите од гласањето за избор на пратеници

Член 124

Општинската изборна комисија во рок од 5 часа од приемот на целокупниот изборен материјал од избирачките одбори за кои таа е надлежна ги сумира резултатите од гласањето за листите на кандидати од избирачките места на соодветната изборна единица.

Записник за гласањето

Член 125

(1) За својата работа општинската изборна комисија составува записник.

(2) Во записникот за гласањето се внесуваат податоци за сумираните гласови од гласањето, и тоа: редниот број на избирачките места во изборната единица за која е надлежна, вкупниот број на избирачи за тие избирачки места запишани во изводите од Избирачкиот список, вкупниот број на избирачи што гласале, вкупниот број на болни и немоќни лица кои гласале, вкупниот број на неважечки гласачки ливчиња и вкупниот број на гласови што ги добила секоја листа на кандидати на ниво на изборна единица од избирачките места за кои таа општинска изборна комисија е надлежна.

Член 126

(1) Записникот од членот 125 на овој законик го потпишуваат претседателот и членовите на општинската изборна комисија.

(2) Записникот е важечки ако е потпишан од мнозинството членови на општинската изборна комисија.

(3) Претседателот на општинската изборна комисија треба да ги наведе причините за не потпишување на записникот од член на комисијата.

(4) Ако присутните претставници на подносителите на листите имаат забелешки, претседателот на општинската изборна комисија е должен на присутните претставници на подносителите на листите, ако имаат забелешки, да им се овозможи да бидат евидентирани во записникот и тие да бидат основа во постапката за заштита на избирачкото право.

(5) Примерок од записникот добива и секој претставник на подносителот на листата и акредитираните набљудувачи.

15. Утврдување на резултатите и распределба на мандатите за избор на пратеници

Член 127

(1) Државната изборна комисија ги сумира и ги утврдува вкупните резултати од гласањето во изборните единици.

(2) Државната изборна комисија резултатите од гласањето ги утврдува врз основа на записниците со сумираните резултати од надлежната општинска изборна комисија и целокупниот изборен материјал.

(3) Државната изборна комисија резултатите ги утврдува одделно за секоја изборна единица, според бројот на вкупните гласови што ги добиле листите на кандидати одделно врз основа на сумираните резултати од општинската изборна комисија за избирачките места во изборната единица за која е надлежна.

(4) Утврдувањето на резултатите од изборите се врши со примена на Д'Хондт-овата формула.

(5) По утврдувањето на вкупниот број дадени гласови за тој број на кандидати во изборната единица (таканаречена избирачка маса), секоја листа одделно се дели со низот делители 1, 2, 3, 4 итн. сè додека не се распределат според определениот принцип сите пратенички места во изборната единица.

(6) Количниците од делењето од ставот (5) на овој член се редат по големина при што се релевантни онолку најголеми количници колку што се избираат пратеници во изборната единица.

(7) Листата на кандидати добива толкав број на пратенички места колку што има најголеми количници од бројот на количниците од ставот (6) на овој член.

(8) Ако во доделувањето на последното пратеничко место се јават два идентични количника, мандатот се доделува со ждрепка.

(9) При распределбата на пратеничките места за избрани се сметаат онолку кандидати колку што места добила листата.

(10) Од листата на кандидати се избрани кандидатите наведени во листата според утврдениот редослед.

Член 127-а

(1) Државната изборна комисија ги сумира и ги утврдува вкупните резултати од гласањето во трите изборни единици во Европа и Африка, во Северна и Јужна Америка и во Австралија и Азија.

(2) За пратеник е избран кандидатот кој добил поголем број на гласови од избирачите кои гласале, но не помалку од 2% од вкупниот број на запишани избирачи во изборната единица.

Член 128

(1) Државната изборна комисија за утврдувањето на резултатите од гласањето во изборната единица составува записник одделно за секоја изборна единица.

(2) Во записникот се внесуваат податоци за резултатите од гласањето, и тоа:

- вкупниот број на избирачки места,
- вкупниот број на избирачи запишани во изводите од избирачкиот список за изборната единица,
- вкупниот број на болни и немоќни лица,
- вкупниот број на избирачи што гласале,
- вкупниот број на неважечки ливчиња,
- вкупниот број гласови што ги добила секоја листа на кандидати одделно,
- бројот на добиени пратенички места од листата на кандидати и
- името и презимето на избраните кандидати.

Членот 129 е избришан

16. Сумирање, утврдување на резултатите од гласањето за избор на членови на совет и распределба на мандатите

Член 130

(1) Општинската изборна комисија ги пресметува вкупните резултати од гласањето во општината.

(2) Општинската изборна комисија резултатите од гласањето ги пресметува врз основа на записниците со сумираните резултати од избирачките одбори и целокупниот изборен материјал.

(3) Општинската изборна комисија резултатите ги утврдува според бројот на гласовите што ги добиле листите на кандидати за членови на советот одделно врз основа на сумираните резултати од избирачките одбори.

(4) Изборната комисија на градот Скопје резултатите од гласањето за членови на Советот ги утврдува според бројот на гласовите што ги добиле листите на кандидати за членови на Советот одделно, врз основа на сумираните резултати добиени од општинските изборни комисии на подрачјето на градот Скопје.

(5) Утврдувањето на резултатите од изборите се врши со примена на Д'Хондт -овата формула.

(6) По утврдувањето на вкупниот број дадени гласови за секоја листа на кандидати (таканаречена избирачка маса), секоја листа одделно се дели со низот делители 1, 2, 3, 4 итн. сè до бројот на членовите на советот кои се избираат во општината и градот Скопје.

(7) Количниците од делењето од ставот (6) на овој член се редат по големина при што релевантни се онолку најголеми количници колку што се избираат членови на советот.

(8) Листата на кандидати за членови на советот добива толкав број на советнички места колку што има најголеми количници од бројот на количниците од ставот (6) на овој член.

(9) Ако во доделувањето на последното советничко место се јават два идентични количника, мандатот се доделува со ждрепка.

(10) При распределбата на советничките места за избрани се сметаат онолку кандидати колку што места добила листата.

(11) Од листата на кандидати за членови на советот се избрани кандидатите наведени во листата според утврдениот редослед.

Член 131

(1) Општинската изборна комисија за утврдувањето на резултатите од гласањето составува записник.

(2) Во записникот се внесуваат податоци за резултатите од гласањето, и тоа:

- вкупниот број на избирачки места во општината и градот Скопје,
 - вкупниот број на избирачи запишани во изводите од Избирачкиот список за општината и градот Скопје,
 - вкупен број на болни и немоќни лица кои гласале,
 - вкупниот број на избирачи кои гласале,
 - бројот на неважечки ливчиња,
 - вкупниот број гласови што ги добила секоја листа на кандидати одделно,
 - бројот на добиени советнички места од листата на кандидати и
 - името и презимето на избраните кандидати.
- (3) Примерок од записникот добива и секој претставник на подносителот на листата и акредитираните набљудувачи.

17. Утврдување на резултатите за избор на градоначалник

Прв круг

Член 132

(1) Во првиот круг од гласањето за градоначалник е избран оној кандидат кој добил мнозинство гласови од избирачите кои гласале, доколку на изборите излегле една третина од вкупниот број на избирачи запишани во изводот од Избирачкиот список за соодветната општина.

(2) Доколку во првиот круг од гласањето за избор на градоначалник на општината, односно градоначалник на градот Скопје не излезат една третина од вкупниот број на избирачи запишани во изводот од Избирачкиот список за соодветната општина, односно градот Скопје, се повторува целата изборна постапка за соодветната општина.

(3) Изборната комисија на градот Скопје резултатите од гласањето за градоначалник ги утврдува според бројот на гласовите што ги добиле листите на кандидати за градоначалник одделно, врз основа на сумираните резултати добиени од општинските изборни комисии на подрачјето на градот Скопје.

(4) Ако за градоначалник е предложен еден кандидат, а во првиот круг на гласање не го добил потребното мнозинство гласови од ставот (1) на овој член, се повторува целата изборна постапка.

Втор круг

Член 133

(1) Ако во првиот круг ниту еден кандидат за градоначалник не го добил потребното мнозинство гласови, согласно со членот 132 став (1) од овој законик, во вториот круг се гласа за двајцата кандидати кои во првиот круг добиле најмногу гласови.

(2) Вториот круг на гласање се одржува во рок од 14 дена од денот на завршувањето на првиот круг на гласањето.

(3) Во вториот круг на гласање за градоначалник е избран кандидатот кој добил поголем број гласови.

Именување на повереник до нови избори

Член 134

(1) Ако и по вториот круг од кои било причини не се изврши избор на градоначалник, изборната комисија во рок од 15 дена од завршувањето на изборите ја известува Владата.

(2) По добивањето на известувањето од ставот (1) на овој член, Владата во рок од 15 дена ќе именува повереник за вршење на работите од надлежност на градоначалникот.

(3) Владата најдоцна во рок од 15 дена по денот на именувањето на повереник го известува претседателот на Собранието заради распишување на избори за градоначалник.

18. Објавување на резултатите од изборите Државната изборна комисија

Член 135

(1) Државната изборна комисија првичните резултати од изборите добиени по електронски пат ги објавува sukcesивно, а резултатите врз основа на податоците од записниците од општинските изборни комисии односно Изборната комисија на градот Скопје во рок од 12 часа по завршувањето на изборите.

(2) Државната изборна комисија конечните резултати од изборите ги објавува веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа од денот на нивната конечност.

Општинска изборна комисија

Член 136

(1) Општинската изборната комисија првичните резултати од изборите за членови на совет, односно градоначалник ги објавува во рок од 7 часа по завршувањето на изборите врз основа на податоците од избирачките одбори и ги истакнува на огласна табла во општината и ги соопштува на јавните гласила.

(2) Изборната комисија на градот Скопје првичните резултати од изборите за членови на совет, односно градоначалник ги објавува во рок од 10 часа по завршувањето на изборите врз основа на податоците од општинските изборни комисии за градот Скопје и ги истакнува на огласна табла во градот Скопје и ги соопштува на јавните гласила.

(3) Конечните резултати од изборите за членови на совет и градоначалник општинските изборни комисии, односно Изборната комисија на градот Скопје ги објавуваат веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа од денот на нивната конечност.

19. Избори за претседател на Републиката поради престанок на мандатот

Распишување на избори

Член 137

(1) Кога Уставниот суд на Република Македонија ќе донесе акт со кој го утврдува настанувањето на условите за престанок на функцијата претседател на Република Македонија согласно со членот 81 став 8 од Уставот на Република Македонија, во рок од 24 часа го доставува до претседателот на Собранието и го објавува во “Службен весник на Република Македонија”.

(2) Претседателот на Собранието, во рок од 48 часа од објавувањето на актот од ставот (1) на овој член, донесува акт за распишување на избори за избор на претседател на Републиката.

Постапка за собирање на потписи

Член 138

Собирањето на потписите во постапката за кандидирање за претседател на Републиката и јавниот увид во Избирачкиот список се спроведуваат пред Државната изборна комисија и започнуваат петтиот ден од денот на распишувањето на изборите за претседател на Републиката поради престанок на мандатот и траат десет дена.

Поднесување на листа на кандидат

Член 139

(1) Листата на кандидати за претседател на Републиката се доставува до Државната изборна комисија, најдоцна шеснаесеттиот ден од денот на распишувањето на изборите.

(2) Кандидатот може да се откаже од кандидатулата, најдоцна во рок од 17 дена од денот на распишувањето на изборите.

Надлежност на Државната изборна комисија

Член 140

(1) Државната изборна комисија во рок од 24 часа по приемот на листите на кандидати за претседател, утврдува дали тие се поднесени во рокот предвиден со членот 139 став (1) од овој законик.

(2) Ако Комисијата од ставот (1) на овој член по приемот на листата утврди дека се направени одделни пропусти, односно неправилности, ќе ги повика подносителите на листите веднаш, но најдоцна во рок од 24 часа од доставувањето на листата да ги отстранат констатираните пропусти или неправилности.

(3) Ако Комисијата од ставот (1) на овој член утврди дека листите се поднесени во определениот рок и се составени во согласност со овој законик, односно констатираните пропусти и неправилности подносителите на листите ги отстраниле во рокот од ставот (2) на овој член, поднесените листи ќе ги потврди со решение во рок од 24 часа од приемот на листите, односно отстранувањето на пропустите или неправилностите.

Член 141

(1) Ако Државната изборна комисија утврди дека листите се поднесени ненавремено, односно констатираните пропусти и неправилности подносителите на листите не ги отстраниле во рокот предвиден во членот 140 став (2) на овој законик, Комисијата поднесената листа во рок од 24 часа ќе ја отфрли со решение.

(2) Против решението на Државната изборна комисија може да се поднесе тужба до Управниот суд во рок од 24 часа по приемот на решението.

(3) Управниот суд е должен да донесе одлука по тужбата во рок од 24 часа по приемот на тужбата.

(4) Тужбата од ставот (2) на овој член се поднесува преку Државната изборна комисија, а доставувањето на тужба по пошта не е дозволено.

Објавување на листите

Член 142

Државната изборна комисија утврдените листи ќе ги објави во “Службен весник на Република Македонија” најдоцна дваесет и првиот ден од денот на распишувањето на изборите.

Изборна кампања

Член 143

Изборната кампања започнува дваесет и вториот ден од денот на распишувањето на изборите и завршува 24 часа пред денот на одржувањето на изборите.

Членот 144 е избришан

Членот 145 е избришан

Објавување на описите на избирачките места

Член 146

(1) Државната изборна комисија копије од решението за определување на бројот и описот на секое избирачко место ќе го достави до општинската изборна комисија најдоцна десет дена пред денот определен за изборите.

(2) Општинската изборна комисија најдоцна пет дена пред денот определен за одржување на изборите ќе ги објави на видно место описите на избирачките места кои се определени за гласање со назначување од кое подрачје избирачите ќе гласаат на определено избирачко место.

VIII. ЗАШТИТА НА ИЗБИРАЧКОТО ПРАВО

Член 147

(1) Постапката за заштита на избирачкото право е итна.

(2) Поднесоците (приговорите и жалбите) за заштита на избирачкото право се доставуваат до надлежните органи преку органите кои претходно одлучувале.

(3) Приговорите се поднесуваат во писмена форма и содржат:

- место, време, опис на направената повреда, стовителот и доказите на кои подносителот се повикува;
- име, презиме и потпис на подносителот на приговорот, односно на овластениот претставник и
- електронско сандаче за прием на писмена.

(4) Доставувањето на приговор и тужба по пошта не е дозволено.

(5) Приговорите можат да се поднесуваат и на посебни образци, пропишани од страна на Државната изборна комисија, објавени во "Службен весник на Република Македонија" и на интернет страницата на Државната изборна комисија.

(6) Доставувањето на приговори и тужби за гласање во изборните единици во Европа и Африка, Северна и Јужна Америка и Австралија и Азија не е дозволено по пошта, а се врши преку овластениот претставник во Република Македонија.

(7) Одлуките на Управниот суд се правосилни и против нив не може да се изјави жалба или друг вид на правна заштита.

1. Постапка за заштита на избирачкото право на подносителите на листите

Член 148

(1) Секој подносител на листа на кандидати во постапката за гласање, сумирање и утврдување на резултатите од гласањето може да поднесе приговор до Државната изборна комисија.

(2) Приговорот од ставот (1) на овој член се поднесува во рок од 48 часа по завршувањето на гласањето односно објавување на првичните резултати.

(3) Државната изборна комисија е должна во рок од 48 часа по приемот на приговорот да донесе одлука.

(4) Одлуката од ставот (3) на овој член се доставуваат во електронско сандаче за прием на писмена и одлуката се смета за доставена во рок од пет часа од доставувањето во електронското сандаче.

(5) Против одлуката на Државната изборна комисија, подносителот на приговорот по кој одлучувал Државната изборна комисија може да поднесе тужба до Управниот суд во рок од 48 часа од приемот на решението.

(6) Тужбата до Управниот суд подносителот ја заснова на основот и врз наводите истакнати во приговорот по кој е донесена првостепената одлука.

2. Постапка за заштита на избирачкото право на избирачите

Член 149

(1) Секој избирач на кого му е повредено избирачкото право во постапката на спроведување на гласањето може да поднесе приговор до Државната изборна комисија во рок од 24 часа.

(2) Секој избирач на кого му е повредено избирачкото право во постапката за спроведување на гласањето во странство може да поднесе приговор до Државната изборна комисија во рок од 24 часа по брза пошта, а времето на поднесување на приговорот се смета од времето на предавањето на пратката.

(3) Првостепениот орган е должен во рок од 4 часа по приемот на приговорот да донесе одлука.

(4) Против одлуката на првостепениот орган, односно Државната изборна комисија може да се поднесе тужба до Управниот суд, во рок од 24 часа по приемот на решението.

(5) Ако одлуката од ставот (3) на овој член се однесува на одредено дејствие на избирачкиот одбор, а процесот на гласање е во тек, на избирачот ќе му се овозможи остварување на избирачкото право.

3. Одлучување на Управниот суд

Член 150

(1) Управниот суд по тужбите од членовите 148 и 149 на овој законик решава во совет од петмина судии избрани по пат на ждрепка на јавна седница за која ги информираат овластените претставници по чии тужби се одлучува.

(2) Управниот суд е должен да донесе одлука во рок од 48 часа по приемот на тужбата.

(3) Управниот суд може да ја потврди или преиначи одлуката.

(4) Одлуките по приговор и тужбата со самото донесување се објавуваат на интернет страницата на Управниот суд, Државната изборна комисија, градската изборна комисија и општинската изборна комисија и на друг соодветен начин.

IX. ПОНИШТУВАЊЕ И ПОВТОРУВАЊЕ НА ГЛАСАЊЕТО

Член 151

(1) Државната изборна комисија по службена должност, или по поднесен приговор, со решение го поништува гласањето на гласачкото место во следниве случаи, ако:

- избирачкиот одбор не го спроведува гласањето на начин утврден со овој законик,
- е нарушена тајноста на гласањето,
- гласањето било прекинато подолго од 3 часа,
- полицијата не одговорила на барањето за интервенција од страна на избирачкиот одбор, а за тоа имало потреба и влијаело врз спроведувањето на гласањето на избирачкото место,

- бројот на гласачките ливчиња во гласачката кутија е поголем од бројот на избирачите што гласале и
- некое лице или лица гласале за други лица.

(2) Државната изборна комисија во случаите од ставот (1) алинеи 1, 2, 5 и 6 на овој член, при одлучување по приговори ако фактите на кои се упатува во нив се внесени во записникот, е должна да изврши увид во целокупниот изборен материјал.

(3) Државната изборна комисија со решение ќе го повтори гласањето на гласачките места во случаите од ставот (1) на овој член каде што гласањето е поништено само ако вкупниот број на запишани избирачи на тие избирачки места на ниво на изборна единица, град, односно општина влијае врз вкупните резултати.

(4) Против решението од ставовите (1) и (3) на овој член може, во рок од 24 часа од приемот на решението, да се поднесе тужба до Управниот суд преку Државната изборна комисија.

(5) Управниот суд е должен да постапи по тужба во рок од 72 часа по нејзиниот прием.

(6) Гласањето на гласачкото место кое е поништено ќе се повтори по 14 дена од денот на гласањето.

Х. ПОВТОРНИ ИЗБОРИ

1. Престанување на мандатот и дополнителни избори за пратеници

Член 152

(1) На пратеникот му престанува мандатот пред истекот на времето за кое е избран, ако:

- поднесе оставка,
- е осуден за кривично дело за кое е пропишана каз-на затвор во траење од најмалку пет години,
- настапи случај на неспоивост со функцијата пратеник,
- во случај на смрт и
- со правосилно решение е лишен од деловна способност.

(2) Ако пратеникот поднесе оставка, Собранието на првата наредна седница констатира дека на пратеникот му престанува мандатот од денот на одржувањето на таа седница.

(3) Мандатот на пратеникот му престанува со денот на настанувањето на условите од ставот (1) алинеи 2, 3, 4 и 5 на овој член, а Собранието тоа го констатира на првата наредна седница.

Член 153

(1) Ако на пратеник кој е избран од листата на кандидати му престане мандатот според еден од основите утврдени во членот 152 на овој законик, тогаш за остатокот од мандатот, пратеник на Собранието станува наредниот кандидат од листата.

(2) Државната изборна комисија го известува наредниот кандидат од листата во случаите од ставот (1) на овој член, во рок од три дена од престанокот на мандатот на пратеникот.

(3) Ако наредниот кандидат од листата од ставот (2) на овој член не ја извести Државната изборна комисија во рок од осум дена за прифаќањето на мандатот, тоа право се пренесува на наредниот кандидат од листата.

(4) Во случај кога е исцрпена листата на кандидати согласно со ставовите (1), (2) и (3) на овој член, остварувањето на ова право започнува повторно од почетокот на листата на кандидати, доколку на листата има кандидати.

Член 153-a

(1) По исклучок од членот 153 од овој законик, ако е жена пратеникот кој е избран од листата на кандидати, а на кого му престанал мандатот според еден од

основите утврдени во членот 152 од овој законик, тогаш за остатокот од мандатот, пратеник на Собранието станува наредниот кандидат од листата жена.

(2) Државната изборна комисија го известува наредниот кандидат жена од листата во случаите од ставот (1) на овој член, во рок од три дена од престанокот на мандатот на пратеникот.

(3) Ако наредниот кандидат жена од листата од ставот (2) на овој член не ја извести Државната изборна комисија во рок од осум дена за прифаќањето на мандатот, тоа право се пренесува на наредниот кандидат жена од листата.

(4) Во случај кога е исцрпена листата на кандидати согласно со ставовите (1), (2) и (3) на овој член, остварувањето на ова право се врши согласно со членот 153 од овој законик.

Член 154

(1) Ако на листата на кандидати нема кандидати и ако се исцрпени основите за стекнување мандат на пратеник утврдени во членот 153 на овој законик, се распишуваат дополнителни избори за избор на пратеници во изборната единица од која е избран пратеникот.

(2) Ако на пратеник кој е избран од листата на кандидати од трите изборни единици во Европа и Азија, во Северна и Јужна Америка и во Австрелија и Азија му престане мандатот според еден од основите утврдени во членот 152 на овој законик, се распишуваат дополнителни избори за избор на пратеници во изборната единица од која е избран пратеникот.

2. Престанување, одземање на мандатот и дополнителни избори за членови на совет

Член 155

(1) Ако на член на советот му престане или му биде одземен мандатот поради една од причините утврдени во Законот за локалната самоуправа и овој законик, тогаш член на советот за остатокот од мандатот станува наредниот кандидат од листата.

(2) Општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје го известува наредниот кандидат од листата во случаите од ставот (1) на овој член, во рок од три дена по престанокот на мандатот на советникот.

(3) Кандидатот од ставот (1) на овој член е должен писмено да ја извести општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје дали го прифаќа мандатот во рок од осум дена од денот на приемот на известувањето од ставот (2) на овој член.

(4) Ако кандидатот согласно со ставот (3) од овој член не го прифати мандатот, тоа право се пренесува на наредниот кандидат од листата.

Член 155-a

(1) По исклучок од членот 155 од овој законик, ако е жена член на совет на кого му престанал или ќе му биде одземен мандатот поради една од причините утврдени во Законот за локалната самоуправа и овој законик, тогаш за остатокот од мандатот, член на совет станува наредниот кандидат од листата жена.

(2) Општинската изборна комисија, односно Изборната комисија на градот Скопје го известува наредниот кандидат жена од листата во случаите од ставот (1) на овој член, во рок од три дена од престанокот на мандатот на пратеникот.

(3) Ако наредниот кандидат жена од листата од ставот (2) на овој член не ја извести општинската изборна комисија, односно Изборната комисија на градот Скопје во рок од осум дена за прифаќањето на мандатот, тоа право се пренесува на наредниот кандидат жена од листата.

(4) Во случај кога е исцрпена листата на кандидати согласно со ставовите (1), (2) и (3) на овој член, остварувањето на ова право се врши согласно со членот 155 од овој законик.

Член 156

(1) Во случај кога е исцрпена листата на кандидати согласно со членот 155 на овој законик, остварувањето на ова право започнува повторно од почетокот на листата на кандидати, доколку на листата има кандидати.

(2) Ако на листата на кандидати, нема кандидати и ако се исцрпени основите за стекнување мандат на член на совет се спроведуваат дополнителни избори за член на совет во општината, односно градот Скопје.

(3) Дополнителните избори ги распишува претседателот на Собранието во рок од 15 дена од престанувањето, односно одземањето на мандатот.

3. Избори за замена на членови на советите

Член 157

(1) Ако со правосилна судска пресуда се утврди дека во текот на изборната постапка, политичката партија, коалицијата или групата избирачи како средство за добивање гласови користеле поткуп и средства од извршени казниви дела, местата (мандатите) што ги освоиле подносителите на листите се поништуваат од страна на општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје и за овие места се спроведуваат избори за замена.

(2) Изборите за замена не можат да се распишат шест месеца пред истекот на мандатот за кој е избран советот.

(3) Мандатот на член на советот согласно со ставот (1) на овој член, односно избран на изборите за замена трае до истекот на времето за кое бил избран членот на советот на кој му престанал односно му е одземен мандатот.

(4) Изборите за замена ги распишува претседателот на Собранието по предлог на надлежната општинска изборна комисија.

4. Предвремени избори за градоначалник и членови на советите

Член 158

(1) Ако на градоначалник му престане мандатот поради една од причините утврдени во Законот за локалната самоуправа и овој законик и ако на градоначалникот му е изгласана недоверба во согласност со закон, се распишуваат предвремени избори за градоначалник.

(2) Предвремените избори од ставот (1) на овој член нема да се распишат ако до редовните избори за градоначалник има помалку од шест месеца.

Член 159

Предвремени избори за членови на совет пред истекот на мандатот се распишуваат ако настапи еден од условите утврдени во Законот за локалната самоуправа и овој законик.

5. Повторни избори на членови на советите

Член 160

Ако седницата на советот не се одржи до триесет и првиот ден од денот на завршувањето на изборите, во согласност со членот 37 ставови (2) и (3) од Законот за локалната самоуправа се вршат повторни избори за членови на советот, кои ги распишува претседателот на Собранието.

XI. НАБЉУДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ

Член 161

(1) Изборите и изборната постапка можат да ги набљудуваат:

- домашни здруженија и странски организации, кои се регистрирани согласно закон, најмалку една година пред денот на одржувањето на изборите, а во чии статuti е вклучено начелото на заштита на човековите права,

- меѓународни организации и
- претставници на странски земји.

(2) Државната изборна комисија ја утврдува процедурата за набљудување на изборите и изборната постапка.

Член 162

(1) Организациите и лицата од членот 161 на овој законик можат да вршат набљудување на целиот изборен процес по добивање на овластување од Државната изборна комисија.

(2) Барањата за набљудување со потребните исправи за идентификација се доставуваат до Државната изборна комисија од денот на распишувањето на изборите, а најдоцна десет дена пред денот на гласањето.

(3) Државната изборна комисија им издава овластувања на набљудувачите најдоцна седум дена по приемот на барањето.

(4) Државната изборна комисија има право да им го одземе овластувањето за набљудување на субјектите од членот 161 на овој законик, ако започнат да изразуваат поддршка за некој кандидат, партија или коалиција.

Член 162-а

Само акредитираните набљудувачи можат да информираат за текот на изборниот процес и активностите поврзани со неговото набљудување.

XII. ИЗБИРАЧКИ МЕСТА

Член 163

Под избирачко место, во смисла на овој законик, се подразбира населено место или дел од населено место каде што избирачите од тоа подрачје го остваруваат своето избирачко право.

1. Критериуми за определување на избирачките места

Член 164

(1) Избирачките места се определуваат за населени места или за делови од населени места во кои има запишано избирачи во изводите од избирачките списоци за населените места или за деловите од населените места.

(2) Избирачките места се определуваат во рамките на границите на општината.

(3) Во ДКП, односно конзуларните канцеларии на Република Македонија за гласање во странство се определуваат посебни избирачки места.

Член 165

(1) Бројот на избирачите кои гласаат на избирачкото место се определува на начин со кој се овозможува гласањето да се одвива непречено во времето определено за гласање.

(2) Бројот на избирачи кои гласаат на избирачкото место не може да биде поголем од 1.000 избирачи.

(3) Избирачко место не може да се определува за населено место во кое живеат помалку од десет избирачи и во ДКП, односно конзуларните канцеларии каде има пријавено помалку од десет избирачи за гласање.

Член 166

(1) Избирачкото место по правило не смее да биде оддалечено повеќе од 3 км од најоддалечената адреса во градските населби и повеќе од 5 км во селските населби.

(2) Правилото утврдено во ставот (1) на овој член не се применува за избирачките места во ДКП, односно конзуларните канцеларии.

2. Постапка за утврдување, менување и објавување на избирачките места

Член 167

Државната изборна комисија во соработка со Министерството за надворешни работи органот надлежен за работите од областа на урбанизмот и градежништвото, органот надлежен за работите на премерот и катастарот и управната организација надлежна за работите од областа на статистиката задолжена за организационо – техничката и методолошката обработка на податоците од Избирачкиот список ги изработува стручно – техничките описи на избирачките места. Стручно – техничкиот опис на избирачките места содржи: општина, број на изборна единица, број на избирачко место, населеното место и локација на избирачкото место (објект и адресата на објектот во кој ќе се гласа, населено место), дали избирачкото место е целосно населено место, улица (назив), индикатор на распределба куќен број (од - до).

Член 168

(1) Државната изборна комисија врз основа на стручно-техничките описи на избирачките места изработени во согласност со членот 167 од овој законик, донесува решение со кое ќе го утврди бројот и описот за секое избирачко место одделно, со назначување на населените места, односно улиците и куќните броеви кои влегуваат во избирачките места и објектот на гласање.

Член 169

(1) Промена на описот на избирачкото место се врши при промена на имињата за улиците, односно куќните броеви и доколку се зголемува бројот на избирачите или просторната оддалеченост за определено избирачко место.

(2) Државната изборна комисија донесува решение со кое ја утврдува промената на описот на избирачкото место.

(3) Промена на описите на избирачките места може да се врши најдоцна 30 дена пред денот определен за изборите, односно гласање на референдум.

Член 170

(1) Општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје најдоцна 15 дена пред денот определен за одржување на изборите, односно гласањето на референдумот ќе ги објави на видно место описите на избирачките места кои се определени за гласање со назначување од кое подрачје избирачите ќе гласаат на одделно избирачко место.

(2) Објавувањето на описите на избирачките места може да се врши и преку локалните средства за јавно информирање.

(3) Државната изборна комисија задолжително ќе организира информирање на избирачите со објавување на описите на избирачките места во печатот и другите средства за јавно информирање.

3. Услови за функционирање на избирачките места

Член 171

(1) Секое избирачко место има реден број.

(2) Редниот број на избирачкото место се истакнува на објектот во кој се врши гласањето за тоа избирачко место, а доколку во еден објект се врши гласање во две или повеќе избирачки места, редниот број на избирачкото место се означува и на секоја просторија што е определена за гласање во тоа избирачко место.

Член 172

Просторијата во која се врши гласањето не смее да се определи во објект во кој има седиште политичка партија или кој се користи за активности на политичките партии.

Член 173

(1) Гласањето се врши во затворена просторија која ги исполнува условите за остварување на лично, слободно и тајно гласање на избирачите.

(2) Во просторијата во која се врши гласањето се истакнуваат имињата на населените места и деловите од населените места (улицы и делови од улиците), кои ги опфаќа избирачкото место (описот).

(3) Просторијата определена за гласање е опремена со кабини, односно прегради или завеси така што да не може да се види како избирачот го пополнува гласачкото ливче.

(4) Секое место за гласање мора да биде опремено со хемиски молив за потребите на избирачите при гласањето.

(5) Во просторијата за гласање се поставуваат кутии за гласање изработени од цврст материјал кои на избирачките одбори им се предаваат запечатени со записник.

(6) Просториите определени за гласање мораат да се соодветно стручно – технички уредени заради нивно заклучување и запечатување.

ХП. ИЗБОРНИ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО

Член 174

(1) Изборните единици ги сочинуваат (опфаќаат) избирачките места во рамките на границите на општините каде што граѓаните го остваруваат избирачкото право.

(2) Изборните единици за гласање во странство ги сочинуваат избирачките места, односно ДКП, односно конзуларните канцеларии во рамките на изборната единица каде што граѓаните го остваруваат избирачкото право согласно со овој законик.

Член 175

(1) Во Република Македонија се утврдуваат девет изборни единици:

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 1			
Општина КАРПОШ	Избирачки места од	2592	до 2653
Општина КАРПОШ	избирачки места од	2593/1	до 2593/1
Општина КАРПОШ	избирачки места од	2597/1	до 2597/1
Општина КАРПОШ	избирачки места од	2601/1	до 2601/1
Општина КАРПОШ	избирачки места од	2614/ 1	до 2614/1
Општина КАРПОШ	избирачки места од	2617/1	до 2618/1
Општина КАРПОШ	избирачки места од	2626/1	до 2626/1
Општина КАРПОШ	избирачки места од	2644/1	до 2644/1
Општина КАРПОШ	избирачки места од	2649/1	до 2649/1
Општина КАРПОШ	избирачки места од	2651/1	до 2653/1
Општина КИСЕЛА ВОДА	Избирачки места од	2425	до 2427
Општина КИСЕЛА ВОДА	Избирачки места од	2425/1	до 2426/1
Општина КИСЕЛА ВОДА	Избирачки места од	2654	до 2672
Општина КИСЕЛА ВОДА	Избирачки места од	2667/1	до 2667/1
Општина КИСЕЛА ВОДА	Избирачки места од	2669/1	до 2669/1
Општина КИСЕЛА ВОДА	Избирачки места од	2671/1	до 2671/1
Општина КИСЕЛА ВОДА	Избирачки места од	2739	до 2751
Општина КИСЕЛА ВОДА	Избирачки места од	2748/1	до 2748/1
Општина КИСЕЛА ВОДА	Избирачки места од	2751/1	до 2751/1
Општина КИСЕЛА ВОДА	Избирачки места од	2761	до 2771
Општина КИСЕЛА ВОДА	Избирачки места од	2762/1	до 2762/1
Општина КИСЕЛА ВОДА	Избирачки места од	2774	до 2795
Општина КИСЕЛА ВОДА	Избирачки места од	2781/1	до 2782/1
Општина КИСЕЛА ВОДА	Избирачки места од	2784/1	до 2784/1
Општина КИСЕЛА ВОДА	Избирачки места од	2789/1	до 2789/1
Општина КИСЕЛА ВОДА	Избирачки места од	2793/1	до 2793/1
Општина КИСЕЛА ВОДА	Избирачки места од	2795/1	до 2795/1
Општина ЦЕНТАР	Избирачки места од	2796	до 2818
Општина ЦЕНТАР	Избирачки места од	2796/1	до 2797/1
Општина ЦЕНТАР	Избирачки места од	2805/1	до 2806/1
Општина ЦЕНТАР	Избирачки места од	2822	до 2822
Општина ЦЕНТАР	Избирачки места од	2828	до 2828
Општина ЦЕНТАР	Избирачки места од	2830	до 2868
Општина ЦЕНТАР	Избирачки места од	2842/1	до 2844/1
Општина ЦЕНТАР	Избирачки места од	2847/1	до 2847/1
Општина ЦЕНТАР	Избирачки места од	2861/1	до 2861/1
Општина ЦЕНТАР	Избирачки места од	2867/1	до 2867/1
Општина ЦЕНТАР	Избирачки места од	2870	до 2871
Општина ЦЕНТАР	Избирачки места од	2870/1	до 2871/1
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2819	до 2821
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2819/1	до 2819/1
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2823	до 2827
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2826/1	до 2826/1
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2829	до 2829
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2829/1	до 2829/1
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2869	до 2869
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2869/1	до 2869/1
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2872	до 2898
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2873/1	до 2874/1
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2876/1	до 2877/1

Општина ЧАИР	Избирачки места од	2884/1	до 2884/1
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2886/1	до 2889/1
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2893/1	до 2893/1
Општина АЕРОДРОМ	Избирачки места од	2673	до 2738
Општина АЕРОДРОМ	Избирачки места од	2679/1	до 2680/1
Општина АЕРОДРОМ	Избирачки места од	2682/1	до 2684/1
Општина АЕРОДРОМ	Избирачки места од	2714/1	до 2717/1
Општина АЕРОДРОМ	Избирачки места од	2719/1	до 2721/1
Општина АЕРОДРОМ	Избирачки места од	2730/1	до 2730/1
Општина АЕРОДРОМ	Избирачки места од	2732/1	до 2733/1
Општина АЕРОДРОМ	Избирачки места од	2752	до 2760
Општина АЕРОДРОМ	Избирачки места од	2772	до 2773
Општина АЕРОДРОМ	Избирачки места од	2772/1	до 2772/1
Општина САРАЈ	Избирачки места од	2428	до 2461
Општина САРАЈ	Избирачки места од	2428/1	до 2428/1
Општина САРАЈ	Избирачки места од	2430/1	до 2431/1
Општина САРАЈ	Избирачки места од	2433/1	до 2435/1
Општина САРАЈ	Избирачки места од	2438/1	до 2438/1
Општина САРАЈ	Избирачки места од	2447/1	до 2447/1
Општина САРАЈ	Избирачки места од	2451/1	до 2452/1
Општина САРАЈ	Избирачки места од	2458/1	до 2458/1
Општина САРАЈ	Избирачки места од	2460/1	до 2460/1
Општина МАКЕДОНСКИ БРОД	Избирачки места од	0224	до 0274
Општина МАКЕДОНСКИ БРОД	Избирачки места од	0247/1	до 0248/1
Општина СОПИШТЕ	Избирачки места од	2412	до 2424
Општина СОПИШТЕ	Избирачки места од	2423/1	до 2423/1
Општина СТУДЕНИЧАНИ	Избирачки места од	2341	до 2361
Општина СТУДЕНИЧАНИ	Избирачки места од	2341/1	до 2341/1
Општина СТУДЕНИЧАНИ	Избирачки места од	2345/1	до 2351/1
Општина СТУДЕНИЧАНИ	Избирачки места од	2353/1	до 2353/1
Општина СТУДЕНИЧАНИ	Избирачки места од	2359/1	до 2359/1
ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 2			
Општина ГАЗИ БАБА	Избирачки места од	2332	до 2332
Општина ГАЗИ БАБА	Избирачки места од	2476	до 2552
Општина ГАЗИ БАБА	Избирачки места од	2476/1	до 2476/1
Општина ГАЗИ БАБА	Избирачки места од	2493/1	до 2493/1
Општина ГАЗИ БАБА	Избирачки места од	2499/1	до 2499/1
Општина ГАЗИ БАБА	Избирачки места од	2503/1	до 2503/1
Општина ГАЗИ БАБА	Избирачки места од	2507/1	до 2507/1
Општина ГАЗИ БАБА	Избирачки места од	2509/1	до 2511/1
Општина ГАЗИ БАБА	Избирачки места од	2514/1	до 2515/1
Општина ГАЗИ БАБА	Избирачки места од	2531/1	до 2531/1
Општина ГАЗИ БАБА	Избирачки места од	2538/1	до 2540/1
Општина ГОРЧЕ ПЕТРОВ	Избирачки места од	2553	до 2591

Општина ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	Избирачки места од	2553/1	до 2554/1
Општина ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	Избирачки места од	2560/1	до 2560/1
Општина ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	Избирачки места од	2571/1	до 2572/1
Општина ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	Избирачки места од	2574/1	до 2574/1
Општина ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	Избирачки места од	2576/1	до 2576/1
Општина ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	Избирачки места од	2579/1	до 2582/1
Општина ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	Избирачки места од	2587/1	до 2588/1
Општина ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	Избирачки места од	2590/1	до 2590/1
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2899	до 2903
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2900/1	до 2900/1
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2916	до 2917
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2916/1	до 2917/1
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2922	до 2922
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2922/1	до 2922/1
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2924	до 2928
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2934	до 2945
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2934/1	до 2937/1
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2939/1	до 2939/1
Општина ЧАИР	Избирачки места од	2941/1	до 2941/1
Општина ШУТО ОРИЗАРИ	Избирачки места од	2955	до 2973
Општина ШУТО ОРИЗАРИ	Избирачки места од	2955/1	до 2967/1
Општина ШУТО ОРИЗАРИ	Избирачки места од	2969/1	до 2972/1
Општина БУТЕЛ	Избирачки места од	2904	до 2915
Општина БУТЕЛ	Избирачки места од	2904/1	до 2905/1
Општина БУТЕЛ	Избирачки места од	2907/1	до 2907/1
Општина БУТЕЛ	Избирачки места од	2909/1	до 2909/1
Општина БУТЕЛ	Избирачки места од	2911/1	до 2911/1
Општина БУТЕЛ	Избирачки места од	2914/1	до 2915/1
Општина БУТЕЛ	Избирачки места од	2918	до 2921
Општина БУТЕЛ	Избирачки места од	2918/1	до 2921/1
Општина БУТЕЛ	Избирачки места од	2923	до 2923
Општина БУТЕЛ	Избирачки места од	2929	до 2933
Општина БУТЕЛ	Избирачки места од	2946	до 2954
Општина БУТЕЛ	Избирачки места од	2948/1	до 2948/1
Општина БУТЕЛ	Избирачки места од	2950/1	до 2951/1
Општина АРАЧИНОВО	Избирачки места од	2333	до 2340
Општина АРАЧИНОВО	Избирачки места од	2333/1	до 2337/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	0995	до 1104
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	0995/1	до 0995/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1000/1	до 1001/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1006/1	до 1006/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1008/1	до 1011/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1013/1	до 1014/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1017/1	до 1017/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1020/1	до 1020/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1026/1	до 1026/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1040/1	до 1042/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1047/1	до 1051/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1055/1	до 1055/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1057/1	до 1061/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1064/1	до 1064/1

Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1078/1	до 1080/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1086/1	до 1087/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1091/1	до 1091/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1097/1	до 1098/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1101/1	до 1103/1
Општина ЛИПКОВО	Избирачки места од	1105	до 1130
Општина ЛИПКОВО	Избирачки места од	1111/1	до 1113/1
Општина ЛИПКОВО	Избирачки места од	1119/1	до 1121/1
Општина ЛИПКОВО	Избирачки места од	1125/1	до 1125/1
Општина ЛИПКОВО	Избирачки места од	1128/1	до 1130/1
Општина СТАРО НАГОРИЧАНЕ	Избирачки места од	1156	до 1186
Општина ЧУЧЕР – САНДЕВО	Избирачки места од	2462	до 2475
ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 3			
Општина БЕРОВО	Избирачки места од	0001	до 0016
Општина ВЕЛЕС	Избирачки места од	2135	до 2203
Општина ВЕЛЕС	Избирачки места од	2138/1	до 2138/1
Општина ВЕЛЕС	Избирачки места од	2143/1	до 2144/1
Општина ВЕЛЕС	Избирачки места од	2146/1	до 2146/1
Општина ВЕЛЕС	Избирачки места од	2153/1	до 2153/1
Општина ВЕЛЕС	Избирачки места од	2159/1	до 2159/1
Општина ВЕЛЕС	Избирачки места од	2170/1	до 2170/1
Општина ВЕЛЕС	Избирачки места од	2172/1	до 2173/1
Општина ВЕЛЕС	Избирачки места од	2201/1	до 2201/1
Општина ВЕЛЕС	Избирачки места од	2207	до 2210
Општина ВЕЛЕС	Избирачки места од	2210/1	до 2210/1
Општина ВИНИЦА	Избирачки места од	0303	до 0332
Општина ВИНИЦА	Избирачки места од	0310/1	до 0311/1
Општина ВИНИЦА	Избирачки места од	0315/1	до 0315/1
Општина ГРАДСКО	Избирачки места од	2217	до 2226
Општина ГРАДСКО	Избирачки места од	2219/1	до 2219/1
Општина ДЕЛЧЕВО	Избирачки места од	0572	до 0604
Општина ДЕЛЧЕВО	Избирачки места од	0577/1	до 0577/1
Општина ДЕЛЧЕВО	Избирачки места од	0582/1	до 0583/1
Општина ЗЕЛЕНИКОВО	Избирачки места од	2362	до 2376
Општина ЗРНОВЦИ	Избирачки места од	0888	до 0891
Општина ИЛИНДЕН	Избирачки места од	2393	до 2411
Општина ИЛИНДЕН	Избирачки места од	2393/1	до 2397/1
Општина ИЛИНДЕН	Избирачки места од	2399/1	до 2399/1
Општина КАРБИНЦИ	Избирачки места од	2316	до 2331
Општина КОЧАНИ	Избирачки места од	0830	до 0874
Општина КОЧАНИ	Избирачки места од	0834/1	до 0834/1
Општина КОЧАНИ	Избирачки места од	0836/1	до 0838/1
Општина КОЧАНИ	Избирачки места од	0857/1	до 0857/1
Општина КОЧАНИ	Избирачки места од	0860/1	до 0861/1
Општина КОЧАНИ	Избирачки места од	0892	до 0902
Општина КРАТОВО	Избирачки места од	0903	до 0937
Општина КРАТОВО	Избирачки места од	0931/1	до 0932/1
Општина КРИВА ПАЛАНКА	Избирачки места од	0938	до 0981
Општина КРИВА ПАЛАНКА	Избирачки места од	0945/1	до 0947/1
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1131	до 1141
Општина КУМАНОВО	Избирачки места од	1144	до 1150

Општина ЛОЗОВО	Избирачки места од	1704	до 1712
Општина МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА	Избирачки места од	0605	до 0618
Општина МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА	Избирачки места од	0610/1	до 0612/1
Општина ПЕТРОВЕЦ	Избирачки места од	2377	до 2392
Општина ПЕТРОВЕЦ	Избирачки места од	2377/1	до 2378/1
Општина ПЕТРОВЕЦ	Избирачки места од	2382/1	до 2382/1
Општина ПЕХЧЕВО	Избирачки места од	0017	до 0025
Општина ПРОБИШТИП	Избирачки места од	1530	до 1573
Општина ПРОБИШТИП	Избирачки места од	1539/1	до 1539/1
Општина ПРОБИШТИП	Избирачки места од	1566/1	до 1566/1
Општина РАНКОВЦЕ	Избирачки места од	0982	до 0994
Општина СВЕТИ НИКОЛЕ	Избирачки места од	1671	до 1703
Општина СВЕТИ НИКОЛЕ	Избирачки места од	1675/1	до 1675/1
Општина СВЕТИ НИКОЛЕ	Избирачки места од	1684/1	до 1684/1
Општина СТАРО НАГОРИЧАНЕ	Избирачки места од	1142	до 1143
Општина СТАРО НАГОРИЧАНЕ	Избирачки места од	1151	до 1155
Општина ЧАШКА	Избирачки места од	2204	до 2206
Општина ЧАШКА	Избирачки места од	2205/1	до 2205/1
Општина ЧАШКА	Избирачки места од	2211	до 2216
Општина ЧАШКА	Избирачки места од	2227	до 2246
Општина ЧАШКА	Избирачки места од	2234/1	до 2234/1
Општина ЧЕШИНОВО – ОБЛЕШЕВО	Избирачки места од	0875	до 0887
Општина ШТИП	Избирачки места од	2247	до 2315
Општина ШТИП	Избирачки места од	2247/1	до 2250/1
Општина ШТИП	Избирачки места од	2255/1	до 2255/1
Општина ШТИП	Избирачки места од	2268/1	до 2271/1
Општина ШТИП	Избирачки места од	2280/1	до 2280/1
Општина ШТИП	Избирачки места од	2294/1	до 2294/1
ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 4			
Општина БИТОЛА	Избирачки места од	0194	до 0204
Општина БОГДАНЦИ	Избирачки места од	0368	до 0377
Општина БОГДАНЦИ	Избирачки места од	0371/1	до 0371/1
Општина БОГДАНЦИ	Избирачки места од	0376/1	до 0376/1
Општина БОСИЛОВО	Избирачки места од	1811	до 1826
Општина БОСИЛОВО	Избирачки места од	1824/1	до 1824/1
Општина БОСИЛОВО	Избирачки места од	1842	до 1843
Општина ВАЛАНДОВО	Избирачки места од	0280	до 0302
Општина ВАЛАНДОВО	Избирачки места од	0284/1	до 0284/1
Општина ВАСИЛЕВО	Избирачки места од	1794	до 1810
Општина ВАСИЛЕВО	Избирачки места од	1800/1	до 1800/1
Општина ВАСИЛЕВО	Избирачки места од	1804/1	до 1804/1
Општина ГЕВГЕЛИЈА	Избирачки места од	0333	до 0367
Општина ГЕВГЕЛИЈА	Избирачки места од	0349/1	до 0350/1
Општина ДЕМИР КАПИЈА	Избирачки места од	1238	до 1248
Општина КАВАДАРЦИ	Избирачки места од	0659	до 0712
Општина КАВАДАРЦИ	Избирачки места од	0660/1	до 0660/1
Општина КАВАДАРЦИ	Избирачки места од	0668/1	до 0668/1
Општина КАВАДАРЦИ	Избирачки места од	0672/1	до 0674/1

Општина КАВАДАРЦИ	Избирачки места од	0684/1	до 0684/1
Општина КОНЧЕ	Избирачки места од	1608	до 1617
Општина КРИВОГАШТАНИ	Избирачки места од	1508	до 1519
Општина МОГИЛА	Избирачки места од	0181	до 0193
Општина МОГИЛА	Избирачки места од	0214	до 0223
Општина НЕГОТИНО	Избирачки места од	1213	до 1237
Општина НЕГОТИНО	Избирачки места од	1216/1	до 1216/1
Општина НЕГОТИНО	Избирачки места од	1221/1	до 1221/1
Општина НЕГОТИНО	Избирачки места од	1223/1	до 1223/1
Општина НОВАЦИ	Избирачки места од	0158	до 0180
Општина НОВАЦИ	Избирачки места од	0161/1	до 0161/1
Општина НОВО СЕЛО	Избирачки места од	1774	до 1792
Општина НОВО СЕЛО	Избирачки места од	1791/1	до 1791/1
Општина ПРИЛЕП	Избирачки места од	1350	до 1457
Општина ПРИЛЕП	Избирачки места од	1367/1	до 1367/1
Општина ПРИЛЕП	Избирачки места од	1374/1	до 1375/1
Општина ПРИЛЕП	Избирачки места од	1380/1	до 1380/1
Општина ПРИЛЕП	Избирачки места од	1385/1	до 1385/1
Општина ПРИЛЕП	Избирачки места од	1387/1	до 1387/1
Општина ПРИЛЕП	Избирачки места од	1392/1	до 1392/1
Општина ПРИЛЕП	Избирачки места од	1400/1	до 1400/1
Општина ПРИЛЕП	Избирачки места од	1402/1	до 1402/1
Општина ПРИЛЕП	Избирачки места од	1456/1	до 1456/1
Општина ПРИЛЕП	Избирачки места од	1494	до 1507
Општина ПРИЛЕП	Избирачки места од	1520	до 1529
Општина РАДОВИШ	Избирачки места од	1574	до 1607
Општина РАДОВИШ	Избирачки места од	1578/1	до 1583/1
Општина РАДОВИШ	Избирачки места од	1618	до 1623
Општина РОСОМАН	Избирачки места од	0713	до 0722
Општина ДОЈРАН	Избирачки места од	0378	до 0385
Општина СТРУМИЦА	Избирачки места од	1713	до 1773
Општина СТРУМИЦА	Избирачки места од	1720/1	до 1720/1
Општина СТРУМИЦА	Избирачки места од	1727/1	до 1728/1
Општина СТРУМИЦА	Избирачки места од	1730/1	до 1731/1
Општина СТРУМИЦА	Избирачки места од	1763/1	до 1763/1
Општина СТРУМИЦА	Избирачки места од	1793	до 1793
Општина СТРУМИЦА	Избирачки места од	1827	до 1841
ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 5			
Општина ДЕБАР	Избирачки места од	0549	до 0554
Општина ДЕБАР	Избирачки места од	0534	до 0542
Општина ЦЕНТАР ЖУПА	Избирачки места од	0557	до 0571
Општина ЦЕНТАР ЖУПА	Избирачки места од	0562/1	до 0562/1
Општина ДЕБАРЦА	Избирачки места од	1314	до 1334
Општина ДЕБАРЦА	Избирачки места од	1343	до 1349
Општина БИТОЛА	Избирачки места од	0026	до 0157
Општина БИТОЛА	Избирачки места од	0038/1	до 0040/1
Општина БИТОЛА	Избирачки места од	0066/1	до 0066/1
Општина БИТОЛА	Избирачки места од	0076/1	до 0076/1
Општина БИТОЛА	Избирачки места од	0089/1	до 0089/1
Општина БИТОЛА	Избирачки места од	0093/1	до 0094/1
Општина БИТОЛА	Избирачки места од	0102/1	до 0102/1

Општина БИТОЛА	Избирачки места од	0106/1	до 0106/1
Општина БИТОЛА	Избирачки места од	0119/1	до 0125/1
Општина БИТОЛА	Избирачки места од	0150/1	до 0150/1
Општина БИТОЛА	Избирачки места од	0205	до 0213
Општина ВЕВЧАНИ	Избирачки места од	1921	до 1923
Општина ДЕМИР ХИСАР	Избирачки места од	0619	до 0658
Општина ДЕМИР ХИСАР	Избирачки места од	0623/1	до 0623/1
Општина ДОЛНЕНИ	Избирачки места од	1209	до 1211
Општина ДОЛНЕНИ	Избирачки места од	1458	до 1493
Општина ДОЛНЕНИ	Избирачки места од	1470/1	до 1470/1
Општина КИЧЕВО	Избирачки места од	0723	до 0757
Општина КИЧЕВО	Избирачки места од	0726/1	до 0726/1
Општина КИЧЕВО	Избирачки места од	0733/1	до 0733/1
Општина КИЧЕВО	Избирачки места од	0736/1	до 0739/1
Општина КИЧЕВО	Избирачки места од	0745/1	до 0745/1
Општина КИЧЕВО	Избирачки места од	0751/1	до 0752/1
Општина КИЧЕВО	Избирачки места од	0758	до 0781
Општина КИЧЕВО	Избирачки места од	0802	до 0813
Општина КРИВОГАШТАНИ	Избирачки места од	1212	до 1212
Општина КРУШЕВО	Избирачки места од	1187	до 1208
Општина КРУШЕВО	Избирачки места од	1187/1	до 1187/1
Општина ОХРИД	Избирачки места од	1249	до 1313
Општина ОХРИД	Избирачки места од	1253/1	до 1255/1
Општина ОХРИД	Избирачки места од	1258/1	до 1259/1
Општина ОХРИД	Избирачки места од	1263/1	до 1264/1
Општина ОХРИД	Избирачки места од	1268/1	до 1268/1
Општина ОХРИД	Избирачки места од	1278/1	до 1278/1
Општина ОХРИД	Избирачки места од	1281/1	до 1283/1
Општина ОХРИД	Избирачки места од	1298/1	до 1298/1
Општина ОХРИД	Избирачки места од	1308/1	до 1310/1
Општина ОХРИД	Избирачки места од	1335	до 1342
Општина ПЛАСНИЦА	Избирачки места од	0275	до 0279
Општина ПЛАСНИЦА	Избирачки места од	0276/1	до 0279/1
Општина РЕСЕН	Избирачки места од	1624	до 1670
Општина РЕСЕН	Избирачки места од	1631/1	до 1631/1
Општина РЕСЕН	Избирачки места од	1638/1	до 1638/1
Општина РЕСЕН	Избирачки места од	1640/1	до 1640/1
Општина СТРУГА	Избирачки места од	1844	до 1920
Општина СТРУГА	Избирачки места од	1846/1	до 1846/1
Општина СТРУГА	Избирачки места од	1848/1	до 1848/1
Општина СТРУГА	Избирачки места од	1853/1	до 1853/1
Општина СТРУГА	Избирачки места од	1858/1	до 1859/1
Општина СТРУГА	Избирачки места од	1863/1	до 1863/1
Општина СТРУГА	Избирачки места од	1872/1	до 1873/1
Општина СТРУГА	Избирачки места од	1875/1	до 1876/1
Општина СТРУГА	Избирачки места од	1883/1	до 1884/1
Општина СТРУГА	Избирачки места од	1895/1	до 1896/1
Општина СТРУГА	Избирачки места од	1899/1	до 1899/1
Општина СТРУГА	Избирачки места од	1905/1	до 1907/1
Општина СТРУГА	Избирачки места од	1909/1	до 1910/1

Општина СТРУГА	Избирачки места од	1916/1	до 1918/1
Општина СТРУГА	Избирачки места од	2976	до 2976
ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 6			
Општина БОГОВИЊЕ	Избирачки места од	2050	до 2079
Општина БОГОВИЊЕ	Избирачки места од	2050/1	до 2050/1
Општина БОГОВИЊЕ	Избирачки места од	2062/1	до 2062/1
Општина БОГОВИЊЕ	Избирачки места од	2065/1	до 2065/1
Општина БОГОВИЊЕ	Избирачки места од	2069/1	до 2071/1
Општина БОГОВИЊЕ	Избирачки места од	2073/1	до 2074/1
Општина БРВЕНИЦА	Избирачки места од	2032	до 2049
Општина БРВЕНИЦА	Избирачки места од	2036/1	до 2040/1
Општина БРВЕНИЦА	Избирачки места од	2049/1	до 2049/1
Општина ВРАПЧИШТЕ	Избирачки места од	0436	до 0462
Општина ВРАПЧИШТЕ	Избирачки места од	0436/1	до 0439/1
Општина ВРАПЧИШТЕ	Избирачки места од	0444/1	до 0445/1
Општина ВРАПЧИШТЕ	Избирачки места од	0447/1	до 0447/1
Општина ВРАПЧИШТЕ	Избирачки места од	0455/1	до 0458/1
Општина ВРАПЧИШТЕ	Избирачки места од	0461/1	до 0461/1
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0386	до 0435
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0387/1	до 0388/1
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0396/1	до 0398/1
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0403/1	до 0403/1
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0406/1	до 0407/1
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0413/1	0413/1
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0419/1	до 0419/1
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0422/1	до 0422/1
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0424/1	до 0427/1
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0435/1	до 0435/1
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0480	до 0480
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0499	до 0533
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0499/1	до 0501/1
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0504/1	до 0508/1
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0510/1	до 0511/1
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0518/1	до 0519/1
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0521/1	0521/1
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0527/1	до 0528/1
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0531/1	до 0531/1
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	0782	до 0782
Општина ГОСТИВАР	Избирачки места од	2974	до 2975
Општина ДЕБАР	Избирачки места од	0477	до 0477
Општина ДЕБАР	Избирачки места од	0477/1	до 0477/1
Општина ДЕБАР	Избирачки места од	0543	до 0548
Општина ДЕБАР	Избирачки места од	0544/1	до 0544/1
Општина ДЕБАР	Избирачки места од	0547/1	до 0547/1
Општина ДЕБАР	Избирачки места од	0555	до 0556
Општина ЖЕЛИНО	Избирачки места од	2089	до 2114
Општина ЖЕЛИНО	Избирачки места од	2090/1	до 2091/1
Општина ЖЕЛИНО	Избирачки места од	2106/1	до 2110/1
Општина ЖЕЛИНО	Избирачки места од	2113/1	до 2114/1
Општина ЈЕГУНОВЦЕ	Избирачки места од	2115	до 2134
Општина ЈЕГУНОВЦЕ	Избирачки места од	2132/1	до 2132/1

Општина КИЧЕВО	Избирачки места од	0783	до 0801
Општина КИЧЕВО	Избирачки места од	0783/1	до 0783/1
Општина КИЧЕВО	Избирачки места од	0793/1	до 0793/1
Општина КИЧЕВО	Избирачки места од	0814	до 0829
Општина КИЧЕВО	Избирачки места од	0816/1	до 0817/1
Општина КИЧЕВО	Избирачки места од	0828/1	до 0828/1
Општина МАВРОВО И РОСТУША	Избирачки места од	0463	до 0476
Општина МАВРОВО И РОСТУША	Избирачки места од	0464/1	до 0465/1
Општина МАВРОВО И РОСТУША	Избирачки места од	0470/1	до 0470/1
Општина МАВРОВО И РОСТУША	Избирачки места од	0473/1	до 0474/1
Општина МАВРОВО И РОСТУША	Избирачки места од	0478	до 0479
Општина МАВРОВО И РОСТУША	Избирачки места од	0481	до 0498
Општина ТЕАРЦЕ	Избирачки места од	2007	до 2031
Општина ТЕАРЦЕ	Избирачки места од	2021/1	до 2022/1
Општина ТЕАРЦЕ	Избирачки места од	2029/1	до 2031/1
Општина ТЕТОВО	Избирачки места од	1924	до 2006
Општина ТЕТОВО	Избирачки места од	1927/1	до 1932/1
Општина ТЕТОВО	Избирачки места од	1939/1	до 1939/1
Општина ТЕТОВО	Избирачки места од	1941/1	до 1942/1
Општина ТЕТОВО	Избирачки места од	1954/1	до 1954/1
Општина ТЕТОВО	Избирачки места од	1958/1	до 1958/1
Општина ТЕТОВО	Избирачки места од	1968/1	до 1968/1
Општина ТЕТОВО	Избирачки места од	1971/1	до 1973/1
Општина ТЕТОВО	Избирачки места од	1981/1	до 1981/1
Општина ТЕТОВО	Избирачки места од	1989/1	до 1994/1
Општина ТЕТОВО	Избирачки места од	1997/1	до 1997/1
Општина ТЕТОВО	Избирачки места од	2000/1	до 2000/1
Општина ТЕТОВО	Избирачки места од	2004/1	до 2004/1
Општина ТЕТОВО	Избирачки места од	2080	до 2088

(2) За спроведување на гласањето за избор на тројца пратеници се утврдуваат три изборни единици, и тоа:

- Изборна единица број 7 за гласање на државјаните на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во Европа и Африка со избирачките места, односно ДКП, односно конзуларните канцеларии во тие земји,

- Изборна единица број 8 за гласање на државјаните на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во Северна и Јужна Америка со избирачките места, односно ДКП, односно конзуларните канцеларии во тие земји и

- Изборна единица број 9 за гласање на државјаните на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во Австралија и Азија со избирачките места, односно ДКП, односно конзуларните канцеларии во тие земји.

Член 176

Ако некое избирачко место претрпи измени согласно со овој законик, избирачите од новото избирачко место го остваруваат своето избирачко право во изборната единица каде што припаѓало избирачкото место.

Член 177

Државната изборна комисија најдоцна 30 дена пред денот определен за избори ќе ги објави описите на изборните единици утврдени со овој законик.

XIV. КАЗНИ И ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 177-а

(1) Независно од прекршочната одговорност за непочитување на одредбите од овој законик кои се однесуваат на ограничување на трошоците на изборната кампања и доставувањето на финансиските извештаи за финансирање на изборната кампања на учесник во изборната кампања се определува:

- делумно губење на надоместокот на трошоците за изборна кампања,

- целосно губење на надоместокот на трошоците за изборна кампања или

- забрана на исплата на надоместокот на трошоците за изборна кампања.

(2) На учесник во изборната кампања ќе им се определи делумно губење на надоместокот на трошоците за изборната кампања во случај кога ќе го надминат дозволеният износ на трошоци за изборната кампања, согласно на членот 84 од овој законик;

(3) Делумното губење на надоместокот на трошоците за изборната кампања во случај од ставот (2) на овој член, се состои во намалување на износот за надомест на трошоците за кампањата за онолку за колку е надминат дозволеният лимит за трошење во изборна кампања. Доколку висината на износот на средствата со кои е надминат дозволеният лимит за трошење во изборна кампања е поголем од износот за надоместокот на трошоците во изборната кампања, ќе се определи целосно губење на надоместокот на трошоците за изборната кампања.

(4) На учесник во изборна кампања ќе им се определи забрана за исплатата на надоместокот на трошоците за изборна кампања во случаите кога во пропишаниот рок и содржина не ги достават финансиските извештаи согласно членовите 84-б ставовите (1) и (2) и 85 од овој законик.

(5) Забраната за исплатата на надоместокот на трошоците за изборната кампања во случаите од ставот (4) на овој член трае до уредно исполнување на обврската согласно членовите 84-б ставовите (1) и (2) и 85 од овој законик.

(6) Одлуката за делумно односно целосно губење на надоместокот на трошоците за изборна кампања од ставовите (2) и (3) на овој член како и одлуката за запирање на исплатата од ставот (4) на овој член ја носи Државната изборна комисија на предлог на Државниот завод за ревизија.

(7) Против одлуката од ставот (6) на овој член која е конечна, може да се поведе управен спор.

(8) Одлуката од ставот (7) на овој член се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Член 178

(1) За спречување на изборите и гласањето; за повреда и злоупотреба на избирачкото право; за повреда на слободата на определувањето на избирачите; за поткуп при изборите и гласањето; за уништување на изборните исправи, за постапување спротивно на членот 8-а од овој закон и за извршена изборна измама, сторителот ќе се казни според одредбите на Кривичниот законик.

(2) За кривичните дела од ставот (1) на овој член постапката е итна.

Член 178-а

Пред поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд се спроведува постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците.

Член 179

(1) Глоба во износ од 500 до 1000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на член на Влада и заменик министер ако постапи спротивно на членот 8-а од овој закон.

(2) Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на лицето кое учествува во изборната кампања со својата службена униформа (член 9).

(3) Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на член на изборен орган кој работи спротивно на одредбите на овој законик (член 19 став (1)).

Член 179-а

Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на регистрирана политичка партија, коалиција и независен кандидат односно овластен преставник или негов заменик на подносител на листа на кандидати ако ги употребат податоците од избирачкиот список за други цели или ги користат на денот на изборите за евидентирање на лицата кои гласаат (член 55 ставови (1) и (4)).

Член 179-б

(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на правното лице ако не го почитува рокот за започнување и завршување на изборната кампања (член 69-а став (2)).

(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на претседателот и на членовите на Државната изборна комисија за не постапување во рокот од членот 69-а став (3) од овој законик.

(3) Глоба во износ од 300 до 1000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице кое ја попречува и оневозможува изборната кампања (член 73).

(4) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на претседателот и на членовите на Државната комисија за спречување на корупција за не постапување во рокот од членот 74 став (2) од овој законик.

Член 180

(1) Глоба од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на учесник во изборната кампања кој не се придржува до членот 72 на овој законик.

(2) Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска противвредност за прекршокот од ставот (1) на овој член ќе се изрече и на кандидат или друго физичко лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.

Член 181

(1) Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на радиодифузерот, ако:

- известува за редовните активности на државните органи, органите на општините и на градот Скопје, и на правните лица на кои им е доверено вршење на јавни овластувања, спротивно на членот 75-б од овој закон;

- уредници, новинари, водители на програма и презентери ангажирани во подготвување програми на радиодифузерите, учествуваат во предизборни активности на учесници во изборна кампања спротивно на членот 75-в од овој законик;

- не го снимаат излезниот сигнал на својата програма од денот на распишување на изборите до нивното завршување и не ги чуваат снимките од својата програма (член 75-г став (1));

- не достават снимки и други податоци поврзани со медиумското покривање на изборите спротивно на членот 75-г став (2) од овој законик;

- огласите и соопштенијата за независните кандидати се емитуваат спротивно на членот 75-д став (2) од овој законик;

- не обезбеди рамноправен пристап во информативната програма согласно на членот 76-а ставови (2) и (3) од овој законик,

- јавниот радиодифузен сервис не ги информира граѓаните или лицата со оштетен слух за изборниот процес (член 76-а ставови (1) и (4)) и

- јавниот радиодифузен сервис емитува бесплатно политичко претставување на учесниците во изборниот процес спротивно на членот 76-а ставови (5), (6), (7), (8) и (9) од овој законик.

(2) Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице на радиодифузерот за дејствијата од ставот (1) на овој член.

Член 181-а

(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на радиодифузерот, ако:

- не обезбеди покривање на изборите на правичен, избалансиран и на непристрасен начин (член 75 став (1));

- не овозможи подеднакви услови за пристап до програмите на сите учесници во изборна кампања (член 75 ставови (2) и (3));

- програмите наменети за малолетната публика се користат за изборно медиумско претставување (член 75 став (4));

- емитува дополнително време за платено политичко рекламирање на реален час спротивно на членот 75-ѓ став (1) од овој законик.

(2) Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице на радиодифузерот, за дејствијата од ставот (1) на овој член.

Член 182

(1) Глоба во износ од 3000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за прекршок на радиодифузерот и печатениот медиум, ако:

- емитуваат, односно објавуваат платено политичко рекламирање спротивно на членот 75-д став (1) од овој законик;

- огласите и соопштенијата за независните кандидати содржат податоци спротивно на членот 75-д став (3) од овој законик;

- емитуваат, односно објавуваат огласи и реклами спротивно на членот 75-д став (6) од овој законик;

- не утврди ценовник за платено политичко рекламирање на учесниците во изборниот процес (член 75-ѓ став (2));

- не го објават и/или не го достават ценовникот (член 75-ѓ ставови (3) и (4));

- го измени ценовникот во текот на изборната кампања (член 75-ѓ став (5));

- не обезбедат рамноправен пристап согласно на членот 75-ѓ став (6) од овој законик и

- го прекршат изборниот молк (член 76-б).

(2) Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице на радиодифузерот и печатениот медиум за дејствијата од ставот (1) на овој член.

Член 183

(1) Глоба во износ од 3000 до 5000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на радиодифузерот, ако:

- го објави изборното пропагандно известување без наведување дека се работи за платено политичко рекламирање и ако не го одвои од другите содржини на медиумите (член 76 став (1));

- јасно не го означи нарачателот на платеното политичко рекламирање (член 76 став (2));

- го објави изборното пропагандно известување со учество на малолетници во платено политичко рекламирање (член 76 став (3)) и

- емитува платено политичко рекламирање во вести, информативни, образовни и програми за деца, во преноси од верски, спортски, културни и други настани (член 76 став (4)).

(2) Глоба во износ од 500 до 1500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на одговорното лице на радиодифузерот и печатениот медиум за дејствијата од став (1) на овој член.

Член 183-а

(1) Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за прекршок на радиодифузерот и печатениот медиум, ако:

- ги објават резултатите од испитувањето на јавното мислење спротивно на членот 77 став (1) од овој законик;

- ги објават резултатите од испитувањето на јавното мислење, а не ги наведат податоците утврдени во членот 77 став (2) од овој законик;

- објават резултатите од испитувањето на јавното мислење спроведено на денот на изборите спротивно на членот 77 став (3) од овој законик.

(2) Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице на радиодифузерот и печатениот медиум за дејствијата од ставот (1) на овој член.

Член 184

Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на одговорното лице на општината, односно градот Скопје ако не утврди места за лепење на плакати без надоместок и не изврши нивно обележување за секој подносител на листи одделно (член 78).

Член 185

Глоба во износ од 500 до 2.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на учесник во изборна кампања, ако во рокот утврден во членот 79 став (2) од овој законик не го отстрани сметот од плакатите.

Член 186

Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече за прекршок на физичко лице кое врши уништување на изборни плакати или лепење плаката преку друга плаката на учесник во изборна кампања на места определени за нивно истакнување (член 78 став (1)).

Член 187

Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на политичка партија, коалиција односно носител на независна листа од група избирачи која:

- нема да го пријави изборниот собир најдоцна 48 часа пред неговото одржување и
- го организира соборот спротивно на членовите 81 и 82 од овој законик.

Член 188

Глоба во износ од 300 до 800 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на одговорното лице на надлежниот државен орган, верска заедница или јавна институција која на учесникот во изборна кампања ќе му дозволи организирање на предизборни собири спротивно на членот 82 од овој законик.

Член 188-а

Глоба во износ од 4000 до 5000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за прекршок на политичката партија, коалиција, носителот на независна листа од група избирачи односно лица кои имале намера да се кандидираат ако непотрошените донации не ги вратат во предвидениот рок на давателите на донацијата сразмерно на дониралиот износ, во случај на не поднесување односно не потврдување на листата на кандидати. (член 71 став (7)).

Член 189

(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на учесник во изборната кампања кој нема да поднесе извештај за финансирање на изборната кампања од членот 85 на овој законик, односно кога за финансирање на изборната кампања се користени средства согласно со членот 83 од овој законик.

(2) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на политичка партија, коалиција односно носител на независна листа од група избирачи доколку во изборната кампања потроши повеќе финансиски средства отколку што е утврдено во членот 84 од овој законик.

(3) Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на одговорното лице на политичката партија за дејствијата од ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 189-а

(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на радиодифузерот или печатениот медиум кој нема да поднесе извештај за рекламниот простор искористен од секој учесник во изборната кампања и средствата кои се платени или се побаруваат по таа основа, најдоцна 15 дена по денот на завршување на изборната кампања (член 85-а)

(2) Глоба во износ од 500 до 1500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорниот уредник за дејствијата од став (1) на овој член.

Член 190

(1) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на одговорно лице во правното лице доколку постапи спротивно на одредбите на членот 74 од овој закон.

(2) Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на лице кое при гласањето користи мобилен телефон или апарат за сликање на гласачкото ливче.

(3) Глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на лицето од членот 106 на овој законик, ако во времето и местото на гласањето носи ознака или симбол на политичка партија или кандидат и ако за време на гласањето не носи бец.

Член 191

(1) Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на физичко лице кое гласа за повеќе лица или гласа во име на друго лице, како и за спречување на присуство на полицијата, ако за тоа имало потреба (членови 102, 103, 111 и 112).

(2) Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на службено лице (полицаец), кое ќе ја злоупотреби својата положба и ќе предизвика неред на гласачкото место (член 102).

XIV-а. ДОПОЛНИТЕЛНИ ЛИСТИ

Член 191-а

За поднесување на листи на кандидати за членови на совет и листи на кандидати за градоначалник од страна на регистрирани политички партии или коалиции се определува дополнителен рок најдоцна до 8 март 2013 година.

Член 191-б

(1) Општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје по приемот на листата на кандидати за членови на совет и листа на кандидати за градоначалник утврдува дали истата е поднесена во утврдениот дополнителен рок од членот 191-а од овој законик и дали е составена во согласност со одредбите од овој законик.

(2) Ако општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје утврди дека во листата од ставот (1) на овој член има одделни неправилности, ќе го повика овластениот претставник на подносителот на листата, да ги отстранат неправилностите во рок од пет часа од приемот на листите.

(3) Ако општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје утврди дека листата од ставот (1) на овој член е поднесена во определениот дополнителен рок и е составена во согласност со одредбите од овој законик, односно констатираните неправилности или пропусти, подносителите на листата ги отстраниле во рокот утврден во ставот (2) од овој член, поднесената листа ќе ја потврди со решение.

(4) Ако општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје утврди дека листите од ставот (1) на овој член се поднесени ненавремено, односно констатираните неправилности или пропусти, подносителите на листите не ги отстраниле во рокот утврден во ставот (2) на овој член, поднесената листа ќе ја отфрли со решение во рок од шест часа од приемот на листите.

(5) Против решението на општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје од ставот (4) на овој член може да се поднесе тужба до Управниот суд, преку Државната изборна комисија во рок од шест часа од приемот на решението.

(6) Управниот суд е должен да донесе одлука во рок од 6 часа од приемот на тужбата.

(7) Доставување на приговор и тужба по пошта не е дозволено.

Член 191-в

Општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје потврдените листи на кандидати за членови на совет и листи на кандидати за градоначалник доставени во дополнителниот рок од член 191-а од овој закон, во рок од еден час ги доставува до Државната изборна комисија заради дополнително утврдување на редоследот на веќе утврдената единствена листа на кандидати за спроведување на редовни избори за членови на совет и градоначалник кои ќе се одржат на 24 март 2013 година согласно со овој законик.

Член 191-г

Општинската изборна комисија односно Изборната комисија на градот Скопје дополнително утврдените единствени листи на кандидати за членови на совет и листи на кандидати за градоначалник ќе ги огласи веднаш по утврдувањето на дополнителната единствена листа на кандидати за членови на совет и листи на кандидати за градоначалник од страна на Државната изборна комисија во сите населени места и на избирачките места во општината.

Член 191-д

(1) Подносителите на дополнително потврдените листи на кандидати за членови на совет и листи на кандидати за градоначалник согласно со овој законик, се должни да обезбедат ЕДБ и да ја отворат трансакциската сметка согласно член 71 од овој законик, најдоцна 12 часа по потврдувањето на листата за кандидати, и во тој рок од 12 часа доказот за обезбеден ЕДБ и отворена трансакциона сметка се доставува до надлежната изборна комисија.

(2) Ако подносителите на дополнително потврдени листи на кандидати за членови на совет и листи на кандидати за градоначалник не обезбедат ЕДБ и не отворат трансакциската сметка во рокот од ставот (1) на овој член потврдената листа на кандидати се поништува со решение на надлежната изборна комисија.

XV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 192

(член 192 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06)

Со денот на влегувањето во сила на овој законик престануваат да важат Законот за избор на претседател на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 20/94, 48/99 и 11/2004), Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 42/2002 и 46/2004), Законот за локалните избори ("Службен весник на Република Македонија" број 45/2004, 52/2004, 60/2004 и 4/2005), Законот за избирачки список ("Службен весник на Република Македонија" број 42/2002, 35/2004 и 74/2005), Законот за избирачките места ("Службен весник на Република Македонија" број 50/97) и Законот за изборните единици за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 43/2002).

Член 193

(член 193 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06)

(1) На првите наредни избори за избор на пратеници избирачкиот одбор е составен од пет члена и нивни заменици.

(2) Претседателот на избирачкиот одбор и неговиот заменик се избираат од редот на вработените во државната, општинската и администрацијата на градот Скопје и два члена и нивни заменици се избираат од редот на јавната администрација по случаен избор.

(3) Еден член на избирачкиот одбор и неговиот заменик се именува на предлог на политичките партии во опозиција кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови.

(4) Еден член на избирачкиот одбор и неговиот заменик се именува на предлог на политичките партии на власт кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови.

(5) Начинот и постапката за изборот на членовите од ставот (2) на овој член се врши во согласност со членот 39 од овој законик.

(6) Политичките партии од ставовите (3) и (4) на овој член предлозите за членови на избирачки одбори и нивни заменици ги доставуваат до општинската изборна комисија во рок од пет дена од денот на добивањето на известувањето од општинската изборна комисија.

(7) Ако политичките партии не го достават предлогот во рокот утврден во ставот (6) од овој член, именувањето на членовите го врши општинската изборна комисија.

Член 194

(член 194 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06)

(1) Важноста за запишувањето на личните податоци во согласност со членот 41 став (3) од овој законик ќе се примени по создавањето на услови за таа цел.

(2) Државниот завод за статистика ќе продолжи да ја врши организационо – техничката и методолошка обработка на податоците од Избирачкиот список до конечното негово преземање од страна на Министерството за правда.

(3) За спроведување на гласањето на внатрешно населени лица, Министерството за правда ќе подготви посебни изводи од Избирачкиот список врз основа на евиденција на надлежните органи.

Член 195

(член 195 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06)

Со денот на влегувањето во сила на овој законик составот на Државната изборна комисија ќе се именува во рок од 15 дена.

Член 196

(член 196 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06)

Подзаконските акти предвидени со овој законик Државната изборна комисија ќе ги донесе во рок од 20 дена од денот на нејзиното формирање.

Член 197

(член 95 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/08)

Во членовите 18 став (2), 21 ставови (2) и (5), 23 ставови (2) и (3), 31 став (2) точки 1, 7 и 14, 34, 35, 36 и 37, 39 ставови (1) и (2), 40 ставови (2) точка 6 и (3), 66 став (3), 67 ставови (1), (2), (3), (4) и (5), 68 став (3), 69 ставови (3) и (4), 102 став (3), 111 ставови (1) и (6), 113

став (3), 117 ставови (4) и (6), 118 ставови (1), (2) и (4), 135 став (1), 155 ставови (2) и (3), 157 став (1) и 170 став (1) по зборовите: "општинска изборна комисија" се додаваат зборовите: "односно Изборната комисија на градот Скопје".

Член 198

(член 96 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/08)

Државната изборна комисија ќе се избере во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. Државната изборна комисија продолжува со работа до изборот на Државната изборна комисија согласно со овој закон.

Член 199

(член 97 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/08)

Надлежностите на Министерството за правда кои согласно со одредбите на овој закон преминуваат во надлежност на Државната изборна комисија, Министерството за правда продолжува да ги врши најдоцна до 1 септември 2009 година.

Член 200

(член 98 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/08)

Државната изборна комисија во соработка со Министерството за внатрешни работи и Министерството за надворешни работи во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе ги започнат активностите за евидентирање и пријавување на државјаните на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во странство.

Член 201

(член 99 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/08)

За државјаните на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во странство, гласањето за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, како и за избор на претседател на Република Македонија согласно со овој закон ќе се спроведува по 1 септември 2009 година.

Член 202

(член 100 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/08)

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 203

(член 101 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/08)

Собранието на Република Македонија во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе формира координативно тело за спроведување на активностите за преземање на Избирачкиот список од Министерството за правда во Државната изборна комисија со членови од Министерството за правда, Државната изборна комисија и Државниот завод за статистика на предлог на Владата на Република Македонија.

Во координативното тело по еден член ќе се избере од редот на пратеничките групи во опозиција и по еден член од редот на пратеничките групи на власт застапени во Собранието на Република Македонија.

Координативното тело за спроведување на активностите од ставот 1 на овој член ќе донесе програма и акционен план со кој ќе ги утврди роковите за спроведување на работите поврзани со пренесувањето на надлежностите, но најдоцна до 1 септември 2009 година.

Државниот завод за статистика ќе продолжи да ја врши организационо – техничката и методолошката обработка на податоците од Избирачкиот список до 1 септември 2009 година, односно до предавањето на Државната изборна комисија.

Член 204

(член 102 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/08)

Вработените во подрачните одделенија на Министерството за правда кои вршат работи и задачи поврзани со евиденција на избирачкото право продолжуваат со работа во Државната изборна комисија.

Член 205

(член 92 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/11)

Заменикот на претседателот на Државната изборна комисија продолжува да ја врши функцијата како потпретседател на Државната изборна комисија до истекот на мандатот за кој е избран.

Член 206

(член 93 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/11)

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 207

(Член 2 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/13)

Преземените изборни дејствија во роковите утврдени согласно со Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11 и 142/12), за спроведување на редовни избори за членови на совет и градоначалник кои ќе се одржат на 24 март 2013 година, до денот на влегувањето во сила на овој закон, остануваат во сила. Поднесените, потврдените и жребуваните листи на кандидати за членови на совет и листи на кандидати за градоначалник до денот на влегувањето во сила на овој закон, остануваат во сила.

Член 208

(Член 3 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/13)

Одредбите од членот 1 од овој закон со кој се дополнува нова Глава XIV-а и пет нови члена 191-а, 191-б, 191-в, 191-г и 191-д во Изборниот законик ќе се применуваат само за првите редовни избори за членови на совет и градоначалник кои ќе се одржат по влегувањето во сила на овој закон на 24 март 2013 година.

Член 209

(Член 2 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/13)

Одредбата од членот 1 од овој закон ќе се применува само за првите редовни избори за членови на совет и градоначалник кои ќе се одржат по влегувањето во сила на овој закон на 24 март 2013 година.

Член 210

(член 66 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/14)

Во членовите 17, 31, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50-а, 55, 61, 69, 91, 95, 101, 106, 107, 113-а, 118-а, 164, 165, 166, 174 и 175 по зборовите: “дипломатско-конзуларни претставништва на Република Македонија, ДКП” се става записка и се додаваат зборовите: “односно конзуларните канцеларии”.

Член 211

(член 67 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/14)

Во целиот текст на Законот зборовите: „организа-тор/и на изборна кампања“ се заменуваат со зборовите: „учесник/ци во изборна кампања“.

Член 212

(член 68 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/14)

(1) Државната изборна комисија во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон е должна да спроведе набавка на електронски систем за проверка за идентификација на избирачот.

(2) Во случај на непостапување по ставот (1) на овој член на одговорното лице во Државната изборна комисија ќе му се изрече глоба во износ од 20.000 евра до 50.000 евра во денарска противвредност.

Член 213

(член 69 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/14)

Одредбата од членот 47 во избирачките места каде што постојат технички услови за тоа по избор на Државна изборна комисија ќе се применува од 1 јануари 2015 година, а од 1 јануари 2017 година ќе се применува во избирачки места каде се гласа во 2015 година и во избирачки места по избор на Државна изборна комисија, а целосната примена на одредбата е задолжителна од 1 јануари 2019 година.

Член 214

(член 70 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/14)

Избирачките места од членот 58 по можност ќе бидат сместени во ист објект со избирачките места од кои со делба на гласачите се дефинирани новите избирачки места.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

982.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.02.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука на Основниот суд Скопје 1 - Скопје му престанува користењето на движната ствар - патничко моторно возило VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI,

со рег.озн. SK 608 SE, број на шасија: WVWZZZ1JXZW359517, број на мотор: AGR190361, година на производство: 1999.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Министерството за внатрешни работи.

Член 3

Претседателот на Основниот суд Скопје 1 - Скопје склучува договор со министерот за внатрешни работи, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-907/1
10 февруари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

983.

Врз основа на член 20 став (2) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр.157/2010, 53/2011, 1/2012, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.02.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Годишниот план за работа на Агенцијата за храна и ветеринарство за 2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-998/1
10 февруари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

984.

Врз основа на член 96 став (1), точка 1 од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011, 44/2012, 23/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.02.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАШТИТНИ ЗОНИ ЗА ЗАШТИТА НА ВОДИТЕ ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ЗАФАТИТЕ НА ЗЛЕТОВСКА РЕКА, РЕКА КУЧЕШКА И АКУМУЛАЦИЈАТА КНЕЖЕВО

Член 1

Со оваа одлука се определуваат заштитните зони на зафатите: зафат бр. 1 на Злетовска река, зафат бр.3 на Злетовска река, зафат Кратово на Злетовска река, зафат

на реката Кучешка и акумулацијата Кнежево која е во интерес на јавното водоснабдување на вода наменета за консумирање од страна на човекот, за градовите Злетово, Лозово, Карбинци, Кратово, Пробиштип, Свети Николе и Штип.

Член 2

Околу зафатите и акумулацијата од член 1 на оваа одлука се определуваат три заштитни зони и тоа:

1. Потесна заштитна зона (зона на строг санитарен надзор) I и I-а зона,
2. Широка заштитна зона (зона на санитарно ограничување) II зона и
3. Поширока заштитна зона (зона на хигиенско-епидемиолошко следење и набљудување) III зона.

Член 3

Границата на потесната заштитна зона I (зоната на строг санитарен надзор) е непосредниот простор околу местото на зафаќање на водата наменета за пиење и за дистрибуција на водата.

Потесната заштитна зона I за водозафатите за градовите Пробиштип и Злетово (зафат бр.1), Штип, Свети Николе, Лозово и Карбинци (зафат бр.3), Кратово (главен зафат на Злетовска река и зафат на реката Кучешка) изнесува 20 метри низводно од водозафатите и еден километар спротиводно, додека заштитниот појас на речните долини на Злетовска река и притоците (Емиричка, Венечка, Зеленградска и Ештерец) е следниот: заштитниот појас на Злетовска река кој е претставен на картографскиот приказ е ограничен меѓу клучните точки ЗЛ-1 и ЗЛ-2, како и меѓу клучните точки ЗЛ-3 и ЗЛ-5 во должина од околу 24.000 метри и ширина од 300 метри хоризонтално растојание (мерено лево и десно по 150 метри од осовината на реката). Заштитниот појас на реката Ештерец кој е претставен на картографскиот приказ е ограничен меѓу клучните точки Е-1 и Е-2 во должина од 8300 метри и ширина (мерено лево и десно по 150 метри од осовината на реката). Заштитниот појас на реката Зеленградска е појас кој е претставен на картографскиот приказ е ограничен меѓу клучните точки ЗЕ-1 и ЗЕ-2 во должина од околу 3250 метри и ширина 300 метри хоризонтално растојание (мерено лево и десно по 150 метри од осовината на реката). Заштитниот појас на реката Венечка претставен на картографскиот приказ е ограничен меѓу клучните точки В-1 и В-2 во должина од околу 7960 метри и ширина 300 метри хоризонтално растојание (мерено лево и десно по 150 метри од осовината на реката).

Член 4

Потесната заштитна зона I-а, која е дополнителна заштитна зона на акумулацијата Кнежево се воспоставува на 100 метри во сите правци од уредите за зафаќање на водата кај браната, додека целата акумулација е оградена со позинкувана заштитна мрежа поставена на ивицата (кон акумулацијата) на постојниот и планираниот пат околу акумулацијата со должина од 9.000 метри на кота 1072 метри надморска височина.

Член 5

Границата на широка заштитна зона II односно зоната на санитарно ограничување и границата на пошироката заштитна зона III односно зоната на хигиенско-епидемиолошко следење и набљудување се поклопуваат, освен за акумулацијата Кнежево.

Член 6

Должината на границата на широка заштитна зона II (зона на санитарно ограничување) за акумулацијата Кнежево е во правец спротивен на течењето на водата од водозафатот и изнесува 4.000 метри, а широчината од бреговата линија изнесува 700 метри.

Член 7

Границата на пошироката заштитна зона III која е зона на хигиенско-епидемиолошко следење и набљудување го опфаќа просторот на сливното подрачје на водотеците кои се вливаат во Злетовска река и самата Злетовска река возводно од зафатните градби.

Границата на оваа зона се протега почнувајќи западно од топонимот Баково во непосредна близина на зафатната градба бр.3 (за Штип, Карбинци, Злетово и Свети Николе), северозападно продолжува од кота 765, понатаму се движи кон кота 1024, по сротот Сморинец, кота 1800, го опфаќа селото Луково, кота 1472, кота 1366 (Павлеви ниви), кота 1405 (Попово), Голем рид (кота 1532) према с.Мушково, кота 1303 (Врла страна), врти североисточно кон Брежа (кота 1561 кон 1574), потоа се движи кон Косматица (кота 1550), кота 1494, североисточно кон Марјаница (кота 1427), источно кон Станица. Од југоисток продолжува до Бандера на кота 1824, Бела Чешма кота 1755, Бабина Чешма кота 1834, јужно кон кота 1858, Лопен кота 1456, Кормина кота 1505, кон врв кота 1569, кон Пониква кота 1614, Висока Чука кота 1605, Поглед кота 967, Голак на кота 887, кон врв кота 694 и завршува кон зафатот бр.3 на Злетовска река.

Член 8

Заштитните зони од член 2 на оваа одлука се означуваат на теренот со предупредувачки знаци и информативни табли, а потесната заштитна зона I и I-а треба да биде оградена, освен просторот од двата брега на Злетовска река во должина од 150 метри и полноводните притоки Емиричка, Венечка, Зеленградска и реката Ештерец, кои иако влегуваат во потесната заштитна зона I нема да се оградат, но треба да се постават предупредувачки знаци и информативни табли.

Член 9

Во потесната заштитна зона I и I-а не треба да се вршат работи и активности со цел заштита на зафатите на Злетовска река, реката Кучешка и акумулацијата Кнежево од загадување, освен оние работи и активности кои се преземаат заради одржување и подобрување на функционалноста на зафатите на Злетовска река, реката Кучешка и акумулацијата Кнежево и на мерните места кои се користат за мониторинг на квалитетот и квантитетот на водите во Злетовска река, реката Кучешка и акумулацијата Кнежево.

Потесната заштитната зона задолжително е под 24 часовен надзор.

Во потесната заштитна зона I и I-а не треба да се врши:

- градење на објекти, користење на земјиште и вршење на други дејности кои не се во функција на водоснабдувањето;

- користење на површините за интензивно земјоделство кое бара користење на ѓубрива и пестициди,
- експлоатацијата на песок, чакал и камен од коритата и бреговите на природните водотеци;
- експлоатација на минерални сировини и експлоатација на подземни води;
- секако нарушување на горниот заштитен слој на почвата;
- користење на ѓубрива и пестициди;
- сечење дрвја и уништување на вегетацијата;
- неконтролиран транспорт, складирање и користење на материји кој по својот состав се опасни за подземните водоносни слоеви;
- транспорт на возила на моторен погон кои не се во функција на ЈПХС Злетовица и користење на пловила на моторен погон;
- кампирање, одржување на спортови на вода, капење на луѓе и животни, кафезно одгледување на риби и спортски риболов и друг вид на организирано здружување на луѓе;
- кафезно одгледување на риби како и спортско рекреативен риболов на акумулацијата Кнежево,
- изградба или употреба на постојни објекти и постројки, користење на почвата или вршење на други дејности кои не се во функција на јавното водоснабдување и
- преземање на други дејствија кои можат да влијаат на квалитетот на подземната вода, вклучувајќи ги и дејствијата чие преземање со оваа одлука, е забрането во широката заштитна зона II и пошироката заштитна зона III.

Член 10

Во широката заштитна зона II не треба да се врши:

- изградба на објекти, освен изградба на трла, бачила и мандри согласно претходно одобрен Елаборат за заштита на животната средина;
- изградба на индустриски, туристички, угостителски, спортско-рекреативни, земјоделско-стопански објекти и други објекти, како и вршење на дејности чии отпадни води и други отпадни материји можат да го загорзат квалитетот, здравствената исправност и издашноста на изворот;
- изградба на бензински пумпи, механичарски сервиси или сервиси за миене возила;
- намалување на горниот заштитен слој на почвата;
- интензивно земјоделство со голема примена на ѓубрива и пестициди;
- рударство;
- изградба на септички јами;
- експлоатацијата на песок, чакал и камен од коритата и бреговите на природните водотеци;
- експлоатација на минерални сировини и експлоатација на подземни води;
- активности што го оштетуваат речното корито и бреговите на водотеците;
- складирање на градежни материјали;
- транспорт на деривати и хемикалии, складирање и користење на нафта и нафтени деривати, хемиски и други опасни и штетни материји;
- транспорт и движењето на тешки моторни возила, како и на неисправни возила;

- кафезно одгледување на риби како и спортско рекреативен риболов на акумулацијата Кнежево и
- преземање на други дејствија кои можат да влијаат на квалитетот на подземната вода, вклучувајќи ги и дејствијата чие преземање со оваа одлука, е забрането во пошироката заштитна зона III.

Член 11

Во пошироката заштитна зона III не треба да се врши:

- експлоатацијата на песок, чакал и камен од коритата и бреговите на природните водотеци;
- изградба на индустриски, туристички, угостителски, спортско рекреативни и земјоделско стопански и други објекти како и вршење на дејности чии отпадни води и други отпадни материји можат да го загорзат квалитетот, здравствената исправност и издашноста на изворот;
- транспорт на деривати и хемикалии, складирање и користење на нафта и нафтени деривати, хемиски и други опасни и штетни материји;
- транспорт на тешки моторни возила, движење на неисправни возила и одржување на авто и мото трки;
- експлоатација на минерални сировини и експлоатација на подземни води;
- изградба на сообраќајници без канали за атмосферски води;
- користење на земјиштето на начин на кој се загрозуваат неговите природни вредности, вклучувајќи ги и подземните и површинските води, кои можат да го загорзат квалитетот, здравствената исправност на водата и издашноста на изворот;
- испуштање на непречистени урбани отпадни води и индустриски отпадни води;
- експлоатација и испуштање на масла, хемиски, опасни и радиоактивни материји;
- депонирање и исфрлање на отпадни цврсти материји,
- обесшумување и
- интензивно земјоделство со голема примена на ѓубрива и пестициди.

Во пошироката заштитна зона може да се врши одгледување на добиток на постојниот традиционален начин, но не треба да се формира фармерско производство како за ситна така и за крупна стока.

Член 12


Картографски приказ на заштитните зони со размер 1:25 000 е даден во Прилог кој е составен дел на оваа одлука.

Член 13

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1057/1
10 февруари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**



985.

Врз основа на член 7 алинеја 7 од Закон за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.02.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБЕЈЦАН

Член 1

Со оваа одлука, еднострано се укинуваат визите за краткорочен престој во Република Македонија за државјаните на Република Азербејџан, до три месеци во текот на секој шестмесечен период, во периодот од 16 март 2014 година до 15 март 2015 година.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 42-1403/1	Заменик на претседателот
10 февруари 2014 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрески, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

986.

Врз основа на член 75-б став 3 од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република Македонија“ бр.80/93, 3/94,70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 6/07, 160/07, 159/08, 20/09,139/09, 171/10, 135/11, 166/12, 187/13 и 13/14) министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ИЛИ ОЛЕСНУВАЊЕ СОГЛАСНО СО МЕЃУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОДБЕГНУВАЊЕ НА ДВОЈНОТО ОДАНОЧУВАЊЕ ЗА ПРИХОДОТ КОЈ ГО ОСТВАРУВА СТРАНСКО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОДНОСНО ОЛЕСНУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на примена на даночно ослободување или олеснување согласно со меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување за приходот кој го остварува странско физичко лице, како и формата и содржината на обрасците за остварување на правото на ослободување односно олеснување.

Член 2

(1) Барањето за даночно ослободување или примена на пониска даночна стапка во согласност со договорите за одбегнување на двојното оданочување се поднесува на следните обрасци, и тоа:

1) Образец “Б-ОДД/ВП” - Барање за олеснување односно ослободување од данок на доход по видови на приходи и

2) Образец “Б-ОДД” - Барање за ослободување од данок на доход.

(2) Образецот “Б-ОДД/ВП” се поднесува во формат А-4 на хартија во бела боја и содржи: Дел 1. Податоци за примателот на приходот; Дел 2. Податоци за исплатувачот на приход; Дел 3. Податоци за приходот; Дел 4. Изјава на исплатувачот; Дел 5. Потврда на надлежниот орган во резидентната држава на примателот на приходот; Дел 6. Податоци за подносителот на барањето и Дел 7. Прилози.

(3) Образецот “Б-ОДД” се поднесува во формат А-4 на хартија во бела боја: Дел 1. Податоци за примателот на приходот; Дел 2. Податоци за исплатувачот на приход; Дел 3. Податоци за приходот; Дел 4. Изјава на исплатувачот; Дел 5. Податоци за подносителот на барањето и Дел 6. Прилози.

(4) Формата и содржината на обрасците од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

(1) Во случаите кога при исплатата на приходот не се плаќа данок по одбивка во согласност со одредбите на договорите за одбегнување на двојното оданочување, се поднесува барањето “Б-ОДД” заедно со потврда за резидентен статус од надлежниот даночен орган во странство.

(2) Пред исплатата образецот “Б-ОДД” се заверува од страна на Управата за јавни приходи со што се одобрува ослободување согласно меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување.

(3) Образецот “Б-ОДД/ВП” треба да биде заверен од надлежниот даночен орган во странство и се поднесува пред секоја исплата. Доколку се работи за зачестени исплати по ист основ, заверениот образец “Б-ОДД/ВП” или образецот “Б-ОДД” со потврда за резидентен статус, се поднесува пред почетокот на првата исплата.

(4) Образецот “Б-ОДД/ВП” се состои од четири истоветни примероци и тоа: првиот примерок за подносителот на барањето; вториот примерок за надлежниот даночен орган во странство; третиот примерок за исплатувачот и четвртиот примерок за Управата за јавни приходи.

(5) Образецот “Б-ОДД/ВП” подносителот на барањето - нерезидент, го заверува кај надлежниот даночен орган на државата чиј резидент е. Еден примерок од образецот е наменет за надлежниот даночен орган во странство, а останатите три заверени примероци со целосно пополнети податоци, подносителот на барањето ги доставува до домашниот исплатувач. Домашниот исплатувач пред исплата на приходот, трите примероци од образецот ги доставува до надлежната Регионална дирекција на Управата за јавни приходи. Надлежната Регионална дирекција на Управата за јавни приходи го заверува поднесеното барање, задржува еден примерок за свои потреби, а останатите два примероци ги враќа на исплатувачот. Исплатувачот на приходот еден примерок задржува за свои потреби, а другиот примерок го доставува до подносителот на барањето.

(6) Доколку во времето на исплатата на приходот на странското физичко лице, домашниот исплатувач располага со заверен примерок од образецот “Б-ОДД/ВП” или одобрение за даночно ослободување според ставот (2) на овој член, даночното ослободување ќе се реализира согласно одредбите од договорот за одбегнување на двојното оданочување.

Член 4

Во случаите на остварување на правото на ослободување на данок на капитални добивки се поднесува потврда за резидентен статус која е заверена од над-

лежниот даночен орган во странство заедно со Аконтативната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход за капитални добивки согласно Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на Аконтативната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход за капитални добивки.

Член 5

(1) Во случаите кога е наплатен данок на приходот кој согласно договорите за одбегнување на двојното оданочување е ослободен или во однос на истиот се применува пониска даночна стапка странското физичко лице до надлежната Регионална дирекција на Управата за јавни приходи може да поднесе барање за враќање на повеќе платениот данок во однос на данокот кој требало да биде платен.

(2) Барањето за враќање на повеќе платениот данок од ставот (1) на овој член се поднесува на следните обрасци, и тоа:

1) Образец “Б-ВД/ВП” - Барање за враќање на данок од доход по видови на приходи и

2) Образец “Б-ВД/КД” - Барање за враќање на данок од доход од капитални добивки.

(3) Образецот “Б-ВД/ВП” се поднесува во формат А-4 на хартија во бела боја и содржи: Дел 1. Податоци за примателот на приходот; Дел 2. Податоци за исплатувачот на приход; Дел 3. Податоци за приходот; Дел 4. Изјава на исплатувачот; Дел 5. Потврда на надлежниот орган во резидентната држава на примателот на приходот; Дел 6. Податоци за подносителот на барањето и Дел 7. Податоци за банкарска сметка за враќање на данокот и Дел 8. Прилози.

(4) Образецот “Б-ВД/КД” се поднесува во формат А-4 на хартија во бела боја и содржи: Дел 1. Податоци за примателот на приходот; Дел 2. Податоци за приходот; Дел 3. Изјава на примателот на приходот; Дел 4. Потврда на надлежниот орган во резидентната држава на примателот на приходот; Дел 5. Податоци за подносителот на барањето; Дел 6. Податоци за банкарска сметка за враќање на данокот и Дел 7. Прилози.

(5) Формата и содржината на обрасците од ставот (2) на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-5453/1

6 февруари 2014 година

Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.



Република Македонија
Министерство на Финанси
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

**БАРАЊЕ за олеснување односно ослободување
од данок на доход по видови на приход**
REQUEST for relief or exemption from tax on income by type of income

ПРИЛОГ 1

Б-ОДД/ВП

*Получен Управен акт / Received by the Public Revenue Office

Датум и
број на
примок
Date and
number of
submission

1.	ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМАТЕЛОТ НА ПРИХОДОТ / INFORMATION FOR THE RECIPIENT OF THE INCOME		
	Име и презиме Name and surname		
	Адреса на живеалиште / престојувалиште Address of domicile / residence	Телефон / Phone	
	Резидентна држава на примателот Resident country of the recipient		
	ЕДБ за странско физичко лице во Р.Македонија TIN for foreign individual in R. Macedonia		
2.	ПОДАТОЦИ ЗА ИСПЛАТУВАЧОТ НА ПРИХОДОТ / INFORMATION FOR THE PAYER OF INCOME		
	Назив и правна форма / Registered name and Legal form		
	Седиште / Headquarters	Телефон / Phone	
	ЕДБ / TIN		
3.	ПОДАТОЦИ ЗА ПРИХОДОТ / INFORMATION FOR THE INCOME		
	Вид на приход / Type of income	Опис на приход / Description of the income	
	☐ Лично приманье / Personal Income ☐ Приходи од дивиденди / Income of Dividends ☐ Приходи од камата / Income from Interest ☐ Авторски права / Royalties ☐ Други приходи / Other income	Услов на приход / Nature of income Датум на приход / Date of payment	
4.	ИЗЈАВА НА ИСПЛАТУВАЧОТ / STATEMENT BY THE PAYER		
	Под кривична и материјална одговорност изјавувам / Concerning law consequences I declare		
	☐ Примателот на приходот е стварен корисник на приходот / The recipient of income is the beneficiary owner of the income ☐ Податоците се вистинити, точни и потполни / The information is accurate, correct and complete		
	Датум / Date	Место / Place	Потпис на управител или овластено лице / Signature of manager authorized person
5.	ПОТВРДА НА НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН ВО РЕЗИДЕНТНАТА ДРЖАВА НА ПРИМАТЕЛОТ НА ПРИХОДОТ RECEIPT OF THE COMPETENT AUTHORITY IN THE RESIDENT COUNTRY OF THE RECIPIENT OF THE INCOME		
	Потврдуваме дека лицето наведено во точка 1 е резидент на We confirm that the person quoted in part 1 of this form is resident of во смисла на член став од Меѓународниот договор in sense of Article Paragraph of the Agreement for за одбегнување на двојно оданочување помеѓу Република avoidance of double taxation between Republic of Macedonia and Македонија и		
	Датум / Date	Место / Place	Потпис и печат / Signature and Stamp
6.	ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО / ПОЛНОМОШНИКОТ DATA ON THE SUBMITTER OF THE CLAIM / AUTHORIZED PERSON		
	Име и презиме Name and surname		
	Адреса / Address	Телефон / Phone	
7.	ПРИЛОЗИ ATTACHMENTS		
	* На барање на УПП потребно е да се поднесат и други докази за правата и погодностите по меѓународните договори Other evidence for rights and benefits from the international agreements should be submitted on request of the PRO		
	Управата за јавни приходи потврдува дека The Public Revenue Office confirms that the claim is according барањето е во согласност со член став од to Article Paragraph of the Agreement for avoidance Меѓународниот договор за одбегнување на двојно of double taxation between Republic of Macedonia and оданочување помеѓу Република Македонија и ☐ % Стапка од договорот / Rate in agreement ☐ Ослободување / Exemption		
	Датум / Date	Место / Place	Потпис и печат / Signature and Stamp

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ
INSTRUCTIONS FOR FILLING OF THE FORM

Б-ОДД/ВП

Врз основа на член 75-б став 2 од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на РМ“ бр.80/93..13/14) даночно ослободување или помиска стапка одредена во договорот со странска држава се применува на приходот кој се однесува со данокот по одбивка ако исплатувачот располага со пропишани образци заверени од Управата за јавни приходи и од надлежен даночен орган на странската држава, или одобрение за даночно ослободување издадено од Управата за јавни приходи.

Образецот се пополнува во 4 истоветни примероци (за примателот на приходот, за надлежниот даночен орган во странство, за исплатувачот, за Управата за јавни приходи).

Пред исплатата на приходот, примателот пополнува 4 примероци од Барањето и ги поднесува до надлежниот даночен орган во државата на која е резидент со цел да се потврди дека е резидент на таа држава (со пополнување и заверување на делот 5 од образецот). Надлежниот даночен орган на странската држава задржува еден примерок од образецот. Примателот останатите три примероци од образецот ги доставува на исплатувачот, а исплатувачот трите примероци, со целосно пополнети податоци заедно со пропатната документација, ги доставува до надлежната Регионална дирекција на Управата за јавни приходи. Управата за јавни приходи ја спроведува потребната постапка, го заверува поднесеното барање, задржува еден примерок за свои потреби, а останатите два примероци ги враќа на исплатувачот на приходот (за исплатувачот и за примателот на приходот).

За секоја исплата на приход се поднесува ново барање. Управата за јавни приходи може, во случаи кога се работи за зачестени исплати (по ист основ) да одбори олеснувања за подолг временски период, а Барањето се поднесува пред почетокот на првата исплата.

Образецот се пополнува читливо и целосно, со печатни букви.

Податоци за примателот на приходот

- **Име и презиме** - се впишува името и презимето на физичкото лице.
- **Адреса на живеење / престојувалиште** - се впишува адреса на живеење или престојувалиште на странско физичко лице (улица, број, населено место и телефон).
- **Резидентна држава на примателот** - се впишува името на државата во која физичкото лице е резидент за даночни цели.
- **ЕДБ** - се впишува Единствениот даночен број за странско физичко лице во Република Македонија издаден од Управата за јавни приходи.

Податоци за исплатувачот на приход

Се впишува називот и правната форма, седиштето, како и ЕДБ на исплатувачот на приходот.

Податоци за приходот

Со "X" се означува видот на приходот. Од описот мора да биде јасно дека се работи за приход за кој е утврдена погодност со меѓународните договори. Се впишува износот на приходот во денари, како и дата на плаќањето. * За секој вид на приход се поднесува посебно Барање.

Изјава на исплатувачот

Пополнува исплатувачот на приходот.

Потврда на надлежниот орган во резидентната држава на примателот на приходот

Пополнува надлежниот даночен орган на државата на која примателот на приходот е резидент за даночни цели.

Податоци за подносителот на барањето / полномошник

Се пополнува во случај кога барањето го поднесува лице ополномоштено од примателот на приходот.

Прилози

Се впишува кои документи се доставуваат како прилог на барањето. Треба да се приложат документи кои се однесуваат на исплатата на приходот и со кои се потврдува реалноста и основаноста на истата. Задолжително при поднесување на Барањето потребно е во прилог да се достави и полномошно / овластување.

According to the article 75-b paragraph 2 for the Law on Personal Income Tax ("Official Gazette of RM" no.80/93..13/14) tax exemption or lower tax rate specified in the agreement with foreign country is applied to the income which is taxed with the withholding tax if the payer has the prescribed forms verified in the Public Revenue Office and form the competent tax authority of the foreign country or approval for tax exemption issued by the Public Revenue Office.

This form should be completed in 4 copies (one copy for the Tax Authority in the foreign country, one copy for the recipient of the income, one copy for the payer of the income and the Public Revenue Office).

The claim for refund is filled by the recipient of the income in 4 identical copies and will be submitted to the competent tax authority in the country where the recipient is resident in order to prove that is a resident in that country (with filling and verifying the of the section 5 of the form). The competent tax authority of the foreign country keeps one copy of the form. The recipient submits the other three copies of the form to the payer of the income, and the payer submits the three copies, with the fully completed data and the supporting documentation, to the competent Regional Directorate of the Public Revenue Office. The Public Revenue Office should conduct the necessary procedure, verify the request and keep a copy for their own needs, while the last copy should return to the payer of income (for the payer and for the recipient of the income).

For every payment a new request is submitted.

The Public Revenue Office, in cases when it is about frequent payments (on same grounds), can approve reliefs for longer time period, and the request is submitted before the first payment.

The form should be filled readable with black letters.

Information for the recipient of the income

- **Name and surname** - the name and the surname of the individual is entered
- **Address of domicile / residence** - the address of the residence is of the foreign individual is entered (street, number, phone and township)
- **Resident country of the recipient** - the name of the country in which the individual is a resident for tax purposes is entered
- **TIN** - the tax identification number of the foreign individual in Republic of Macedonia issued by the Public Revenue Office is entered.

Information for the payer of income

The registered named and the legal form, the headquarters and the tax identification number of the payer of income is entered.

Information for the income

With "X" should be marked the type of income. From the description it must be clear that is an income for which is determined convenience by the international agreements. The date of payment and the amount of income in denars should be entered.

* For every type of income is submitted separate request.

Statement by the payer of the income

Is filled by the payer of the income.

Certificate from the competent authority in the resident country of the recipient of interest

The Certificate is completed by the competent Tax Authority in the resident country of the recipient of the income where the recipient is resident for tax purposes.

Data on the submitter of the request/ authorized person

It is filled in case when the request is submitted by a person who is authorized by the recipient of the income.

Attachments

The documents enclosed to the claim should be listed. The claimant should enclose documents related to the payment of the income, which confirm that the income is really paid. The enclosing of the authorization within the request when submitting is mandatory.


БАРАЊЕ за ослободување од данок на доход
REQUEST for exemption from income tax
Б-ОДД

*Подносител Барането на јавно пријавува / Filed by the Public Revenue Office

 Датум и
број на
прием
Date and
number of
reception

1.	ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМАТЕЛОТ НА ПРИХОДОТ / INFORMATION FOR THE RECIPIENT OF THE INCOME		
	Име и презиме Name and surname		
	Адреса на живеелиште / престојувалиште Address of domicile / residence	Телефон / Phone	
	Резидентна држава на примателот Resident country of the recipient		
	ЕДБ за странско физичко лице во Р.Македонија TIN for foreign individual in R. Macedonia		
2.	ПОДАТОЦИ ЗА ИСПЛАТУВАЧОТ НА ПРИХОД / INFORMATION FOR THE PAYER OF INCOME		
	Назив и правна форма / Registered name and Legal form		
	Седиште / Headquarters	Телефон / Phone	
	ЕДБ / TIN		
3.	ПОДАТОЦИ ЗА ПРИХОДОТ / INFORMATION FOR THE INCOME		
	Вид на приход / Type of income	Износ на приход / Amount of income	Датум на плаќање / Date of payment
4.	ИЗЈАВА НА ИСПЛАТУВАЧОТ / STATEMENT BY THE PAYER		
	Под кривичка и материјална одговорност изјавувам / Under criminal and material responsibility I declare		
	☐ Примателот на приходот е створен корисник на приходот / The recipient of income is the beneficiary owner of the income ☐ Податоците се вистинити, точни и потполни / The information is accurate, correct and complete		
	Датум / Date	Место / Place	Потпис на управител или полномошник / Signature of manager-authorized person
5.	ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО / ПОЛНОМОШНИКОТ DATA ON THE SUBMITTER OF THE REQUEST/ AUTHORIZED PERSON		
	Име и презиме Name and surname		
	Адреса / Address	Телефон / Phone	
6.	ПРИЛОЗИ ATTACHMENTS		
	* На барање на УПО потребно е да се поднесат и други докази за правата и погодностите по меѓународните договори Other evidence for rights and benefits from the international agreements should be submitted on request of the PRO		
* Потпишува УПО / Signed by PRO	ОДОБРЕНИЕ ЗА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ Управата за Јавни приходи го разгледа Барањето и прилозите кон него, изврши увид во доказите и евиденциите со кои располага и го одобри Барањето за даночно ослободување согласно Меѓународниот договор за одбегнување на двојно оданочување склучен помеѓу Република Македонија и _____ бр. _____ од _____ година.		
	APPROVAL FOR TAX EXEMPTION The PRO has reviewed the request and its attachments, conducted an insight to the evidence and records available and approved the Request for tax exemption pursuant to international agreement on avoidance of double taxation concluded between the Republic of Macedonia and _____ No. _____ from _____		
	Датум / Date	Место / Place	Потпис и печат / Signature and stamp

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ
INSTRUCTIONS FOR FILLING OF THE FORM

Б-ОДД

Врз основа на член 75-б став 2 од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на РМ“, бр.80/93..13/14) даночно ослободување или пониска стапка одредена во договорот со странска држава се применува на приходот кој се оданочува со данокот по одбивка ако исплатувачот располага со пропишани образци заверени од Управата за јавни приходи и од надлежен даночен орган на странската држава, или одобрение за даночно ослободување издадено од Управата за јавни приходи.

Овој образец може да се поднесе во случаите кога при исплата на приходите од член 3 став 1 точка 1, 4, 5 и 8 од Законот за персоналниот данок на доход, согласно одредбите од меѓународните договори за одбегнување на двојно оданочување не се пресметува и плаќа данок. Образецот се поднесува наместо образецот наведен во член 2 став 1 точка 1 од Правилникот за начинот на примена на даночно ослободување или олеснување согласно со меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување за приходот кој го остварува странско физичко лице, како и формата и содржината на образците за остварување на правото на ослободување односно олеснување.

За секоја исплата на приход се поднесува ново барање. Управата за јавни приходи може, во случаи кога се работи за зачестени исплати (по ист основ) да одобри олеснувања за подолг временски период, а барањето се поднесува пред почетокот на првата исплата.

Образецот во еден примерок заедно со Потврдата за даночен резидент од надлежен даночен орган во странство се доставува до надлежната Регионална дирекција на Управата за јавни приходи. Управата за јавни приходи ја спроведува потребната постапка и го заверува образецот со што се одобрува ослободување согласно меѓународните договори за одбегнување на двојно оданочување.

Образецот се пополнува читливо и целосно, со печатни буви.

Податоци за примателот на приходот

- **Име и презиме** - се впишува името и презимето на физичкото лице.
- **Адреса на живеење / престојувалиште** - се впишува адреса на живеење или престојувалиште на странско физичко лице (улица, број, населено место и телефон).
- **Резидентна држава на примателот** - се впишува името на државата во која физичкото лице е резидент за даночни цели.
- **ЕДБ** - се впишува Единствениот даночен број за странско физичко лице во Република Македонија издаден од Управата за јавни приходи.

Податоци за исплатувачот на приход

Се впишува називот и правната форма, седиштето, како и ЕДБ на исплатувачот на приходот.

Податоци за приходот

Се впишува износот на приходот. Од описот мора да биде јасно дека се работи за приход за кој е утврдена погодност со меѓународните договори. Се впишува износот на приходот во денари, како и дата на плаќањето.

Изјава на исплатувачот

Пополнува исплатувачот на приходот.

Податоци за подносителот на барањето / полномошник

Се пополнува во случај кога барањето го поднесува лице опномоштено од примателот на приходот.

Прилози

Се впишува кои документи се доставуваат како прилог на барањето. Треба да се приложат документи кои се однесуваат на исплатата на приходот и со кои се потврдува реалноста и основаноста на истата.

According to the article 75-b paragraph 2 for the Law on Personal Income Tax ("Official Gazette of RM" no.80/93..13/14) tax exemption or lower tax rate specified in the agreement with foreign country is applied to the income which is taxed with the withholding tax if the payer has the prescribed forms verified in the Public Revenue Office and form the competent tax authority of the foreign country or approval for tax exemption issued by the Public Revenue Office.

This form can be submitted in cases when, during the payment of the income from Article 3 paragraph 1 item 1, 4, 5 and 8 of the Law on Personal Income Tax in accordance with international agreement on avoidance of double taxation, the tax is not calculated and paid. This Form is submitted instead of the form specified in the Article 2 paragraph 1 item 1 from the rulebook for the manner of application of tax exemption or relief in accordance with international agreements on avoidance of double taxation for the income realized by a foreign individual, and the format and content of the forms for realization of the right of exemption or relief.

For every payment a new request is submitted. The Public Revenue Office, in cases when it is about frequent payments (on same grounds), can approve reliefs for longer time period, and the request is submitted before the first payment.

The form in 1 copy together with the Certificate of tax resident form competent tax authority abroad is submitted to the competent Regional Directorate of the Public Revenue Office. The PRO implements the necessary procedure and verifies the form which grants exemption in accordance with international agreements on avoidance of double taxation.

The form should be filled readable with block letters.

Information for the recipient of the income

- **Name and surname** - the name and the surname of the individual is entered
- **Address of domicile / residence** - the address of the residence is of the foreign individual is entered (street, number, phone and township)
- **Resident country of the recipient** - the name of the country in which the individual is a resident for tax purposes is entered
- **TIN** - the tax identification number of the foreign individual in Republic of Macedonia issued by the Public Revenue Office is entered.

Information for the payer of income

The registered named and the legal form, the headquarters and the tax identification number of the payer of income is entered.

Information for the income

The type of income is entered. From the explanation it must be clear that the income is a revenue for which is determined convenience by the international agreements. The amount of income and the date of payment are entered.

Statement by the payer

Is filled by the payer of the income.

Data on the submitter of the request / authorized person

It is filled in case when the request is submitted by a person who is authorized by the recipient of the income.

Attachments

Is entered which documents are submitted as attachment to the request. Documents should be submitted that are related to the payment of the income and which verify the reality and merits of the request.



Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЛИЧНИ ПРИХОДИ

БАРАЊЕ за враќање на данок од доход по видови на приходи
REQUEST for refund of income tax from other types of income

ПРИЛОГ 2

Б-ВД/ВП

Потпишан/Подготвен од јавни приходи / Filled by the Public Revenue Office

Датум и број
на примек
Date and number
of admission

1. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМАТЕЛОТ НА ПРИХОДОТ / INFORMATION FOR THE RECIPIENT OF THE INCOME			
Име и презиме Name and surname			
Адреса на живеелиште / престојувалиште Address of domicile / residence		Телефон / Phone	
Резидентна држава на примателот Resident country of the recipient			
ЕДБ за странско физичко лице во Р.Македонија TIN for foreign individual in R. Macedonia			
2. ПОДАТОЦИ ЗА ИСПЛАТУВАЧОТ НА ПРИХОД / INFORMATION FOR THE PAYER OF INCOME			
Назив и правна форма / Registered name and legal form			
Седиште / Headquarters		Телефон / Phone	
ЕДБ / TIN			
3. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИХОДОТ / INFORMATION FOR THE INCOME			
☐ Лично приманье / Personal income ☐ Приходи од дивиденди / Income of Dividends ☐ Приходи од камата / Income from interest ☐ Авторски права / Royalties ☐ Други приходи / Other income		Опис на приходот / Description of the income Датум на плаќање / Date of payment	
		Износ на приход / Amount of income Износ на платен задолжителен данок / Amount of paid tax Износ на данок според договорот / Amount of tax according to the agreement Момент на данок за враќање / Amount of tax for refund	
4. ИЗЈАВА НА ИСПЛАТУВАЧОТ / STATEMENT OF THE PAYER			
Под кривична и материјална одговорност изјавувам / Under criminal and material responsibility I declare			
☐ Примателот на приходот е стварен корисник на приходот / The recipient of income is the beneficiary owner of the income ☐ Податоците се вистинити, точни и потполни / The information is accurate, correct and complete			
Датум / Date		Место / Place	
		Потпис на изјавителот или полномошникот / Signed by declarant or authorized person	
5. ПОТВРДА НА НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН ВО РЕЗИДЕНТНАТА ДРЖАВА НА ПРИМАТЕЛОТ НА ПРИХОДОТ / RECEIPT OF COMPETENT AUTHORITY IN THE RESIDENT COUNTRY OF THE RECIPIENT OF THE INCOME			
Потврдуваме дека лицето, наведено во точка 1 е резидент на во смисла на член став од Меѓународниот договор за одбегнување на двојно оданочување помеѓу Република Македонија и		We confirm that the person, quoted in part 1 of this form, is resident of in terms of Article Paragraph of the Agreement for avoidance of double taxation between Republic of Macedonia and	
Датум / Date		Место / Place	
		Потпис и печат / Signed and stamp	
6. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО / ПОЛНОМОШНИКОТ DATA ON THE SUBMITTER OF THE REQUEST / AUTHORIZED PERSON			
Име и презиме Name and surname			
Адреса / Address		Телефон / Phone	
☐ Прилог овластување / Authorization is added			
7. ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАРСКА СМЕТКА ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ / INFORMATION FOR BANK ACCOUNT FOR TAX REFUND			
Сметка бр. / Account number		Датумот банката / Issuance date	
8. ПРИЛОЗИ ATTACHMENTS		* На барање на УЛП потребно е да се поднесат и други докази за правата и погодностите по меѓународните договори. Other evidence for rights and benefits from the international agreements should be submitted on request of the PRO	
Управата за јавни приходи потврдува дека барањето е во согласност со член став од Меѓународниот договор за одбегнување на двојно оданочување помеѓу Република Македонија и		The Public Revenue Office confirms that the claim is according to Article Paragraph of the Agreement for avoidance of double taxation between Republic of Macedonia and	
Датум / Date		Место / Place	
		Потпис и печат / Signed and stamp	

* Прилогот е во прилог 1 (1/2) и 2 (2/2)

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ
INSTRUCTIONS FOR FILLING OF THE FORM

Б-ВД/ВП

Барането за враќање на данок на приход врз основа на одредбите од меѓународните договори за одбегнување на двојно оданочување е согласно член 5 од Правилникот за начинот на примена на даночно ослободување или олеснување согласно со меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување за приходот кој го остварува странско физичко лице, како и формата и содржината на образците за остварување на правото на ослободување односно олеснување.

Образецот се пополнува во 4 истоветни примероци (за примателот на приходот, за надлежниот даночен орган во странство, за исплатувачот, за Управата за јавни приходи).

Барането за враќање, примателот на приходот го пополнува во 4 истоветни примероци и ги поднесува до надлежниот даночен орган во државата на која е резидент со цел да потврди дека е резидент на таа држава (со пополнување и заверување на делот 5 од образецот). Надлежниот даночен орган на странската држава задржува еден примерок од образецот. Примателот останатите три примероци од образецот ги доставува на исплатувачот, а исплатувачот трите примероци, со целосно пополнети податоци заедно со пропатната документација, ги доставува до надлежната Регионална дирекција на Управата за јавни приходи. Управата за јавни приходи ја спроведува потребната постапка, го заверува поднесеното барање, задржува еден примерок за свои потреби, а останатите два примероци ги враќа на исплатувачот на приходот (за исплатувачот и за примателот на приходот).

Образецот се пополнува читливо и целосно, со печатни букви.

Податоци за примателот на приходот

- **Име и презиме** - се впишува името и презимето на физичкото лице.
- **Адреса на живеење / престојувалиште** - се впишува адреса на живеење или престојувалиште на странско физичко лице (улица, број, населено место и телефон).
- **Резидентна држава на примателот** - се впишува името на државата во која физичкото лице е резидент за даночни цели.
- **ЕДБ** - се впишува Единствениот даночен број за странско физичко лице во Република Македонија издаден од Управата за јавни приходи.

Податоци за исплатувачот на приход

Се впишува називот и правната форма, седиштето, како и ЕДБ на исплатувачот на приходот.

Податоци за приходот

Со "X" се означува видот на приходот.
Од описот мора да биде јасно дека се работи за приход за кој е утврдена погодност со меѓународните договори.
Се впишува датата на плаќање на приходот, износот на приходот, износот на данок кој е задржан и уплатен, износот на задржан данок со примена на даночна ставка од договорот, износот на данок кој се бара да се врати пресметан како разлика помеѓу износот на платен задржан данок и износот на данок според договорот.
Износите треба да се изразат во денари.

Изјава на исплатувачот

Пополнува исплатувачот на приходот

Потврда од надлежниот орган во резидентната држава на примателот на приходот

Пополнува надлежниот даночен орган на државата на која примателот на приходот е резидент за даночни цели.

Податоци за банкарска сметка за враќање на данокот

Се впишува број на сметка на која треба да се врати данокот и банка во која истата е отворена.

Податоци за подносителот на барањето / полномошник

Се пополнува во случај кога барањето го поднесува лице ополномоштено од примателот на приходот.

Прилози

Се впишува кои документи се доставуваат како прилог на барањето. Треба да се приложат документи кои се однесуваат на исплатата на приходот и со кои се потврдува реалноста и основноста на истата. Задолжително при поднесување на барањето потребно е во прилог да се достави и полномошно / овластување.

The request for refund of income tax under the provisions of the agreement for avoidance of double taxation is made in accordance with Article 5 from Rulebook for the manner of application of tax exemption or relief in accordance with international agreements on avoidance of double taxation for the income realized by a foreign individual and the format and content of the forms for realization of the right of exemption or relief.

This form should be completed in 4 copies (one copy for the Tax Authority in the foreign country, one copy for the recipient of the income, one copy for the payer of the income and the Public Revenue Office).

The request for refund is filed by the recipient of the income in 4 identical copies and will be submitted to the competent tax authority in the country where the recipient is resident in order to prove that is a resident in that country (with filing and verifying the of the section 5 of the form). The competent tax authority of the foreign country keeps one copy of the form. The recipient submits the other three copies of the form to the payer of the income, and the payer submits the three copies, with the fully completed data and the supporting documentation, to the competent Regional Directorate of the Public Revenue Office. The Public Revenue Office should conduct the necessary procedure, verify the request and keep a copy for their own needs, while the last copy should return to the payer of income (for the payer and for the recipient of the income).

The form should be filled readable with block letters.

Information for the recipient of the income

- **Name and surname** - the name and the surname of the individual is entered
- **Address of domicile / residence** - the address of the residence is of the foreign individual is entered (street, number, phone and township)
- **Resident country of the recipient** - the name of the country in which the individual is a resident for tax purposes is entered
- **TIN** - the tax identification number of the foreign individual in Republic of Macedonia issued by the Public Revenue Office is entered.

Information for the payer of income

The registered named and the legal form, the headquarters and the tax identification number of the payer of income is entered.

Information for the income

With "x" should be marked the type of income from capital gains. From the description it must be clear that is an income for which is determined convenience by the international agreements. The date of payment, the amount of income, the amount of paid tax, the amount of tax with application of the rate within the agreement, the amount of the tax which is asked to be refunded as a difference between the amount of paid tax and the amount of tax paid according to the agreement, should be entered.
The amount should be in denars.

Statement by the payer of the income

Is filled by the payer of the income.

Certificate from the competent authority in the resident country of the recipient of interest

The Certificate is completed by the competent Tax Authority in the resident country of the recipient of the income where the recipient is resident for tax purposes.

Information for bank account for tax refund

The number of bank account as well as the name of the bank where it is opened should be entered.

Data on the submitter of the request / authorized person

It is filled in case when the request is submitted by a person who is authorized by the recipient of the income.

Attachments

The documents enclosed to the request should be listed. The claimant should enclose documents related to the payment of the income, which confirm that the income is really paid. The enclosing of the authorization within the request when submitting is mandatory.



Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

БАРАЊЕ за враќање на данок од доход од капитални добивки
REQUEST for refund of income tax from capital gains

Б-ВД/КД

*Подготвено Управно за јавни приходи / Filed by the Public Revenue Office

Датум и
број на
примен
Date and
number of
application

1.	ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМАТЕЛОТ НА ПРИХОДОТ / INFORMATION FOR THE RECIPIENT OF THE INCOME			
	Име и презиме Name and surname			
	Адреса на живеалиште / престојувалиште Address of domicile / residence		Телефон / Phone	
	Резидентна држава на примателот Resident country of the recipient			
	ЕДБ за странско физичко лице во Р.Македонија IDN for foreign individual in R. Macedonia			
2.	ПОДАТОЦИ ЗА ПРИХОДОТ / INFORMATION FOR THE INCOME			
	Капитални добивки / Capital Gains		Опис на приходот / Description of the income	
	☐ Харти од вредност / Securities ☐ Учество во капитал / Participation in equity ☐ Недвижен имот / Immovable property		Датум на плаќање / Date of payment	
	Износ на приход Amount of income		Износ на плаќен данок Amount of paid tax	
	Износ на данок според договорот Amount of tax according to the agreement		Износ на данок за враќање Amount of tax for refund	
3.	ИЗЈАВА НА ПРИМАТЕЛОТ НА ПРИХОДОТ / STATEMENT BY THE RECIPIENT OF THE INCOME			
	Под кривична и материјална одговорност изјавувам / Under criminal and material responsibility I declare			
	☐ Податоците се вистинити, точни и потполни / The information is accurate, correct and complete			
	Датум / Date		Место / Place	
			Потпис на примателот на приходот / Signature of the recipient of the income	
4.	ПОТВРДА НА НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН ВО РЕЗИДЕНТНАТА ДРЖАВА НА ПРИМАТЕЛОТ НА ПРИХОДОТ RECIPIENT OF THE COMPETENT AUTHORITY IN THE RESIDENT COUNTRY OF THE INCOME			
	Потврдуваме дека лицето, наведено во точка 1 е резидент на		We confirm that the person, quoted in part 1 of this form is resident of	
	во смисла на член став од Меѓународниот договор за одбегнување на двојно оданочување помеѓу Република Македонија и		in sense of Article Paragraph of the Agreement for avoidance of double taxation between Republic of Macedonia and	
	Датум / Date		Место / Place	
			Потпис и печат / Signature and Stamp	
5.	ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО / ПОЛНОМОШНИКОТ DATA ON THE SUBMITTER OF THE REQUEST/ AUTHORIZED PERSON			
	Име и презиме Name and surname			
	Адреса / Address		Телефон / Phone	
6.	ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАРСКА СМЕТКА ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ / INFORMATION FOR BANK ACCOUNT FOR TAX REFUND			
	Сметка број / Account number		Датум на банката / Issuance date	
7.	ПРИЛОЗИ ATTACHMENTS		* На барање на УПП потребно е да се поднесат и други докази за правата и погодностите по меѓународните договори Other evidence for rights and benefits from the international agreements should be submitted on request of the PRO	
	Управата за јавни приходи потврдува дека барањето е во согласност со член став од Меѓународниот договор за одбегнување на двојно оданочување помеѓу Република Македонија и		The Public Revenue Office confirms that the claim is according to Article Paragraph of the Agreement for avoidance of double taxation between Republic of Macedonia and	
	Датум / Date		Место / Place	
			Потпис и печат / Signature and Stamp	

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ
INSTRUCTIONS FOR FILLING OF THE FORM

Б-ВД/КД

Барането за враќање на данок на приход од капитални добивки врз основа на одредбите од меѓународните договори за одбегнување на данокно одначување е согласно член 5 од Правилникот за начинот на примена на данокно ослободување или олеснување согласно со меѓународните договори за одбегнување на данокно одначување за приходот кој го остварува странско физичко лице, како и формата и содржината на образците за остварување на правото на ослободување односно олеснување.

Образецот се пополнува во 3 истоветни примероци (за примателот на приходот, за надлежниот даночен орган во странство и за Управата за јавни приходи).

Барането за враќање, примателот на приходот го пополнува во 3 истоветни примероци и ги поднесува до надлежниот даночен орган во државата на која е резидент со цел да потврди дека е резидент на таа држава (со пополнување и заверување на делот 4 од образецот). Надлежниот даночен орган на странската држава задржува еден примерок од образецот. Примателот останатите два примероци од образецот со целосно пополнети податоци заедно со пропратната документација, ги доставува до надлежната Регионална дирекција на Управата за јавни приходи. Управата за јавни приходи ја спроведува потребната постапка, го заверува поднесеното барање, задржува еден примерок за свои потреби, а еден примерок враќа на примателот на приходот.

Образецот се пополнува читливо и целосно, со печатни букви.

Податоци за примателот на приходот

- **Име и презиме** - се впишува името и презимето на физичкото лице.
- **Адреса на живеење / престојувалиште** - се впишува адреса на живеење или престојувалиште на странско физичко лице (улица, број, населено место и телефон).
- **Резидентна држава на примателот** - се впишува името на државата во која физичкото лице е резидент за даночни цели.
- **ЕДБ** - се впишува Единствениот даночен број за странско физичко лице во Република Македонија издаден од Управата за јавни приходи.

Податоци за приходот

Со "X" се означува видот на приходот од капитални добивки. Од описот мора да биде јасно дека се работи за приход за кој е утврдена погодност со меѓународните договори. Се впишува датата на плаќање на приходот, износот на приходот, износот на платен данок, износот на данок со примена на даночна стапка од договорот, износот на данок кој се бара да се врати пресметан како разлика помеѓу износот на платен данок и износот на данок според договорот. Износите треба да се изразени во денари.

Изјава на примателот на приходот

Пополнува примателот на приходот.

Потврда од надлежниот орган во резидентната држава на примателот на приходот

Пополнува надлежниот даночен орган на државата на која примателот на приходот е резидент за даночни цели.

Податоци за подносителот на барањето / полномошник

Се пополнува во случај кога барањето го поднесува лице опномошнено од примателот на приходот. Задолжително при поднесување на Барањето потребно е во прилог да се достави и полномошно/овластување.

Податоци за банкарска сметка за враќање на данокот

Се впишува број на сметка на која треба да се врати данокот и банка во која истата е отворена.

Прилози

Се впишува кои документи се доставуваат како прилог на барањето. Треба да се приложат документи кои се однесуваат на исплатата на приходот и со кои се потврдува реалноста и основаноста на истата.

The request for refund of income tax on capital gains under the provisions of the agreement for avoidance of double taxation is made in accordance with Article 5 from Rulebook for the manner of application of tax exemption or relief in accordance with international agreements on avoidance of double taxation for the income realized by a foreign individual, and the format and content of the forms for realization of the right of exemption or relief.

This form should be completed in 3 copies (one copy for the tax authority in the foreign country, one for recipient of the income, and one for the Public Revenue Office).

The request for refund is filled by the recipient of the income in three identical copies and will be submitted to the competent tax authority in the country where the recipient is resident in order to prove that is a resident in that country (with filling and verifying the of the section 4 of the form). The competent tax authority of the foreign country keeps one copy of the form. The recipient submits the other two copies of the form, with the fully completed data and the supporting documentation, to the competent Regional Directorate of the Public Revenue Office. The Public Revenue Office should conduct the necessary procedure, verify the request and keep a copy for their own needs, while the last copy should be returned to the recipient of the income.

The form should be filled readable with block letters.

Information for the recipient of income

- **Name and surname** - the name and the surname of the individual is entered
- **Address of domicile / residence** - the address of the residence is of the foreign individual is entered (street, number, phone and township)
- **Resident country of the recipient** - the name of the country in which the individual is a resident for tax purposes is entered
- **TIN** - the tax identification number of the foreign individual in Republic of Macedonia issued by the Public Revenue Office is entered.

Information for the income

With "x" should be marked the type of income from capital gains. From the description it must be clear that is an income for which is determined convenience by the international agreements. The date of payment, the amount of income, the amount of paid tax, the amount of tax with application of the rate within the agreement, the amount of the tax which is asked to be refunded as a difference between the amount of paid tax and the amount of tax paid according to the agreement, should be entered.

The amount should be in denars.

Statement by the recipient of the income

Is filled by the recipient of the income.

Certificate from the competent authority in the resident country of the recipient of interest

The Certificate is completed by the competent Tax Authority in the resident country of the recipient of the income where the recipient is resident for tax purposes.

Data on the submitter of the request/ authorized person

It is filled in case when the request is submitted by a person who is authorized by the recipient of the income. The enclosing of the authorization within the request when submitting is mandatory.

Information for bank account for tax refund

The number of bank account as well as the name of the bank where it is opened should be entered.

Attachments

The documents enclosed to the request should be listed. The claimant should enclose documents related to the payment of the income, which confirm that the income is really paid.

987.

Врз основа на член 13 став 3 од Законот за персоналниот данок на доход ("Службен весник на Република Македонија" бр.80/93, 3/94,70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 6/07, 160/07, 159/08, 20/09,139/09, 171/10, 135/11, 166/12, 187/13 и 13/14) министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО КАКО И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ПОТВРДАТА
ЗА ДАНОЧЕН РЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со овој правилник, се пропишува формата и содржината на барањето како и начинот на издавање на потврдата за даночен резидент на Република Македонија.

Член 2

(1) Барањето за издавање на потврда за даночен резидент, физичкото лице го поднесува на образец - "Барање за издавање на потврда за даночен резидент – Б/ПДР", во формат А-4 на хартија во бела боја кој е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот од ставот (1) на овој член содржи: Дел 1. Податоци за физичкото лице - барател; Дел 2. Податоци за основ, период и приход за кој се издава потврдата; Дел 3. Прилози; Дел 4. Изјава на физичкото лице – барател и Дел 5.Податоци за подносителот.

(3) Барањето од ставот (1) на овој член, се поднесува до надлежната организациска единица на Управата за јавни приходи според местото на живеалиште односно престојувалиште на резидентот.

Член 3

(1) Врз основа на поднесеното барање "Б/ПДР" се издава потврда за даночен резидент, а на барање на подносителот се заверува и образец издаден од странската даночна управа на државата со која Република Македонија има склучено договор за одбегнување на двојното оданочување, со што се потврдува дека подносителот е даночен резидент.

(2) Подносителот на барањето "Б/ПДР" кој е домашно физичко лице, во прилог на барањето доставува копија од лична карта или пасош и доказ за платена административна такса.

(3) Подносителот на барањето "Б/ПДР" кој е странско физичко лице, во прилог на барањето доставува копија од важечка патна исправа; копија од дозвола за престој; копија од потврда за пријава-одјава на живеалиште/престојувалиште на странецот; доказ за платена административна такса како и други документи потребни за докажување на статусот на даночен резидент.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-5453/1
6 февруари 2014 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.



Република Македонија
Министерство за финансии
Управа за даночни приходи

БАРАЊЕ за издавање на потврда за даночен резидент REQUEST for issuance of certificate of Tax Resident

Б-ПДР

* / Поднесено / Поднесено за Јавна Управа / Filed by the Public Revenue Office

- ☐ Домашно физичко лице
Domestic individual
- ☐ Странско физичко лице
Foreign individual

Датум и
број на
пријав
Date and
number of
admission

1. ПОДАТОЦИ ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - БАРАТЕЛ / DATA FOR THE INDIVIDUAL - APPLICANT

ЕМБГ / ЕДБ UPIN / TIN		
Име и презиме Name and surname		
Адреса на живеење / престојувалиште Address of domicile / residence		
Државјанство Nationality		
Лична карта / патна исправа (пасош) ID card / travel document (passport)	Број Number	Датум на издавање Issuance date
	Урган кој ја издал Issued by	
Издана дозвола за престој Issued residence permit	Број Number	Датум на издавање Issuance date
	Урган кој ја издал Issued by	
Контакт Contact	е-пошта e-mail	Телефон Phone

2. ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВ, ПЕРИОД И ПРИХОД ЗА КОЈ СЕ ИЗДАВА ПОТВРДАТА DATA ON THE BASIS, THE PERIOD AND THE REVENUE FOR WHICH THE CERTIFICATE IS ISSUED

Национална државна со која РМ има општо право на ослободување на данок Name of the country that the Republic of Macedonia has signed an agreement for the avoidance of double taxation that is applied		
Година за која се бара да се издаде потврдата Year in which is requested the certificate to be issued		
Приходи / кои се осигуровани во странство Income(s) which are realized abroad	Вид Type	Износ Amount

3. ПРИЛОЗИ / ATTACHMENTS

--

4. ИЗЈАВА НА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ - БАРАТЕЛ / STATEMENT OF THE INDIVIDUAL - APPLICANT

☐ Изјавувам дека живеам / престојувам на територијата на Р. Македонија непрестано или со прегоди 183 или повеќе дена во кој било 12 месечен период и ќе поднесам Годинашна даночна пријава за осигурени приходи. Податоци и прилози наведени во ова Барање се вистинити, точни и комплетни и Управата за јавни приходи може да ги користи и за прибирање на податоци од други институции заради издавање на Потврдата за даночен резидент.	I declare that I live / reside within the territories of the Republic of Macedonia continuously or intermittently for 183 or more days in any 12 month period and will submit annual tax return for the realized income. The information and attachments listed in this Request are true, accurate and complete and the Public Revenue Office can use them and for collection of data from other institutions for the purposes of preparation of the Certificate of tax resident.
--	---

5. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ / DATA ON THE SUBMITTER

Име и презиме Name and surname	Потпис Signature
Својство Function	Датум на поднесување Date of submitting

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ
INSTRUCTIONS TO FILL IN THE FORM

Б-ПДР

Вра основа на член 15 став 2 од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на РМ“, бр.90/95,15/14) заради примена на даночно ослободување или опеснување кое произлегува од меѓународен договор за одбегнување на двојното оданочување, Управата за јавни приходи по барање на даночниот обврзаник - резидент издава потврда за даночен резидент на Република Македонија. Барањето се поднесува до Управата за јавни приходи, според местото на живеалиште односно престојувалиште на резидентот. Образецот се пополнува читливо и целосно, со печатни букви.

Означете само едно од полињата со "X".

- домашно физичко лице
- странско физичко лице

ПОДАТОЦИ ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - БАРАТЕЛ

- **ЕМБГ / ЕДБ** - се впишува Единствениот матичен број на граѓанинот според личната карта или Единствениот даночен број за странско физичко лице издаден од Управата за јавни приходи.
- **Име и презиме** - се впишува името и презимето на физичкото лице.
- **Државјанство** - се впишува името на државата во која физичкото лице е државјанин.
- **Адреса на живеење / престојувалиште** - се впишува адреса на живеење на домашно физичко лице или престојувалиште на странско физичко лице во РМ (улица, број и населено место).
- **Лична карта / патна исправа (пасош)** - се впишува број на издавање на лична карта / патна исправа (пасош), орган кој го издал документот и датум на издавање. Домашно физичко лице може да пополни податоци за лична карта или патна исправа (пасош), додека странско физичко лице пополнува податоци за патна исправа (пасош).
- **Издадена дозвола за престој** - ова поле го пополнува само странското физичко лице, со впишување на број, датум на издавање и органот кој ја издал дозволата.
- **Контакт** - се впишува е-пошта и телефон.

ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВ, ПЕРИОД И ПРИХОД ЗА КОЈ СЕ ИЗДАВА ПОТВРДАТА

- **Називот на државата со која Република Македонија има склучено договор за одбегнување на двојно оданочување кој е во примена** - се впишува називот на државата со која Република Македонија има склучено договор за одбегнување на двојно оданочување кој е во примена.
- **Година за која се бара да се издаде потврдата** - се впишува годината за која се бара да се издаде потврдата за даночен резидент.
- **Приход/и кои се остваруваат во странство** - се впишува износ на приходите и износот акупан износ.

ПРИЛОЗИ

Домашното физичко лице задолжително во прилог на барањето ги поднесува следните документи: копија од важечка лична карта или пасош и доказ за платена административна такса.

Странското физичко лице задолжително во прилог на барањето ги поднесува следните документи: копија од важечка патна исправа; копија од дозвола за престој; копија од потврда за пријаво - одјаво на живеалиште / престојувалиште на странство; доказ за платена административна такса и други документи потребни за докажување на статусот на даночен резидент.

Управата за јавни приходи може да побара и други податоци и документи од подносителот на барањето заради утврдување на статусот на даночен резидент.

ИЗЈАВА НА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ - БАРАТЕЛ

Физичкото лице - барател на потврдата за даночен резидент го означува полето со "X" со што изјавува дека живее / престојува на територијата на Република Македонија непрекинато или со прекин 185 или повеќе дена во кој било 12 месечен период, дека ја поднеса / однеса даночна пријава во која ја ги прикажа остварените приходи, дека податоците и прилозите кои ги дава се вистинити, точни и потполни и Управата за јавни приходи може да ги користи и за прибирање на податоци од други институции заради наготување на Потврдата за даночен резидент.

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ

- **Име и презиме** - се впишува името и презимето на подносителот.
- **Својство** - се впишува својството на подносителот (полномошник и сл.).
- **Потпис** - своерачно се потпишува подносителот.
- **Датум на поднесување** - се впишува датумот на поднесување на барањето.

Pursuant to Article 15 paragraph 2 of the Law on Personal Income Tax ("Official Gazette", num.90/95,15/14) for the application of tax exemption or relief arising from an international agreement on avoidance of double taxation, the Public Revenue Office at the request of the taxpayer - resident, issues a certificate for a tax resident of the Republic of Macedonia.

The request shall be submitted to the Public Revenue Office, according to the place of residence or domicile of the resident. The form is filled in completely and legibly with block capitals.

Check only one of the boxes with "X".

- Domestic Individual
- Foreign Individual

DATA FOR THE INDIVIDUAL - APPLICANT

- **UPIN / TIN** - Is entered only the Single personal identification number of the citizen in accordance of the Identification card or the Tax Identification number for foreign Individual issued by the Public Revenue Office.
- **Name and surname** - Is entered the name and surname of the Individual.
- **Nationality** - Is entered the name of the country where the Individual is citizen.
- **Address of domicile / residence** - Is entered only the residential address of the Individual home or the residence of a foreign person in the Republic of Macedonia (street, number and township).
- **ID card / travel document (passport)** - Is entered number of issuance of the ID card / travel document (passport), the body that issued the document and the date of issue. Domestic Individual can fill data for Identity card or travel document (passport), while the foreign Individual fills data on the travel document (passport).
- **Issued residence permit** - This field is filled only by the foreign Individual, by specifying the number, date of issuance and the authority which issued the permit.
- **Contact** - the email and the phone number is entered.

DATA ON THE BASIS, PERIOD AND INCOME FOR WHICH THE CERTIFICATE IS ISSUED

- **Name of the country that the Republic of Macedonia has signed an agreement for the avoidance of double taxation that is applied** - the name of the country is entered with which Republic of Macedonia has signed an agreement for the avoidance of double taxation that is applied.
- **Year in which is requested the certificate to be issued** - Is entered the year for which is required to issue a certificate of tax resident.
- **Income(s) which are realized abroad** - the type of income and the total amount is entered.

ATTACHMENTS

The domestic Individual is required in addition to the request to submit the following documents: a copy of a valid Identity card or passport and evidence for a paid administrative fee.

The foreign Individual is required in addition to the request to submit the following documents: a copy of a valid passport, a copy of the residence permit, a copy of the confirmation of registration - logging out of residence / domicile of the foreigner, evidence for a paid administrative fee and other documents required to prove the status of tax resident.

The Public Revenue Office can request documents and other information from the applicant in order to determine the status of tax resident.

STATEMENT OF THE INDIVIDUAL - APPLICANT

The Individual - applicant of the certificate for tax resident denotes the field with "X" which states that lives / resides within the territories of the Republic of Macedonia continuously or intermittently for 185 or more days in any 12 month period and will submit annual tax return for the realized income, that the information and articles listed in this Request are true, accurate and complete and the Public Revenue Office can use them and for collection of data from other institutions for the purposes of preparation of the Certificate of tax resident.

DATA ON THE SUBMITTER

- **Name and surname** - the name and surname of the submitter are entered.
- **Function** - the function of the submitter is entered (assignee etc.).
- **Signature** - the applicant shall sign personally.
- **Date of submitting** - the date of submission of the request is entered.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**988.**

Врз основа на член 20 став (11) од Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12 и 163/13), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ СО ИЗЈАВА ЗА ПРИМАЊЕ И ПРЕДАВАЊЕ НА ОТПАДНА ОПРЕМА КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗЈАВА ЗА ПРИМАЊЕ И ПРЕДАВАЊЕ НА ОТПАДНА ОПРЕМА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот за постапување со изјава за примање и предавање на отпадна опрема како и формата и содржината на изјава за примање и предавање на отпадна опрема. .

Член 2

Изјава за примање и предавање на отпадна опрема се пополнува и издава при предавање односно при примање на отпадната опрема за повторна употреба како цел уред, како и при предавање односно примање за повторна употреба на делови и материјали од отпадната опрема одделени при третман.

Член 3

(1) Изјава за примање и предавање на отпадна опрема се пополнува на образец: “Изјава за примање и предавање на отпадна опрема” во А 4 формат во бела боја во четири примероци.

(2) Образецот на изјавата од став (1) на овој член содржи: назив на изјавата, број и датум на изјавата, податоци за правното или физичкото лице кое ја предало изјавата, податоци за физичкото или правното лице кое ја примило изјавата, содржината на изјавата, датум и место и потпис на лицето која ја предало/примило изјавата.

(3) Формата и содржина на образецот на изјавата од став (1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07-327/3

22 јануари 2014 година

Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Абдилаќим Адеми, с.р.

Прилог

Изјава за примање и предавање на отпадна опрема

Бр. _____ од _____ година

1. **Предал:** правно или физичко лице _____
_____1.1. Назив, име седиште или адреса, телефон _____
_____2. **Примил :** правно или физичко лице _____
_____1. 2. Назив, име седиште или адреса, телефон _____
_____**Изјавувам**дека отпадна опрема како цел уред , настаната од електрична и
електронска опрема(идентификација и опис на електрична и електронска опрема според Листа
на видови на производи кои припаѓаат во категориите на електрична и
електронска опрема)Следните делови и материјали од отпадната електрична и електронска
опрема(идентификација и опис на деловите и материјалите од отпадната електрична
и електронска опремае/ се предадена/и , примена/и , или откупена/и, на ден _____
_____ година, за повторна употреба се точни._____
Датум и место_____
Предал_____
Примил

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

989.

Врз основа на член 194 став 1 и став 5 и член 207 став 1 алинеја с) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 30.01.2014 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. ТРАЈНО СЕ ОДЗЕМА дозволата за вршење на услуги со хартии од вредност на брокерската кука Алта Виста Брокер АД Скопје издадена со Решение на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија број 08-2486/3 од 26.12.2006 година и Решение број УП 01 број 08-47 од 18.05.2011 година.

2. Одземањето на дозволата од точка 1 од ова решение се врши поради настанување на променети околности во работењето на брокерската кука, односно донесена Одлука број 06/2014 од 22.01.2014 година за престанок со работа на брокерската кука Алта Виста Брокер АД Скопје од страна на Собранието на акционери.

3. СЕ ЗАДОЛЖУВААТ Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје и Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје веднаш по приемот на ова Решение трајно да ја исклучат од членство брокерската кука Алта Виста Брокер АД Скопје.

4. Жалбата не го одлага извршувањето на Решението.

5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 08-02
30 јануари 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

990.

Врз основа на член 132 став 1, алинеи а) и б) од Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 30.1.2014 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА дека се исполнети условите за отворање на ликвидација на брокерската кука Алта Виста Брокер АД Скопје со седиште на ул. „Кочо Рацин“ бр. 32-2/2 во Скопје, поради трајно одземање на дозволата за вршење на сите услуги со хартии од вредност од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и поради Одлука број 06/2014 од 22.01.2014 година за престанок со работа на брокерската кука Алта Виста АД Скопје донесена од страна на Собранието на акционери.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-02
30 јануари 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

991.

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013 и 188/2013) и врз основа на член 38 став 4 од Законот за инвестициски фондови „Службен весник на Република Македонија“ број 12/2009, бр. 67/2010, бр. 24/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 24-01-2014 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМОТ ЗА РАНГИРАЊЕ НА СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД

Член 1

Во Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд (Службен весник на Република Македонија бр. 27 /2010, бр. 147/2011 и бр. 101/2013) се додава нов член 9 кој гласи:

“Член 9

Депозитарните банки должни се да извршат избор на субдепозитарна банка или специјализирана депозитарна институција согласно критериумите од член 3 став 1 и член 4 од овој Правилник, најдоцна до 30.06.2014 година.”

Член 2

Со влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за дополнување на Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд од времен карактер објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/2013.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-173/1
24 јануари 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

992.

Врз основа на член 94, член 99, член 100 и член 190 од Законот за хартии од вредност (Службен весник на Република Македонија број 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 24-01-2014 година донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КАТЕГОРИИТЕ НА СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА И НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ И СТРУКТУРАТА НА ВЛОГОВИТЕ ПРИ ОСНОВАЊЕ И СРЕДСТВАТА ОД АКТИВАТА НА ОВЛАСТЕНО ПРАВНО ЛИЦЕ СО КОИ ТРЕБА ДА РАСПОЛАГА И ВО КОНТИНУИТЕТ

Член 1

Во членот 5 став 1 од Правилникот за утврдување на категориите на сопствени средства и начинот на пресметување на износот и структурата на влоговите при основање и средствата од активата на овластено правно лице со кои треба да располага и во континуитет („Службен весник на РМ“ број 150/2010 и 35/2011)

во алинејата 6 зборот “и” се заменува со запирка, а по зборовите “Централниот депозитар АД Скопје” се додаваат зборовите “и удели во инвестициските фондови”.

Член 2

Во членот 6 став 2 алинеја 1 од Правилникот бројот „20%“ се заменува со бројот „10%“.

Член 3

Во член 6 став 2 алинеја 2 од Правилникот зборовите „алинеја 3“ се заменуваат со зборовите „алинеја 4“.

Член 4

Во членот 6 став 2 алинеја 3 од Правилникот по зборовите “хартии од вредност” се додаваат зборовите “и удели во инвестициски фондови”, а бројот „25%“ се заменува со бројот „35%“.

Во член 6 став 2 алинеја 3 зборовите „алинеја 4“ се заменуваат со зборовите „алинеја 5“ и зборовите „алинеја 5“ се заменуваат со зборовите „алинеја 6“.

Член 5

Во член 12 од Правилникот по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

“Вреднувањето на уделите во инвестициските фондови ќе се врши согласно дневната вредност на уделите за секој ден во месецот.”

Член 6

Во прилогот Упатство за пополнување на СОПЛ формуларот по алинејата 3 се додава нова алинеја 4 која гласи:

“Во четвртата колона се внесува износот на средствата од уплати во Гарантниот фонд, формиран од страна на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.”

Алинеите 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 стануваат алинеи 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 соодветно.

Во прилогот Упатство за пополнување на СОПЛ формуларот се менува алинејата 7 и истата гласи:

“Во седмата колона се внесува износот на средства вложен во долгорочни хартии од вредност (акции) и удели во инвестициските фондови.”

Член 7

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен весник на Република Македонија”.

Со на влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на категориите на сопствени средства и начинот на пресметување на износот и структурата на влоговите при основање и средствата од активата на овластено правно лице со кои треба да располага и во континуитет од времен карактер („Службен весник на РМ“ број 171/2013).

Бр. 03-175/1
24 јануари 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

993.

Врз основа на член 17 став (1) точка ж), а во врска со член 83 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија” бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012, 59/2012, 123/2012 и 23/2013), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации, на ден 4.2.2014 донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДОДЕЛЕНИ БРОЕВИ И СЕРИИ НА БРОЕВИ ОД ПЛАНОТ ЗА НУМЕРАЦИЈА НА ЈАВНИТЕ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со овој правилник се утврдува методот за пресметување на висината на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви од Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија.

Член 2

Висината на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви се изразува во бодови. Бројот на бодовите се утврдува врз основа на следните критериуми: видот и намената на серијата на броеви и должината на доделените броеви. Вредноста на бодот изнесува 1 евро во денарска противвредност, пресметана по средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на плаќањето.

Член 3

Бројот на бодовите според намената на серијата на броеви се утврдува за следните видови броеви:

а) претплатнички броеви во нумерациски подрачја за јавни фиксни телефонски мрежи и/или услуги и за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги

- серија од 1.000 броеви 105 бода,
- серија од 10.000 броеви 1.050 бода,
- серија од 100.000 броеви 10.500 бода;

- б) броеви од серијата 05
- поединечен број 170 бода,
- блок од 10 броеви 1.530 бода;

- в) броеви од серијата 08
- поединечен број 40 бода,
- блок од 10 броеви 250 бода;
- г) број на носител (10ab) 1.000 бода.

Член 4

Бројот на бодовите според должината на доделените броеви се утврдува за:

- а) скратен број на целата територија на Република Македонија
- 5-цифрен број (со почетни цифри 15 или 13) 200 бода,
- б) скратен број во нумерациско подрачје за јавни телефонски мрежи и/или услуги со 6-цифрени претплатнички броеви
- 4-цифрен број (со почетни цифри 15) 152.85 бода.

Член 5

Бројот на бодовите според намената на серијата на броеви и должината на доделените броеви се утврдува за:

- а) број на операторите на јавните телефонски мрежи за услуги за грижа за корисници (со почетни цифри 12, 17 и 18)

- 3-цифрен број 670 бода,
- 4-цифрен број 340 бода,
- 5-цифрен број 170 бода,
- 6-цифрен број 90 бода,
- 7-цифрен број 50 бода;
- б) број за услуги со посебна цена на чинење во рамките на мрежата на операторот на јавна телефонска мрежа
 - серија броеви за услуги со посебна цена на чинење (со почетни цифри 14) 15.750 бода;
- в) национален скратен број за услуги хармонизирани на европско ниво
 - број 112 бесплатно,
 - број од серијата 116(xyz) бесплатно,
 - број од серијата 118(x) бесплатно;
- г) национален скратен број за услуги од национално општествено значење
 - број 19(x) бесплатно;
- д) кодови за идентификација на издавачи на кредитни картички поврзани со електронски комуникациски услуги
 - код за идентификација бесплатно;
- ѓ) кодови на мобилни мрежи за идентификација на мобилни терминали и мобилни корисници
 - код за идентификација бесплатно;
- е) кодови на меѓународни сигнализационски точки
 - код бесплатно.

Член 6

Бројот на бодовите за резервираните броеви и серии на броеви од Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија се утврдува така што бројот на бодовите утврдени со овој правилник за соодветните броеви и серии на броеви се намалува за 50%.

Член 7

Со денот на влегување во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за утврдување на методот за пресметување на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви од Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/2010 и 59/2012).

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

По влегувањето во сила, овој правилник ќе биде објавен и на веб-страницата на Агенцијата.

Бр. 0201-495/2
4 февруари 2014 година
Скопје

Директор,
Робер Орданоски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

994.

Врз основа на членовите 202 и 222 став (3), а во врска со член 145 став (2) од Законот за супервизија на осигурување – пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/2012), Одлука на Уставен суд бр.202/2011 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/2012), Одлука на Уставен суд бр. 130/2011 („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2012), Одлука на Уставен суд бр. 122/2011 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/2012), Одлука на Уставен суд бр. 129/2011 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/2013) и Закон за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.188/2013) и член 4 став (2) од Правилникот за потребната документација за добивање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи („Службен весник на РМ“ бр. 153/2011), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ

1. СЕ ИЗДАВА ДОЗВОЛА за вршење на осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво ВИА БРОКЕР АД, Скопје со седиште на ул. 1721 бр. 29, с. Глумово - Сарај, Скопје, при што како основач се јавува правното лице Друштвото за производство промет и услуги ВИА КОМЕРЦ Цемаљ ДОО-ЕЛ експорт-импорт со ЕМБС 4387856 и седиште во с. Крушопек, со 100% учество во акционерскиот капитал.

2. Осигурително брокерското друштво од точка 1 на ова Решение ќе врши исклучиво осигурително брокерски работи.

3. Осигурително брокерското друштво од точка 1 на ова Решение е должно да склучи договор за осигурување од професионална одговорност со кој ќе ги осигура своите обврски кон сопствениците на полиси во случај на прекршување на одредбите од договорот за посредување до еден осигурен износ, кој во однос на поединечен случај не смее да биде помал од 250.000 ЕВРА (двесте и педесет илјади евра) и/или во врска со сите осигурени случаи во една година не смее да биде помал од 500.000 ЕВРА (петстотини илјади евра), веднаш по уписот во Централниот Регистар на Република Македонија, за што е должно да ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување во рок од 5 (пет) работни дена од денот на склучување на договорот за осигурување.

4. Осигурително брокерското друштво од точка 1 од ова Решение, за вршење на осигурително брокерски работи е должно да вработи најмалку двајца осигурителни брокери, веднаш по уписот во Централниот Регистар на Република Македонија, за што е должно да ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување во рок од 5 (пет) работни дена од денот на пријавување на работниците во Агенцијата за вработување на Република Македонија.

5. Уписот во Централниот Регистар на Република Македонија на Осигурително брокерското друштво од точка 1 на ова Решение, да се изврши по приложен доказ за уплатени парични средства во износ од 50.000 ЕВРА (педесет илјади евра) во денарска противвредност на име на основачки капитал на Друштвото, на сметка кај носител на платен промет во Република Македонија.

6. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и истото ќе се запише во регистарот на осигурителни брокерски друштва што го води Агенцијата за супервизија на осигурување.

7. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

УП 07-1-206
31 јануари 2014 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р **Климе Попоски, с.р.**

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

995.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13) и член 50 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11 и 78/13), на барање на Друштвото за трговија со електрична енергија ОЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, на седницата одржана на 4.2.2014 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРАНЗИТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

Прилог 1

1. Лиценцата за транзит на електрична енергија издадена од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија со Одлука бр. 02-835/1 од 5.5.2010 година, („Службен весник на РМ“ бр. 64/10), на Друштвото за трговија со електрична енергија ВИВИД ПАУЕР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, сегашен назив: Друштво за трговија со електрична енергија ОЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, престанува да важи.

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-09-1/14
4 февруари 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

996.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13) и член 45 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија со електрична енергија ОЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за менување на лиценца за трговија со електрична енергија на седницата одржана на ден 4.2.2014 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Лиценцата за трговија со електрична енергија издадена од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија со Одлука бр. 02-995/1 од 21.04.2009 година, („Службен весник на РМ“ бр. 53/2009), на Друштвото за трговија со електрична енергија ВИВИД ПАУЕР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, сегашен назив: Друштво за трговија со електрична енергија ОЕТ ДООЕЛ увоз - извоз Скопје, заради промена на сопственичката структура, промена на седиштето и називот на друштвото како и промена на управителите на друштвото (видливо од: Историјат со промени издаден од Централен регистар на 26.11.2013 година), се менува:

2. Изменетата лиценца е прилог 1 на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-09/14
4 февруари 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ЛИЦЕНЦА**ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА****1. Име и седиште на носителот на лиценцата**

Друштво за трговија со електрична енергија ОЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. 8 - МА УДАРНА БРИГАДА бр. 43/1, Скопје,

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Трговија со електрична енергија

3. Датум на менување на лиценцата:

04.02.2014 година

4. Датум до кога важи лиценцата:

04.02.2024 година

5. Евидентен број на издадената/изменетата лиценца:

EE - 34.10.1/09/2/14

6. Број на деловниот субјект - 6458912**7. Единствен даночен број - 4080009501086****8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

Како трговија со електрична енергија, во смисла на оваа лиценца се смета купување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните системи како и продажба на купувачи во странство согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила.

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети.

9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

11. Услови и начин на извршување на обврските на носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно купопродажните договори;
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија за своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети;

- работи во согласност со правилата за пазар на електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите;

- ги исполни барањата за финансиско обезбедување утврдени со пазарните правила;

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната електрична енергија кога е во својство на снабдувач на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно пазарните правила, како и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, согласно превземените обврски за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;

- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купопродажба на електрична енергија како и соодветните договори за прекугранични трансакции низ преносната мрежа во согласност со пазарните правила;

- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации за своите трансакции и деловни активности при продажбата на електрична енергија во својство на снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени со пазарните правила;

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

14. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца;

- испорачаните количини на електрична енергија да се доставуваат на квартално, но одвоени по месеци;

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија;

- како и други промени во работењето согласно правилникот.

15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Табела 1 – Извештај за испорачани количини на електрична енергија
(се доставува на квартално и годишно ниво)

Корисник	Испорачани количини во текот на квартал: I, II, III, IV				Испорачани количини од почетокот на годината (квартално и сумарно)			
	Планирано согласно склучени договори		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)		Планирано согласно склучени договори		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)	
	месечно	квартално	месечно	квартално	квартално	годишно	квартално	годишно
Снабдувачи								
Самостојни потрошувачи								
Електро- преносен систем оператор								
Електро- дистрибутивен систем оператор								
Извоз и други трговци								
Транзит на ЕЕ								



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014032